

Службен весник (на Република Македонија)

Број 87

17 јуни 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1995. Закон за прекинување на бременоста.....	3	2003. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука	33
1996. Закон за изменување на Законот за земјоделското земјиште.....	13	2004. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура.....	35
1997. Закон за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост	13	2005. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево.....	35
1998. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.....	24	2006. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	35
1999. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата во 2014 година	31	2007. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок - Тетово.....	35
2000. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година	32	2008. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика	36
2001. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес.....	33	2009. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика	36
2002. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Трговско друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз-увоз Скопје.....	33		

	Стр.		Стр.
2010. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за култура	36	2027. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	94
2011. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда	36	2028. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	94
2012. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда	37	2029. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	95
2013. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање	37	2030. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	96
2014. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје	37	2031. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	96
2015. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година.....	37	2032. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	97
2016. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој.....	38	2033. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	98
2017. Правилник за индикаторите за вреднување на успехот на планираните активности од развојниот план на установите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст.....	85	2034. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	98
2018. Правилник за поблиските услови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат увозниците на ветеринарно-медицински препарати.....	85	2035. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	99
2019. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	86	2036. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	99
2020. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	87	2037. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	100
2021. Одлука за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	89	2038. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	101
2022. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	89	2039. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	101
2023. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец јуни од 2013 година.....	91		
2024. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	92		
2025. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	92		
2026. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	93		

	Стр.		Стр.
2040. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	102	2048. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	107
2041. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	103	2049. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	108
2042. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	103	2050. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	109
2043. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	104	2051. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	109
2044. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	105	2052. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	110
2045. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	105	2053. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	111
2046. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	106	2054. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	111
2047. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	107	2055. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец мај 2013 година.....	112
		Огласен дел.....	1-32

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1995.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Се прогласува Законот за прекинување на бременоста, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2013 година.

Бр. 07-2405/1
10 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите под кои може да се врши прекинување на бременоста, постапката за одобрување на прекинување на бременоста, условите што треба да ги исполнуваат здравствените установи за вршење на постапка за прекинување на бременоста и надзорот над условите и постапката за прекинување на бременоста.

Член 2

Прекинување на бременоста е посебна медицинска интервенција за која слободно одлучува бремената жена. Правото за прекинување на бременоста може да се ограничи само заради заштита на здравјето и животот на бремената жена.

II. УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВРШИ ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 3

Заради заштита на здравјето на бремената жена прекинувањето на бременоста може да се изврши до истекување на десет недели од денот на зачнувањето, со писмена согласност од бремената жена.

Ако бремената жена е малолетна или лишена од деловна способност, прекинувањето на бременоста може да се изврши до истекување на десет недели од денот на зачнувањето, со писмена согласност од родителот, односно старателот на бремената жена.

Писмена согласност од ставовите 1 и 2 на овој член се изразува на начин и во форма пропишани со прописите за заштита на правата на пациентите.

Прекинување на бременоста не може да се изврши пред истекот на десет недели од денот на зачнувањето ако е тоа особено штетно по здравствената состојба на бремената жена.

Прекинување на бременоста не може да се изврши ако од прекинување на претходната бременост не поминала една година.

Член 4

По исклучок од членот 3 ставови 1, 2, 4 и 5 од овој закон прекинувањето на бременоста може да се изврши и по истекот на десеттата недела од денот на зачнувањето, како и пред истекот на една година од претходното прекинување на бременоста, по барање и со писмена согласност од бремената жена во следниве случаи кога:

- врз основа на медицински индикации ќе се утврди дека бременоста претставува опасност по животот или ќе доведе до тешко нарушување на здравјето на жената за време на бременоста, породувањето или по породувањето.

- врз основа на научни сознанија може да се очекува дека детето ќе се роди со тешки телесни или душевни недостатоци,

- до зачнувањето дошло во врска со извршување на кривично дело: силување, обљуба врз немоќно лице, полов напад врз дете, обљуба со злоупотреба на положбата или родосквернавање и

- ќе се утврди дека во текот на бременоста или по породувањето би можела жената да дојде во тешки, лични семејни, материјални или други прилики што ќе имаат одраз врз нејзиното здравје.

Како тешки лични семејни материјални и други прилики од ставот 1 алинеја 4 на овој член се сметаат особено: потешко нарушените брачни и семејни односи, постоење на асоцијални појави во семејството, тешки станбени услови, материјална необезбеденост, нарушување на здравјето на членови на семејството и бројот на децата во семејството.

Прекинувањето на бременоста од ставот 1 на овој член ќе се изврши ако се оцени дека со прекинување на бременоста нема да дојде до потешко оштетување на здравјето или до непосредна опасност по животот на бремената жена и со писмена согласност од членот 3 став 3 од овој закон.

III. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 5

Во постапката за одобрување и извршување на прекинување на бременоста се обезбедува почитување на достоинството на бремената жена, на правото на приватност, информираност, прифаќање и одбивање на медицинска интервенција и на доверливост на личните и медицинските податоци согласно со прописите за заштита на правата на пациентите.

Член 6

За прекинување на бременоста до десет недели, бремената жена до докторот кој треба да изврши прекинување на бременоста писмено се обраќа во форма и содржина што ја утврдува министерот за здравство.

Кон барањето од ставот 1 на овој член бремената жена доставува наод од извршен ултрасонографски преглед, како и медицинска и друга потребна документација утврдена во членот 9 став 3 од овој закон.

Пред прекинување на бременоста докторот е должен да изврши советување на бремената жена за можните предности за продолжување на бременост, како и за ризиците при спроведување, односно не спроведување на интервенцијата за прекинување на бременоста по здравјето и животот на жената, методите за вршење на прекинување на бременоста и да ја запознае со можностите и методите за спречување на бременоста.

Содржината и начинот на советувањето од ставот 3 на овој член го пропишува министерот за здравство со посебен акт.

Ако бремената жена по добиените информации остане при своето барање, е должна да даде писмена изјава за согласност за прифаќање на спроведување на интервенцијата за прекинување на бременоста согласно со членот 3 став 3 од овој закон.

Ако се исполнети условите од членот 6 од овој закон докторот може да пристапи кон извршување на прекинување на бременоста.

Прекинувањето на бременоста не може да се изврши пред истекот на рокот од три дена по извршеното советување од ставот 2 на овој член, освен ако се работи за малолетна жена, жена со одземена или ограничена деловна способност или ако за тоа постои оправдана медицинска индикација, што докторот мора уредно да го евидентира во медицинската документација и евиденција.

За извршената интервенција од ставот 6 на овој член докторот води евиденција во книга за евиденција, а податоците за извршената интервенција ги воведува во медицинското досие на бремената жена во пишана и во електронска форма, во согласност со прописите за заштита на правата на пациентите.

Член 7

Ако докторот утврди дека прекинувањето на бременоста не го дозволува здравствената состојба на бремената жена, или дека со прекинување на бременоста ќе се загрози животот или здравјето на жената, или се изминати повеќе од десет недели од денот на зачетокот, е должен да ја упати бремената жена на првостепенa комисија за одобрување на прекинување на бременоста.

Првостепената комисија за прекинување на бременоста ја формира директорот на здравствената установа во која се врши прекинување на бременоста.

Трошоците за работата на првостепената комисија паѓаат на товар на здравствената установа за која што е формирана.

По приговор против одлуката на првостепената комисија решава второстепената комисија.

Член 8

Второстепената комисија ја формира министерот за здравство на ниво на Република Македонија.

Комисиите од членот 7 став 1 од овој закон и од ставот 1 на овој член (во натамошниот текст: комисии) се формираат за период од две години и се состојат од по тројца членови - доктор специјалист по гинекологија и акушерство, доктор специјалист по интерна медицина и социјален работник. На членовите на комисиите им се определуваат заменици.

Членовите на второстепената комисија не можат да бидат лица кои се членови на првостепенa комисија за прекинување на бременоста, а членовите на првостепенa комисија не можат да бидат лица кои се членови на второстепенa комисија.

Трошоците за работата на второстепената комисија паѓаат на товар на Министерството за здравство.

Претседател на комисиите од ставот 2 на овој член, по правило, е докторот специјалист по гинекологија и акушерство кој е член на комисијата.

Комисиите имаат секретар што се определува при формирање на комисијата и истиот не е член на комисијата.

Постапката пред првостепената и второстепената комисија е итна.

Член 9

Бремената жена поднесува барање за прекинување на бременоста писмено до првостепената комисија.

Ако бремената жена е малолетна или лишена од деловна способност, барањето го поднесува, односно дава согласност за прекинување на бременоста, родителот, односно старателот на бремената жена.

Кон барањето за прекинување на бременоста се приложува медицинска и друга документација, и тоа:

- потврда од доктор специјалист по гинекологија и акушерство дека жената е бремена, дека е информирана за можните предности за продолжување на бременоста, како и за ризиците при спроведување, односно не спроведување на интервенцијата за прекинување на бременоста по здравјето и животот на жената, методите за вршење на прекинување на бременоста, како и дека е запознаена со можностите и методите за спречување на бременоста и

- наод и мислење од доктор специјалист по соодветна гранка на медицината во чија област спаѓа заболувањето на бремената жена, односно болеста на родителот во случаите од членот 4 став 1 алинеи 1 и 2 од овој закон, потврда од надлежниот јавен обвинител дека е покрената кривична постапка во случајот од членот 4 став 1 алинеја 3 од овој закон, односно потврда од центарот за социјална работа или од здравствената установа ако прекинувањето на бременоста се бара поради причините од членот 4 став 1 алинеја 4 од овој закон.

Член 10

Бремената жена, односно ако бремената жена е малолетна или на која и е одземена деловната способност, бремената жена и нејзиниот родител, односно старател на нивно барање или на барање на првостепената комисија присуствуваат на седницата на првостепената комисија на која се разгледува барањето за прекинување на бременоста.

На седницата на првостепената комисија на барање на жената може да присуствува и нејзиниот брачен другар.

Член 11

Во постапката по барањето за прекинување на бременоста претседателот на првостепената комисија е должен да и даде информација на бремената жена, а во случаите од членот 9 став 2 од овој закон и на родителот, односно старателот на бремената за можните предности на продолжување на бременоста, како и за ризиците при спроведување, односно на не спроведување на интервенцијата за прекинување на бременоста по здравјето и животот на жената, за методите за вршење на прекинување на бременоста, како и да ја запознае со можностите и методите за спречување на несакана бременост, да ја информира за постојните здравствени установи во кои може да се побара совет заради спречување на бременоста, како и други корисни информации кои се од важност за одлучување по барањето за прекинување на бременоста.

Ако првостепената комисија оцени дека може да се изврши прекинување на бременоста е должна да побара писмена изјава за согласност од бремената жена за

вршење на прекинување на бременоста, односно ако бремената жена е малолетна или на која и е одземена деловна способност и писмена изјава за согласност за вршење на прекинување на бременоста од нејзиниот родител, односно старател.

Член 12

Комисиите работат на седници во полн состав и одлуките ги донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на комисијата.

Комисиите се должни да донесат одлука во рок од три дена и тоа првостепената комисија од поднесување на барањето за прекинување на бременоста, а второстепената комисија откако ќе и биде доставен предметот по приговор на бремената жена.

Ако рокот од ставот 2 на овој член не може да се запази од оправдани причини чија оправданост ја утврдуваат комисиите, рокот за донесување на одлука не може да биде подолг од седум дена.

Член 13

Прекинувањето на бременоста може да се изврши без одлука на комисиите, ако поради непосредна опасност по животот и здравјето на бремената жена не може да се чека одлука или ако е во прашање започнато прекинување на бременоста.

Докторот кој извршил или довршил прекинување на бременоста без одлука на комисијата е должен во рок од 24 часа, за тоа да го извести директорот на здравствената установа, а директорот е должен во рок од три дена за случајот да ја извести првостепената комисија.

Член 14

Одлуката од првостепената комисија и се соопштува на бремената жена, а во случаите од членот 9 став 2 од овој закон и на родителот, односно старателот на бремената жена, веднаш по завршувањето на седницата на комисијата.

Против одлуката на првостепената комисија може да се изјави приговор на записник веднаш или писмено во рок од три дена по соопштување на одлуката.

Записникот од приговорот заедно со сите списи без одлагање се доставува до второстепената комисија.

Одлуката на второстепената комисија е конечна.

Член 15

За интервенциите за прекинување на бременоста докторот води евиденција во книга за евиденција, односно комисиите водат записници за одржаните седници и книга за евиденција, во пишана и во електронска форма.

Здравствената установа е должна да ја чува документацијата во врска со работата на докторот на интервенции за прекинување на бременоста, односно на комисиите како доверлива медицинска документација, во посебна архива на здравствената установа.

Член 16

Начинот на работата на докторот, како и начинот на работата на првостепените и второстепените комисији, формата и содржината на записникот и на книгата за евиденција од членот 6 став 8 и членот 15 став 1 од овој закон ги пропишува министерот за здравство.

Член 17

Здравствената установа во која се формирани комисиите, најдоцна до крајот на јануари во почетокот на годината, е должна да поднесе извештај за својата работа за претходната година до министерот за здравство.

Член 18

По извршување на прекинување на бременоста, здравствената установа и докторот се должни да обезбедат спроведување, односно да спроведат медицински надзор на жената најмалку три дена по прекинување на бременоста.

Здравствената установа и докторот кој го извршил прекинувањето на бременоста се должни да ги стават под посебен медицински надзор и контрола жените по првото прекинување на бременоста, а ако бремените жени се малолетни лица да ги стават под посебна медицинска грижа при вршење на прекинување на бременоста, како и при информирањето, поддршката и советувањето.

Здравствената установа и докторот кој го врши прекинувањето на бременоста се должни на жени со РХ негативен фактор, доколку е медицински индицирано по секое прекинување на бременоста да им дадат анти Д гамаглобулин, со цел да се спречат последиците од прекинување на бременоста.

IV. УСЛОВИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 19

Прекинување на бременоста може да се врши во болничка здравствена установа која во својот состав има гинеколошко акушерско одделение кое ги исполнува условите по однос на простор, опрема и кадар согласно со прописите за здравствена заштита и која што добила одобрение од Министерството за здравство за вршење дејноста прекинување на бременоста.

Министерот за здравство пропишува медицински протокол за работата во кој ќе се содржат потребните медицински иследувања вклучително и ултрасонографски преглед пред и по прекинување на бременоста, како и постапките за изведување на прекинување на бременоста.

Член 20

Здравствената установа е должна да обезбеди вршење на постапката за прекинување на бременоста од тим составен од доктор специјалист по гинекологија и акушерство и медицинска сестра, односно акушерка.

По исклучок од ставот 1 на овој член доктор на специјализација по специјалноста гинекологија и акушерство може да врши постапка за прекинување на бременоста под надзор на доктор специјалист по гинекологија и акушерство под услови за вклучување на пациент во медицинска настава уредени со прописите за заштита на правата на пациентите.

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Член 21

Здравствената установа за вршење на прекинување на бременоста е должна:

- да формира комисија за контрола на квалитетот на здравствената заштита што ќе врши постојано следење, процена и унапредување на квалитетот на медицинските интервенции за прекинување на бременоста во интерес на обезбедување на безбедноста на бремената жена во здравствената установа и унапредување на нејзиното здравје,

- да организира задолжително советување преку услуги за соодветно информирање (брошури, летоци, плакати и друго), поддршка и советување на бремената жена и нејзиниот брачен другар, како и нејзиниот родител, односно старател за штетноста од прекинувањето на бременоста по здравјето на жената и нивно запознавање со можностите и методите за спречување на

бременоста. При спроведување на советувањето треба да се вклучи и психосоцијална поддршка на бремените жени, во соработка со специјализирани здравствени установи, како центрите за социјална работа,

- да даде препораки за соодветна здравствена заштита на бремената жена и по прекинување на бременоста, во соработка со избраниот доктор, се до потполно закрепнување на бремената жена од медицинската интервенција за прекинување на бременоста и

- здравствените установи по гинекологија и акушерство од примарната здравствена заштита, особено во руралните подрачја се должни преку активен метод на работа и советување преку услуги за соодветно информирање (брошури, летоци, плакати и друго) да им посветува постојано внимание на жените во генеративниот период, укажувајќи им на предноста од контрацептивни средства и методи во спречување на несакана бременост и на штетните последици од прекинување на бременоста по здравјето и животот на жената како фактори во планирањето на семејството.

Комисијата за контрола на квалитетот на здравствената заштита од ставот 1 алинеја 1 на овој член ја сочинуваат три члена и тоа медицинскиот директор, кој е истовремено и претседател на комисијата и двајца членови од редот на здравствените работници од здравствената установа кои се избираат од медицинскиот директор за период од три години.

Комисијата за контрола на квалитетот на здравствената заштита од ставот 1 алинеја 1 на овој член донесува деловник за работа со кој се уредува начинот на работа на комисијата.

Член 22

За сеопфатно и навремено запознавање на жените и мажите со последиците што можат да настанат поради прекинување на бременоста и со средствата што се применуваат заради спречување на бременоста:

- јавните здравствени установи - здравствените домови преку службата за превентивна здравствена заштита и поливалентна патронажна служба, установите за социјална заштита и Заводот за заштита на мајки и деца, воспитно-образовни установи, како и заводите за здравствена заштита во рамките на своите надлежности, се должни во своите програми за работа да ги опфатат и прашањата за укажување на жените и мажите, како и на младината на штетните последици од прекинувањето на бременоста и на предноста од примената на средствата и методите за контрацепција и

- воспитно-образовните установи се должни да вклучат програмски активности за запознавање и воспитување на младината за хумани и здрави односи меѓу половите.

Единиците на локалната самоуправа можат да основаат центар за советување и поддршка на бремената жена, во кој може да бидат ангажирани доктори, психолози, социјални работници и други стручни лица и каде што жената ќе може да ги добие неопходните информации во врска со бременоста, прекинувањето на бременоста и штетноста од прекинувањето на бременоста по здравјето на жената.

Член 23

Ако при довршување на започнатото прекинување на бременоста основано се посомнева дека е во прашање кривично дело извршено со започнување на прекинување на бременоста кое се довршува во здравствена установа, директорот на здравствената установа во која е довршено започнатото прекинување на бременоста е должен за тоа веднаш да поднесе пријава до надлежното јавно обвинителство и известување до Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат.

Член 24

Здравствената установа во која е извршено или во која е довршено веќе започнато прекинување на бременоста е должна за секој случај на смрт на бремена жена да го извести Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат и Министерството за внатрешни работи.

VI. НАДЗОР

Член 25

За обезбедување на примената на овој закон и прописите донесени врз основа на него, како и за обезбедување на безбедност на бремените жени при спроведување на прекинувањето на бременоста во здравствените установи и на првостепените и второстепените комисији, се врши:

- надзор над законитоста на работата,
- надзор над стручната работа,
- внатрешен надзор над стручната работа и
- инспекциски надзор.

Член 26

Надзор над законитоста на работата и над стручната работа на здравствената установа и на првостепените и второстепените комисији врши Министерството за здравство согласно со прописите за здравствената заштита.

Член 27

Здравствената установа организира внатрешен надзор над стручната работа на своите здравствени работници, на начин утврден со општ акт на здравствената установа.

Член 28

Инспекциски надзор над примената на овој закон врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор е овластен да:

- забрани вршење на дејноста, како и да забрани употреба на објектот во кој се врши дејноста ако нема дозвола за работа, односно недостасува некој од условите за вршење на дејноста,
- нареди воспоставување и водење на евиденциите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон,
- нареди отстранување на недостатоци, односно неправилности во согласност со законите и другите прописи со кои се уредува заштитата на здравјето на луѓето,
- нареди соодветно документирање и чување на податоците што се водат и да се обезбеди заштита на податоците добиени од спроведените постапки и
- нареди на здравствената установа изготвување на извештаи кои е должна да ги поднесе до Министерството за здравство.

Член 29

За извршениот инспекциски надзор, добиените податоци и констатираната фактичка состојба инспекторот е должен да состави записник.

Доколку инспекторот утврди дека не се применуваат законите, прописите и други општи акти, донесува решение со кое се наредува извршување на определени мерки од членот 28 став 2 од овој закон во одреден рок кој го определува инспекторот.

Инспекторот е должен да и достави примерок од записникот и решението на здравствената установа кај која е извршен инспекцискиот надзор.

Член 30

Во вршење на инспекцискиот надзор инспекторот постапува согласно со прописите за општата управна постапка и инспекциски надзор, освен доколку поинаку не е определено со овој закон.

Член 31

Во случаи кога ќе се утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекторот дава усна наредба за итно и неодложно отстранување на недостатоците, која се констатира со записник.

Во случаи од ставот 1 на овој член инспекторот донесува решение во рок од 24 часа од издавање на усната наредба.

Член 32

Здравствената установа е должна да ги изврши мерките содржани во решението на инспекторот.

По жалбата против решението на инспекторот во втор степен решава комисија формирана од министерот за здравство.

Жалбата по решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Глоба во износ од 25.000 до 50.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) изврши прекинување на бременост спротивно на членовите 3, 4 и 6 од овој закон;

2) не ги обезбеди правата на бремената жена од членот 5 од овој закон;

3) не се водат записници за одржаните седници на комисиите и книга за евиденција согласно со членот 15 став 1 од овој закон;

4) не ја чува документацијата во врска со работата на докторот, односно на комисиите согласно со членот 15 став 2 од овој закон;

5) најдоцна до крајот на јануари во почетокот на годината не поднесе извештај за работата за претходната година до министерот за здравство согласно со членот 17 од овој закон;

6) не постапи согласно со членот 18 став 3 од овој закон;

7) врши прекинување на бременоста без да ги исполнува условите од членот 19 став 1 од овој закон;

8) овозможи вршење на постапката за прекинување на бременоста спротивно на членот 20 од овој закон;

9) не постапи согласно со членот 21 став 1 од овој закон;

10) во програмите за работа не ги опфатат и прашањата за укажување на жените и мажите, како и на младината на штетните последици од прекинувањето на бременоста и на предноста од примената на средствата и методите за контрацепција, или не вклучат програмски активности за запознавање и воспитување на младината за хумани и здрави односи меѓу половите согласно со членот 22 од овој закон;

11) не поднесе пријава до надлежно јавно обвинителство и/или известување до Министерството за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат согласно со членот 23 од овој закон и

12) не поднесе пријава до надлежен орган во рок од три дена за секој случај на смрт согласно со членот 24 од овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на докторот кој го сторил прекршокот од ставот 1 на овој член.

Член 34

Глоба во износ од 2.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на доктор, ако:

1) не ја упати бремената жена на првостепена комисија за одобрување на прекинување на бременоста согласно со членот 7 став 1 од овој закон;

2) изврши прекинување на бременоста на бремена жена која е малолетна, или лишена од деловна способност, без барање, односно согласност за прекинување на бременоста од родителот, односно старателот на бремената жена согласно со членот 9 став 2 и членот 11 став 2 од овој закон;

3) не го извести директорот на здравствената установа за довршено прекинување на бременоста без одлука на комисиите во рок од 24 часа согласно со членот 13 став 2 од овој закон и

4) не води евиденција во книгата за евиденции согласно со членот 15 став 1 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на членовите на комисиите ако не донесат одлука во рок од три дена од поднесувањето на барањето за прекинување на бременоста, односно откако ќе и биде доставен предметот по приговор од бремената жена, односно при постоење на оправдани причини, во рок не подолг од седум дена согласно со членот 12 ставови 2 и 3 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на здравствената установа ако не ја извести првостепената комисија за довршено прекинување на бременоста без одлука на комисијата во рок од три дена за случајот согласно со членот 13 став 2 од овој закон.

Член 35

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот суд.

Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон, Министерството за здравство води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоци.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Доктор кој ќе изврши прекинување на бременоста спротивно на одредбите од овој закон или во здравствена установа која не ги исполнува одредбите од членот 19 од овој закон кривично ќе одговара и ќе се казни со казна затвор од шест месеци до три години.

Член 37

Здравствена установа која врши прекинување на бременоста спротивно на членот 19 од овој закон кривично ќе одговара и ќе се казни со парична казна и со трајно одземање на дозволата за работа.

Директорот на установата од ставот 1 на овој член, кој ќе дозволи прекинување на бременоста во здравствена установа која не ги исполнува условите од членот 19 од овој закон кривично ќе одговара и ќе се казни со казна затвор од шест месеци до три години.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Министерот за здравство во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе прописите чие донесување е утврдено со овој закон.

Член 39

До донесување на прописите од овој закон ќе се применуваат прописите што биле во сила пред денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 40

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за прекинување на бременоста („Службен весник на СРМ“ број 22/72, 18/76 и 15/95).

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDERPRERJEN E SHTATZENISE

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

Neni 1

Me kete ligj rregullohen kushtet në të cilat mund të kryhet nderprerja e shtatzenise, procedura për miratimin e nderprerjes së shtatzenise, kushtet që duhet t'i plotesojne institucionet shendetesore për kryerjen e procedurës për nderprerje të shtatzenise dhe mbikeqyrja dhe procedura për nderprerjen e shtatzenise.

Neni 2

Nderprerja e shtatzenise eshte intervenim i vecante mjekesor për të cilin lirisht vendos gruaja shtatzene.

E drejta për nderprerjen e shtatzenise mund të kufizohet vetem për mbrojtjen e shendetit dhe jetes së gruas shtatzene.

II. KUSHTE NË TË CILAT MUND TË KRYHET NDERPRERJA E SHTATZENISE

Neni 3

Për mbrojtje të shendetit të gruas shtatzene, nderprerja e shtatzenise mund të kryhet deri në kalimin e dhjete javeve nga dita e ngjizjes, me pelqim me shkrim nga gruaja shtatzene.

Nese gruaja shtatzene eshte e mitur ose e privuar nga aftesia për pune, nderprerja e shtatzenise mund të kryhet deri në kalimin e dhjete javeve nga dita e ngjizjes, me pelqim me shkrim nga prindi, perkatesisht kujdestari i gruas shtatzene.

Pelqimi me shkrim nga paragrafet 1 dhe 2 të ketij neni, shprehet në menyre dhe në forme të percaktuara me rregullat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.

Nderprerja e shtatzenise nuk mund të kryhet para kalimit të dhjete javeve nga dita e ngjizjes nese kjo eshte posacerisht e demshme për gjendjen shendetesore të gruas shtatzene.

Nderprerja e shtatzenise nuk mund të kryhet nese nga nderprerja e shtatzenise paraprake nuk ka kaluar një vit.

Neni 4

Me perjashtim nga neni 3 paragrafet 1, 2, 4 dhe 5 të ketij ligji, nderprerja e shtatzenise mund të kryhet edhe pas kalimit të javes së dhjete nga dita e ngjizjes, si dhe para kalimit të një viti nga nderprerja paraprake e shtatzenise, me kerkese dhe me pelqim me shkrim nga gruaja shtatzene në rastet në vijim:

- kur në baze të indikacioneve mjekesore do të percaktohet se shtatzenia paraqet rrezik për jeten ose do të shpjehet deri në crregullimin e rende të shendetit të gruas gjate shtatzenise, lindjes ose pas lindjes,

- kur në baze të njohurive shkencore mund të pritset se femija do të lind me mangesi të renda trupore ose shpirterore,

- kur deri te ngjizja, ka ardhur në lidhje me kryerjen e vepres penale: perdhunim, perdhunim të personit të pamundur, sulm seksual mbi femije, perdhunim me keqperdorim të pozicionit ose incest dhe

- kur do të percaktohet se gjate shtatzenise ose pas lindjes gruaja mund të jete në rrethana të renda, personale, familjare, materiale apo rrethana tjera që do të reflektohen në shendetin e saj.

Si rrethana të renda personale familjare materiale dhe rrethana tjera nga paragrafi 1 alineja 4 e ketij neni konsiderohen posacerisht: marrëdhëniet familjare dhe martesore të crregulluara më teper, ekzistimi i dukurive asociale në familje, kushtet e renda banesore, pasiguria materiale, crregullimi i shendetit të anetareve të familjes dhe numri i femijeve në familje.

Nderprerja e shtatzenise nga paragrafi 1 i ketij neni, do të kryhet nese vleresohet se me nderprerjen e shtatzenise nuk të vije deri te demtimi më i rende i shendetit apo deri te rreziku i drejtperdrejte për jeten e gruas shtatzene dhe me pelqim me shkrim nga neni 3 paragrafi 3 i ketij ligji.

III. PROCEDURA PËR MIRATIM DHE KRYERJE TË NDERPRERJES SË SHTATZENISE

Neni 5

Në proceduren për miratim dhe kryerje të nderprerjes së shtatzenise sigurohet respektimi i dinjitetit të gruas shtatzene, i të drejtes së privatesise, informimit, pranimit dhe refuzimit të intervenimit mjekesor dhe të besueshmerise së të dhenave personale dhe mjekesore në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.

Neni 6

Për nderprerjen e shtatzenise deri në dhjete jave gruaja shtatzene mjekut që duhet ta kryeje nderprerjen e shtatzenise i drejtohet me shkrim në forme dhe permbajtje që e percakton ministri i Shendetesise.

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni, gruaja shtatzene dorezon konstatim nga kontrolli i kryer ultrasonografik, si dhe dokumentacion mjekesor dhe dokumentacion tjeter të nevojshem të percaktuar në nenin 9 paragrafi 3 të ketij ligji.

Para nderprerjes së shtatzenise mjeku eshte i obliguar që të kryeje keshillim të gruas shtatzene për perpresite e mundshme për vazhdimin e shtatzenise, si dhe për rreziqet gjate zbatimit, perkatesisht moszbatimit të intervenimit për nderprerjen e shtatzenise për shendetin dhe jeten e gruas, metodat për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise dhe ta njoftoje me mundesite dhe metodat për pengimin e shtatzenise.

Permbajtjen dhe menyren e keshillimit nga paragrafi 3 i ketij neni e percakton ministri i Shendetesise me akt të vecante.

Nese gruaja shtatzene, pas informatave të marra mbetet me kerkesen e vet, eshte e obliguar që të jape deklarate me shkrim për pelqim për pranimin e zbatimit të intervenimit për nderprerjen e shtatzenise në pajtim me nenin 3 paragrafi 3 të ketij ligji.

Nese jane plotesuar kushtet nga neni 6 i ketij ligji, mjeku mund t'i qaset kryerjes së nderprerjes së shtatzenise.

Nderprerja e shtatzenise nuk mund të kryhet para kalimit të afatit prej 3 ditesh pas keshillimit të bere nga paragrafi 2 i ketij neni, pervec nese behet fjale për grua të mitur, grua me aftesi pune të hequr ose të kufizuar ose nese për kete ekziston indikacion i arsyeshem mjekesor, që mjeku doemos duhet me rregull ta evidentojë në dokumentacionin mjekesor dhe evidencen.

Për intervenimin e kryer nga paragrafi 6 i ketij neni mjeku mban evidence në librin për evidence, kurse të dhenat për intervenimin e kryer i fut në dosjen mjekesore të gruas shtatzene në forme të shkruar dhe elektronike, në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.

Neni 7

Nese mjeku konstaton se nderprerjen e shtatzenise nuk e lejon gjendja shendetesore e gruas shtatzene, ose se me nderprerjen e shtatzenise do të rrezikohet jeta ose shendeti i

gruas, ose kane kaluar më shume se dhjete jave nga dita e ngjizjes, eshte i detyruar që ta udhezoje gruan shtatzene në komisionin e shkalles së pare për miratimin e nderprerjes së shtatzenise.

Komisionin e shkalles së pare për nderprerjen e shtatzenise e formon drejtori i institucionit shendetesor në të cilin kryhet nderprerja e shtatzenise.

Shpenzimet për punen e komisionit të shkalles së pare jane në ngarkim të institucionit shendetesor për të cilin eshte formuar.

Për kundërshtim kunder vendimit të komisionit të shkalles së pare vendos komisioni i shkalles së dyte.

Neni 8

Komisionin e shkalles së dyte e formon ministri i Shendetesise në nivel të Republikës së Maqedonise.

Komisionet nga neni 7 paragrafi 1 i ketij ligji dhe nga paragrafi 1 i ketij neni (në tekstin e metejme: komisione) formohen për periudhe prej dy vitesh dhe perbehen prej tre anetareve – doktor specialist në gjinekologji dhe akusheri, doktor specialist në mjekesi interne dhe punetore social. Anetareve të komisioneve u caktohen zevendes.

Anetaret e komisionit të shkalles së dyte nuk mund të jene persona që jane anetare të komisionit të shkalles së pare për nderprerjen e shtatzenise, kurse anetaret e komisionit të shkalles së pare nuk mund të jene persona që jane anetare të komisionit të shkalles së dyte.

Shpenzimet për punen e komisionit të shkalles së dyte jane në ngarkim të Ministrise së Shendetesise.

Kryetar i komisioneve nga paragrafi 2 i ketij neni, sipas rregulles eshte mjeku specialist në gjinekologji dhe akusheri i cili eshte anetar i komisionit.

Komisionet kane sekretar që caktohet gjate formimit të komisionit dhe ai nuk eshte anetar i komisionit.

Procedura para komisionit të shkalles së pare dhe të shkalles së dyte eshte urgjente.

Neni 9

Gruaja shtatzene parashtrohet kerkese për nderprerjen e shtatzenise me shkrim te komisioni i shkalles së pare.

Nese gruaja shtatzene eshte e mitur ose e privuar nga aftesia për pune, kerkesen e parashtrohet, perkatesisht jep pelqim për nderprerjen e shtatzenise, prindi, perkatesisht kujdestari i gruas shtatzene.

Me kerkesen për nderprerjen e shtatzenise dorezohet dokumentacioni mjekesor dhe dokumentacioni tjeter si vijon:

- vertetim nga mjeku specialist në gjinekologji dhe akusheri se gruaja eshte shtatzene, se eshte e informuar për perpresite e mundshme për vazhdimin e shtatzenise, si dhe për rreziqet gjate zbatimit, perkatesisht moszbatimit të intervenimit për nderprerjen e shtatzenise për shendetin dhe jeten së gruas, metodat për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise, si dhe se eshte e njoftuar me mundesite dhe metodat për pengimin e shtatzenise dhe

- konstatim dhe mendim nga mjeku specialist i deges perkatese të mjekesise në sferen e së ciles eshte semundja e gruas shtatzene, perkatesisht semundja e prindit në rastet nga neni 4 paragrafi 1 alinete 1 dhe 2 të ketij ligji, vertetim nga prokurori publik kompetent se eshte ngritur procedure penale në rastin nga neni 4 paragrafi 1 alineja 3 e ketij ligji, perkatesisht vertetim nga qendra për pune sociale ose nga institucioni shendetesor nese nderprerja e shtatzenise kerkohet për arsyet nga neni 4 paragrafi 1 alineja 4 e ketij ligji.

Neni 10

Gruaja shtatzene, perkatesisht nese gruaja shtatzene eshte e mitur ose të ciles i eshte hequr aftesia për pune gruaja shtatzene edhe prindi i saj, perkatesisht kujdestari me kerkese të tyre ose me kerkese të komisionit të shkalles së pare jane të pranishem në mbledhjen e komisionit të shkalles së pare në të cilin shqyrtohet kerkesa për nderprerjen e shtatzenise.

Në mbledhjen e komisionit të shkallës së pare me kerkese të gruas mund të marre pjese edhe bashkeshorti i saj.

Neni 11

Në procedurën për kerkesen për nderprerje të shtatzenise kryetari i komisionit të shkallës së pare eshte i detyruar që t'i jape informate gruas shtatzene, kurse në rastet nga neni 9 paragrafi 2 i ketij ligji edhe prindit, perkatesisht kujdestarit të shtatzenes, për perpaesite e mundshme të vazhdimit të shtatzenise, si dhe për rreziqet gjate zbatimit, perkatesisht të moszbatimit të intervenimit për nderprerjen e shtatzenise për shendetin dhe jeten e gruas, për metodat për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise, si dhe ta njoftoje me mundesite dhe metodat për pengimin e shtatzenise së padeshirueshme, ta informoje për institucionet ekzistuese shendetesore në të cilat mund të kerkohet keshille për pengim të shtatzenise, si dhe informata tjera të dobishme që janë me rendesi për vendosje për kerkesen për nderprerjen e shtatzenise.

Nese komisioni i shkallës së pare vlereson se mund të kryhet nderprerje e shtatzenise, eshte i detyruar, që të kerkoje deklarate me shkrim për pelqim nga shtatzena për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise, perkatesisht nese gruaja shtatzene eshte e mitur ose të ciles i eshte hequr aftesia e punes edhe deklarate me shkrim për pelqim për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise nga prindi i saj, perkatesisht kujdestari.

Neni 12

Komisionet punojne në mbledhje në perberje të plote dhe vendimet i marrin me shumice votash nga numri i pergjithshem i anetareve të komisionit.

Komisionet jane të detyruara që të miratojne vendim në afat prej tri ditesh, edhe atë:

komisioni i shkallës së pare nga parashtrimi i kerkeses për nderprerjen e shtatzenise, kurse komisioni i shkallës së dyte, pasi t'i dorezohet lenda për kundershtrim të gruas shtatzene.

Nese afati nga paragrafi 2 i ketij neni nuk mund të respektohet për shkaqe të arsyeshme, arsyeshmerine e të cilit e percaktojne komisionet, afati për miratimin e vendimit nuk mund të jete më i gjate se shtate dite.

Neni 13

Nderprerja e shtatzenise mund të kryhet pa vendim të komisioneve, nese për shkak të rrezikut të drejtperdrejte për shendetin dhe jeten e gruas shtatzene nuk mund të pritet vendim ose nese eshte në pyetje nderprerja e filluar e shtatzenise.

Mjeku që e ka kryer, apo e ka kryer në menyre shtese nderprerjen e shtatzenise pa vendim të komisionit eshte i detyruar që në afat prej 24 oresh, për kete ta njoftoje drejtorin e institucionit shendetesor, kurse drejtori eshte i detyruar që në afat prej tri ditesh për rastin ta njoftoje komisionin e shkallës së pare.

Neni 14

Vendimi nga komisioni i shkallës së pare i kumtohet gruas shtatzene, kurse në rastet nga neni 9 paragrafi 2 i ketij ligji edhe prindit perkatesisht kujdestarit të gruas shtatzene, menjehere pas perfundimit të mbledhjes së komisionit.

Kunder vendimit të komisionit të shkallës së pare mund të paraqitet kundershtrim në procesverbal menjehere ose në forme të shkruar në afat prej tri ditesh pas kumtimit të vendimit.

Procesverbali nga kundershtrimi së bashku me të gjitha shkresat pa prolongim dorezohet te komisioni i shkallës së dyte.

Vendimi i komisionit të shkallës së dyte eshte perfundimtar.

Neni 15

Për intervenimet për nderprerjen e shtatzenise mjeku mban evidence në librin për evidence, perkatesisht komisionet mbajne procesverbale për mbledhjet e mbajtura dhe liber për evidence, në forme të shkruar dhe në forme elektronike.

Institucioni shendetesor eshte i detyruar që ta ruaje dokumentacionin në lidhje me punen e mjekut të intervenimeve për nderprerjen e shtatzenise perkatesisht të komisioneve si dokumentacion i besueshem mjekesor, në arkiv të posacem të institucionit shendetesor.

Neni 16

Menyren e punes së mjekut, si dhe menyren e punes së komisioneve të shkallës së pare dhe të shkallës së dyte, formen dhe permbajtjen e procesverbalit dhe librit të evidences nga neni 6 paragrafi 8 dhe neni 15 paragrafi 1 të ketij ligji, i percakton ministri i Shendetesise.

Neni 17

Institucioni shendetesor në të cilin jane formuar komisionet, më së voni deri në fund të janarit në fillimin e vitit eshte i detyruar të parashtroje raport për punen e vet për vitin paraprak te ministri i Shendetesise.

Neni 18

Pas kryerjes së nderprerjes së shtatzenise, institucioni shendetesor dhe mjeku jane të detyruar që të sigurojne zbatim, perkatesisht të zbatojne mbikeqyrje mjekesore të gruas së paku tri dite pas nderprerjes së shtatzenise.

Institucioni shendetesor dhe mjeku që e ka kryer nderprerjen e shtatzenise jane të detyruar që t'i vendosin nën mbikeqyrje të posacme mjekesore dhe kontroll grate pas nderprerjes së pare të shtatzenise, e nese grate shtatzena janë persona të mitur t'i vendosin nën perkujdesje të posacme mjekesore gjate kryerjes së nderprerjes së shtatzenise, si dhe gjate informimit, mbeshtetjes dhe keshillimit.

Institucioni shendetesor dhe mjeku që e kryen nderprerjen e shtatzenise jane të detyruar që grave me RH faktor negativ, nese eshte indikacion mjekesor që pas çdo nderprerjeje të shtatzenise t'u japin anti D gamaglobulin, me qellim që të pengohen pasojat nga nderprerja e shtatzenise.

IV. KUSHTET PËR INSTITUCIONET SHENDETESORE QË KRYEJNE NDERPRERJE TË SHTATZENISE

Neni 19

Nderprerja e shtatzenise mund të kryhet në institucion shendetesor spitalor që në perberjen e vet ka seksion gjinekologjik akusherik që i ploteson kushtet në lidhje me hapesiren, pajisjen dhe kuadrin në pajtim me rregullat për mbrojtje shendetesore dhe që ka marre leje nga Ministria e Shendetesise për kryerjen e veprimtarise nderprerje të shtatzenise.

Ministri i Shendetesise percakton protokoll mjekesor për pune në të cilin do të perfshihen hetimet e nevojshme mjekesore duke perfshire edhe kontrollin ultrasonografik para dhe pas nderprerjes së shtatzenise, si dhe procedurat për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise.

Neni 20

Institucioni shendetesor eshte i detyruar që të siguroje zbatim të procedures për nderprerje të shtatzenise nga ekipi i perbere nga mjeku- specialist në gjinekologji dhe akusheri dhe infermiere, perkatesisht akushere.

Me perjashtim nga paragrafi 1 i ketij neni mjeku në specializim për specialitetin gjinekologji dhe akusheri mund të kryeje procedure për nderprerjen e shtatzenise nën mbikeqyrjen e mjekut specialist në gjinekologji dhe akusheri në kushte për perfshirjen e pacientit në mesim mjekesor të rregulluara me rregullat për mbrojtjen e të drejtave të pacienteve.

V. DISPOZITA TJERA PËR NDERPRERJEN E SHTATZENISE

Neni 21

Instituti shendetesor për kryerjen e nderprerjes së shtatzenise është i detyruar që:

- të formoje komision për kontroll të kualitetit të mbrojtjes shendetesore, që do të kryejë percjellje të vazhdueshme, vlerësim dhe perparim të kualitetit të intervenimeve mjekesore për nderprerjen e shtatzenise në interes të garantimit të sigurisë së gruas shtatzene në institucionin shendetesor dhe avancim të shëndetit të saj,

- të organizojë keshillim të detyrueshem përmes sherbimeve për informim perkates (broshura, fletushka, pllakate e të tjera), mbështetje dhe keshillim të gruas shtatzene dhe bashkeshortit të saj, si dhe prindit të saj, perkatesisht kujdestarit për demin nga nderprerja e shtatzenise për shëndetin e gruas dhe njohjen e tyre me mundësitë dhe metodat për pengimin e shtatzenise. Gjate zbatimit të keshillimit duhet të përfshihet edhe mbështetje psikosociale e grave shtatzena, në bashkëpunim me institucione shendetesore të specializuara si qendrat për punë sociale,

- të japë rekomandime për mbrojtjen shendetesore perkatese të gruas shtatzene dhe pas nderprerjes së shtatzenise, në bashkëpunim me mjekun e zgjedhur, deri në shërimin e plote të gruas shtatzene nga intervenimi mjekësor për nderprerjen e shtatzenise dhe

- institucionet shendetesore për gjinekologji dhe akusherë nga mbrojtja shendetesore primare, vecanerisht në zonat rurale janë të detyruara që nepermjet metodës aktive të punës dhe keshillimit përmes sherbimeve për informim perkates (broshura, fletushka, pllakate e të tjera) t'u perkushtojë vemendje të vazhdueshme grave në periudhën gjenerative, duke u sugjeruar për perparësitë nga mjetet kontraceptive dhe metodat për pengim të shtatzenise së padëshiruar dhe për pasojat negative nga nderprerja e shtatzenise, mbi shëndetin dhe jetën e grave si faktore në planifikimin e familjes.

Komisionin për kontroll të kualitetit të mbrojtjes shendetesore nga paragrafi 1 alineja 1 e këtij neni e përbejnë tre anëtarë edhe atë drejtori mjekësor, i cili është njekohesisht kryetar i komisionit, dhe dy anëtarë nga radhet e punëtorëve shendetesore nga institucioni shendetesor që janë zgjedhur nga drejtori mjekësor për periudhë prej tre vjetësh.

Komisioni për kontroll të kualitetit të mbrojtjes shendetesore nga paragrafi 1 alineja 1 e këtij neni miraton rregulloren për punë me të cilën rregullohet menyra e punës së komisionit.

Neni 22

Për njohjen gjithëpërfshirëse dhe në kohë të grave dhe burrave me pasoja që mund të shkaktohen për shkak të nderprerjes së shtatzenise dhe me mjetet që zbatohen për nderprerje të shtatzenise:

- institucionet shendetesore publike- shtepite shendetesore përmes sherbimit për mbrojtje shendetesore preventive dhe sherbimit polivalent të patronazhit, institucionet për mbrojtje sociale dhe Enti për mbrojtjen e nënave dhe femijëve, institucionet edukative arsimore, si dhe entet për mbrojtje shendetesore në suaza të kompetencave të veta, janë të detyruar që në programet e veta për punë, t'i përfshijne edhe ceshtjet për sugjerim grave dhe burrave, si dhe rinise për pasojat e demshme nga nderprerja e shtatzenise dhe për perparësinë nga aplikimi i mjeteve dhe metodave për kontracepsion dhe

- institucionet edukative-arsimore janë të detyruara që të përfshijne aktivitete programore për njoftim dhe edukim të rinise për marrëdhënie humane dhe të shëndosha ndërmjet gjinive.

Njësitë e Veteqeverisjes Lokale mund të themelojnë Qender për Keshillim dhe Mbështetje të Gruas Shtatzene, në të cilën mund të angazhohen doktore, psikologe, punë-

tore sociale dhe persona tjere profesionale dhe ku grua mund t'i marrë informatat e domosdoshme lidhur me shtatzeninë, nderprerjen e shtatzenise dhe demin nga nderprerja e shtatzenise për shëndetin e gruas.

Neni 23

Nese gjate perfundimit të nderprerjes së filluar të shtatzenise dyshon në menyrë të bazuar se behet fjale për veper penale të kryer me fillimin e nderprerjes së shtatzenise e cila perfundohet në institucionin shendetesor, drejtori i institucionit shendetesor në të cilin është perfunduar nderprerja e filluar e shtatzenise është i obliguar që për kete menjehere të paraqese kallezim te prokuroria publike kompetente dhe njoftim te Ministria e Shendetesise - Inspektorati Shteteror Shendetesor dhe Sanitar.

Neni 24

Institucioni shendetesor në të cilin është kryer ose në të cilin është perfunduar nderprerja tani me e filluar e shtatzenise është i detyruar që për çdo rast të vdekjes së gruas shtatzene ta njoftojë Ministrinë e Shendetesise - Inspektoratin Shteteror Shendetesor dhe Sanitar dhe Ministrinë e Puneve të Brendshme.

VI. MBIKEQYRJA

Neni 25

Për sigurim të zbatimit të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të tij, si dhe për garantim të sigurisë të grave shtatzena gjate zbatimit të nderprerjes së shtatzenise, në institucionet shendetesore dhe në komisionet e shkalles së pare dhe të dyte, kryhet:

- mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punës,
- mbikeqyrje mbi punën profesionale,
- mbikeqyrje e brendshme mbi punën profesionale dhe
- mbikeqyrje inspektuese.

Neni 26

Mbikeqyrje mbi ligjshmerine e punës dhe mbi punën profesionale të institucionit shendetesor dhe të komisioneve të shkalles së pare dhe të dyte kryen Ministria e Shendetesise në pajtim me rregullat për mbrojtje shendetesore.

Neni 27

Institucioni shendetesor organizon mbikeqyrje të brendshme mbi punën profesionale të punëtorëve të saj shendetesore, në menyrë të percaktuar me akt të pergjithshem të institucionit shendetesor.

Neni 28

Mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji kryen Inspektorati Shteteror Shendetesor dhe Sanitar.

Inspektori gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese është i autorizua që:

- të ndaloje kryerje të veprimtarisë, si dhe të ndaloje perdorim të objektit në të cilin kryhet veprimtaria nese nuk ka leje për punë, perkatesisht mungon ndonje prej kushteve për kryerjen e veprimtarisë,

- të urdherojë vendosje dhe mbajtje të evidencave të percaktuara me kete ligj dhe me rregullat e miratuara në baze të këtij ligji,

- të urdherojë menjanim të mangësive, perkatesisht të parregullsive në pajtim me ligjet dhe rregullat tjera me të cilat rregullohet mbrojtja e shëndetit të njerezve,

- të urdherojë dokumentim perkates dhe ruajtje të të dhenave që udhëhiqen dhe të sigurohet mbrojtje e të dhenave të marra nga procedurat e zbatuara dhe

- t'i urdherojë institucionit shendetesor perpilim të raporteve që është e detyruar t'i parashtroje te Ministria e Shendetesise.

Neni 29

Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, të dhenat e marra dhe gjendjen e konstatuar faktike, inspektori është i detyruar të perpilojë procesverbal.

Nese inspektori percakton se nuk janë zbatuar ligjet, rregullat dhe aktet e tjera të pergjithshme, miraton aktvendim me të cilin urdherohet zbatimi i masave të caktuara nga neni 28 paragrafi 2 i këtij ligji, në afat të caktuar që e percakton inspektori.

Inspektori është i detyruar që t'i dorezojë ekzemplar nga procesverbali dhe aktvendimi institucionit shendetesor tek i cili është realizuar mbikeqyrja inspektuese.

Neni 30

Në kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese inspektori vepron në pajtim me rregullat për procedure të pergjithshme administrative dhe mbikeqyrje inspektuese, pervec nese nuk percaktohet ndryshe me kete ligj.

Neni 31

Në rastet kur do të percaktohet ekzistimi i rrezikut të drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerezve, inspektori jep urdher me gojë për menjanimin urgjent dhe të paprolongueshem të mangesive, që konstatohet me procesverbal.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori miraton aktvendim në afat prej 24 orësh nga leshimi i urdhrat me gojë.

Neni 32

Institucioni shendetesor është i detyruar që t'i zbatojë masat e permbajtura në aktvendimin e inspektorit.

Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit në shkalë të dytë vendos komisioni i formuar nga ministri i Shendetesise.

Ankesa për aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon realizimin e tij.

VII. DISPOZITA PËR KUNDERVAJTJE

Neni 33

Gjobe në shume prej 25 000 deri në 50 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juridik, nese:

1) kryen nderprerje të shtatzenise në kundershtrim me nenet 3, 4 dhe 6 të këtij ligji;

2) nuk i siguron të drejtat e gruas shtatzene nga neni 5 i këtij ligji;

3) nuk mbahen procesverbale për mbledhjet e mbajtura të komisioneve dhe liber për evidence sipas nenit 15 paragrafi 1 i këtij ligji;

4) nuk e ruan dokumentacionin në lidhje me punën e mjekut, perkatesisht të komisioneve në pajtim me nenin 15 paragrafi 2 të këtij ligji;

5) nuk parashtrohet më së voni deri në fund të janarit në fillim të vitit, raport për punën për vitin paraprak të ministri i Shendetesise në pajtim me nenin 17 të këtij ligji;

6) nuk vepron në pajtim me nenin 18 paragrafi 3 të këtij ligji;

7) kryen nderprerje të shtatzenise pa i plotësuar kushtet nga neni 19 paragrafi 1 i këtij ligji;

8) mundeson kryerje të procedurës për nderprerje të shtatzenise në kundershtrim me nenin 20 të këtij ligji;

9) nuk vepron në pajtim me nenin 21 paragrafi 1 të këtij ligji;

10) në programet për punë nuk i perfshijne edhe ceshtjet për sugjerim të grave dhe burrave, si dhe rinise për pasojat e demshme të nderprerjes së shtatzenise dhe të perparisise së aplikimit të mjeteve dhe metodave për kontracëpsion, apo nuk perfshijne aktivitete programore për njoftim dhe edukim të rinise për marrëdhënie humane dhe të shëndosha ndërmjet gjinive sipas nenit 22 të këtij ligji;

11) nuk parashtrohet kallezim të prokuroria publike kompetente dhe/ose njoftim të Ministria e Shendetesise - Inspektorati Shtetëror Shendetesor dhe Sanitar sipas nenit 23 të këtij ligji dhe

12) nuk parashtrohet fletëparaqitje të organi kompetent në afat prej tri diteve për çdo rast të vdekjes sipas nenit 24 të këtij ligji;

Gjobe në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në personin juridik për kundervajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni.

Gjobe në shume prej 5 000 deri në 6 000 euro në kundervlere me denare, do ti shqiptohet edhe mjekut që e ka kryer kundervajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 34

Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 500 euro në kundervlere me denare, do ti shqiptohet për kundervajtje mjekut, nese:

1) nuk e udhezoi gruan shtatzene në komisionin e shkalles së pare për miratimin e nderprerjes së shtatzenise në pajtim me nenin 7 paragrafin 1 të këtij ligji;

2) kryen nderprerje të shtatzenise të gruas shtatzene e cila është e mitur, ose e privuar nga e aftësia për punë, pa kerkese, perkatesisht pelqim për nderprerjen e shtatzenise, nga prindi perkatesisht kujdestari i gruas shtatzene sipas nenit 9 paragrafi 2 dhe nenit 11 paragrafi 2 të këtij ligji;

3) nuk e njofton drejtorin e institucionit shendetesor për perfundimin e nderprerjes së shtatzenise pa vendim të komisioneve në afat prej 24 orësh sipas nenit 13 paragrafi 2 të këtij ligji dhe

4) nuk mban evidence në librin për evidence sipas nenit 15 paragrafi 1 të këtij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 deri në 6 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje anetareve të komisioneve nese nuk marrin vendim në afat prej tri ditesh nga parashtrimi i kerkeses për nderprerjen e shtatzenise, perkatesisht pasi që t'i dorezohet lenda pas kundershtrimit nga gruaja shtatzene, perkatesisht gjatë ekzistimit të shkaqeve të arsyeshme, në afat jo më të gjatë se shtatë dite sipas nenit 12 paragrafet 2 dhe 3 të këtij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 deri në 6 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje drejtorit të institucionit shendetesor, nese nuk e njofton komisionin e shkalles së pare për perfundimin e nderprerjes së shtatzenise pa vendimin e komisionit në afat prej tri ditesh për rastin sipas nenit 13 paragrafi 2 të këtij ligji.

Neni 35

Procedurën kundervajttese për kundervajtjet e parapara në kete ligj e udheq gjykata kompetente.

Para parashttrimi të kerkeses për ngritjen e procedurës kundervajttese për kundervajtjet e parapara me kete ligj, Ministria e Shendetesise udheq procedure për barazim në pajtim me Ligjin për kundervajtje.

VIII. DISPOZITA NDESHKUESE

Neni 36

Mjeku që do të kryejë nderprerje të shtatzenise në kundershtrim me dispozitat e këtij ligji ose në institucionin shendetesor që nuk i plotëson dispozitat nga neni 19 i këtij ligji, do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me denim me burg prej gjashtë muaj deri në tri vite.

Neni 37

Institucioni shendetesor që kryen nderprerje të shtatzenise në kundershtrim me nenin 19 të këtij ligji, do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me denim në para dhe me heqje të përhershme të lejes për punë.

Drejtori i institucionit nga paragrafi 1 i ketij neni, i cili do të lejoje nderprerje të shtatzenise në institucionin shendetesor që nuk i permbush kushtet nga neni 19 i ketij ligji, do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me denim me burg nga gjashte muaj deri në tri vite.

IX. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 38

Ministri i Shendetesise në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji do t'i miratoje rregullat, miratimi i të cilave eshte percaktuar me kete ligj.

Neni 39

Deri në miratimin e rregullave të ketij ligj do të zbatohen rregullat që kane qene në fuqi para dites së hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 40

Me ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji për nderprerje të shtatzenise ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numer 22/72, 18/76 dhe 15/95).

Neni 41

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

1996.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за земјоделското земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2013 година.

Бр. 07-2406/1
10 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" број 135/2007, 18/11, 148/11 и 95/12), во членот 17 ставот 1 се менува и гласи:
„Земјоделското земјиште во државна сопственост може да биде предмет на продажба под услови и на начин утврдени со закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TOKE BUJQESORE

Neni 1

Në Ligjin për toke bujqesore ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 135/2007, 18/11, 148/11 dhe 95/12), në nënin 17 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Toke bujqesore në pronesi shtetërore mund të jete lende e shitjes në kushte dhe në menyre të percaktuara me ligj."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

1997.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 10 јуни 2013 година.

Бр. 07 – 2407/1
10 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Со овој закон се уредува продажбата на земјоделско земјиште во државна сопственост на начин, постапка и услови согласно со овој закон.

Член 2

Цели на овој закон се:
- заштита на земјоделското земјиште и развој на земјоделството,
- рационално користење на земјоделското земјиште како ограничен природен ресурс,
- олеснување на развојот на пазарот на недвижности преку продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост,
- обезбедување на правна сигурност на сопствениците и корисниците на земјоделското земјиште и
- користење на земјоделското земјиште согласно со неговата намена заради одржување и зголемување на плодноста и спречување на негово загадување.

Член 3

(1) Сопственост на земјоделско земјиште во државна сопственост не може да стекнат странски физички и правни лица, освен ако со меѓународен договор поинаку не е одредено.

(2) Сопственост на земјоделско земјиште во државна сопственост може да стекнат државјани на земји членки на Европската унија по истек на седум години од влезот на Република Македонија во Европската унија.

(3) Договорите за продажба склучени спротивно на ставовите (2) и (3) на овој член се ништовни.

Член 4

(1) Земјоделско земјиште во државна сопственост, во смисла на овој закон, се ниви, градини, овоштарници, лозја, маслинарници, други долгогодишни насади, ливади, мочуришта, трстици и рибници во државна сопственост, како и друго земјиште во државна сопственост кое се користи или не се користи (необработливо земјиште), а кое со примена на агротехнички и агро-мелиоративни и хидромелиоративни мерки може да се оспособи за земјоделско производство.

(2) Културата на земјоделското земјиште се утврдува според евиденцијата на земјиштето која се води во земјишен катастар, додека не се докаже спротивното.

Член 5

Предмет на продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост не може да биде:

- земјоделско земјиште во државна сопственост наменето за истражување,
- земјоделско земјиште во сопственост, односно на користење на Министерството за одбрана,
- земјоделско земјиште во сопственост, односно на користење на Министерството за правда,
- земјоделско земјиште во сопственост, односно на користење на Министерството за внатрешни работи и
- земјоделско земјиште кое е дел од национални паркови.

Член 6

(1) Продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост се врши врз основа на годишна програма за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост (во натамошниот текст: програмата) и одлука за продажба на земјоделско земјиште.

(2) Програмата од ставот (1) на овој член ја донесува Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за земјоделство шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: министерот), најдоцна до 30 ноември во тековната година за наредната година.

(3) Одлуката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост ја носи Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошниот текст: Министерството).

Член 7

(1) Предлог-програмата од членот 6 став (2) од овој закон се става на јавен увид во траење од најмалку 90 дена, најдоцна до 31 мај во тековната година.

(2) Министерството ја известува јавноста за почетокот и времетраењето на јавниот увид преку објава во најмалку три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија, од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на најмалку половина страна од дневниот весник, како и на огласните табли во општините, подрачните единици на Министерството и месните заедници во руралните средини во кои се наоѓа земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на продажба.

(3) Заинтересираните лица можат да дадат предлози, приговори и иницијативи на предлог-програмата, најдоцна во рок од 30 дена по завршувањето на јавниот увид, кои Министерството ги разгледува во рок од десет дена од денот на приемот.

(4) Физички и правни лица кои имаат склучено договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост имаат право да поднесат иницијатива за продажба на земјиштето кое е предмет на договорот за закуп до Министерството, на начин утврден со овој закон, во секое време за време на траење на договорот за закуп, при што Министерството е должно да ја прифати иницијативата на закупецот во рок од 20 дена и да спроведе постапка за продажба на земјиштето согласно со овој закон.

(5) Министерството, во рок не подолг од 60 дена по разгледувањето на предлозите, приговорите и иницијативите од ставот (3) на овој член, ја доставува предлог-програмата до Владата на Република Македонија на усвојување.

(6) Кон предлог-програмата се доставува мислење од советот на општината или Советот на градот Скопје за продажбата на земјоделското земјиште утврдено во предлог-програмата кое се наоѓа на подрачјето на општината или градот Скопје.

(7) Доколку земјоделското земјиште од ставот (6) на овој член се наоѓа на територијата на повеќе општини, кон предлог-програмата се доставуваат мислења од советите на општините на чие подрачје се наоѓа најмалку 10% од површината на земјиштето.

(8) Кон предлог-програмата Министерството доставува и проценета вредност на земјоделското земјиште во државна сопственост кое е предмет на продажба.

(9) Проценетата вредност на земјоделското земјиште и насадите се врши согласно со Методологијата за проценка на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади, која на предлог на Министерството ја донесува Владата на Република Македонија.

(10) Методологијата за проценка на вредноста на земјоделското земјиште во државна сопственост и насади Министерството е должно да ја предложи до Владата на Република Македонија во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(11) Процената на земјоделското земјиште во државна сопственост ја врши Бирото за судски вештачења.

(12) Доколку Министерството ги стори следниве повреди:

1) не ја стави на јавен увид предлог-програмата до 31 мај во тековната година;

2) не ја поднесе предлог-програмата до Владата на Република Македонија на усвојување и

3) не ја прифати иницијативата на закупецот на земјоделското земјиште и не започне постапка за продажба во рок од десет дена, тогаш е сторена повреда за не постапување во рок, поради која службеното лице, односно лица кои биле задолжени за постапување ќе се казнат со парична казна од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност, раководителот на соодветниот сектор со казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со казна од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвредност.

Член 8

(1) Програмата особено ги содржи следниве податоци:

1) вкупна површина на земјоделското земјиште во државна сопственост;

2) површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба во наредната година, парцелизирано во површини до 10 ха;

3) површината на земјоделското земјиште во државна сопственост кое ќе биде предмет на продажба во наредната година, парцелизирано во површини над 10 ха;

4) катастарски податоци содржани во имотниот лист, намена на земјиштето, податоци за тоа дали има склучено договор за закуп на земјоделското земјиште, податоци за времетраење на закупот, службеност или други товари на земјиштето и состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не);

5) максимална површина на земјоделското земјиште во државна сопственост која може да се продаде на едно физичко, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица предвидени со програмата, освен во случаите кога се продава земјоделско земјиште за кое има склучено договор за закуп и

6) кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост која може да се продаде на едно физичко, односно на едно правно лице, вклучително и меѓусебно поврзани лица, во која се пресметани сите земјоделски површини стекнати преку купување на земјоделско земјиште во државна сопственост во претходни години, согласно со одредбите од овој закон, освен во случаите кога се продава земјоделско земјиште за кое има склучено договор за закуп.

(2) Владата на Република Македонија, на предлог на министерот, донесува Методологија за утврдување на максимална и кумулативна површина на земјоделско земјиште во државна сопственост што е предмет на продажба од ставот (1) точки 5 и 6 на овој член.

(3) Владата на Република Македонија, на предлог на министерот, со подзаконски акт поблиску ја пропишува содржината на програмата.

(4) Согласно со ставот (1) точки 5 и 6 на овој член "поврзани лица" се поврзани правни лица, поврзани физички лица и физичко лице поврзано со правно лице:

1) поврзани правни лица се правно лице кое, директно или индиректно, поседува најмалку 10% од уделите или акциите со право на глас од друго правно лице или има право да назначува и разрешува мнозинство од членовите на органите на управување на друго правно лице;

2) поврзани физички лица се лица кои се во брак или вонбрачна заедница, деца и родители и лице под старателство на друго физичко лице, како и браќа и сестри и

3) физичко лице поврзано со правно лице е лице кое, директно или индиректно, поседува најмалку 10% од уделите или акциите со право на глас во правно лице или има право да назначува и разрешува мнозинство од членовите на органите на управување на правно лице.

Член 9

(1) Врз основа на програмата, Министерството до Владата на Република Македонија предлага одлука, односно одлуки за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост во рок од 30 дена од денот на донесувањето на програмата.

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член содржи:

- парцелата, односно парцелите кои се предмет на секоја од поединечните продажби, со податоци за површината на земјиштето кое се нуди на продажба, катастарски податоци содржани во имотниот лист, намена на земјиштето, податоци за тоа дали има склучено договор за закуп на земјоделското земјиште, податоци за времетраење на закупот, службеност или други товари на земјиштето и состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не),

- почетна цена на јавното наддавање за земјиштето за секоја од поединечните продажби и

- време на објавување на јавниот оглас за продажба на секоја од поединечните продажби утврдени во одлуката.

(3) Во случај на продажба на земјоделско земјиште со површина до 10 ха, во одлуката за продажба, Министерството утврдува дека право на учество имаат

домашни физички и правни лица кои имаат живеалиште, односно седиште на подрачјето на општината во која се наоѓа најголемиот дел од земјоделското земјиште предмет на продажбата. Притоа, физичките и правните лица треба да ги исполнуваат и следниве услови:

- физичките лица да имаат регистрирано живеалиште, а правните лица седиште најмалку пет години пред денот на донесувањето на одлуката за продажба и

- правните лица да немаат извршено сопственички промени, односно да не се променил сопственикот или сопствениците на акциите, односно уделите во друштвото или поврзаните друштва во последните пет години, сметано од денот на донесувањето на одлуката за продажба.

(4) Во случај на продажба на земјоделско земјиште со површина до 10 ха и над 10 ха најповолниот понудувач се избира само врз основа на критериумот највисоко постигната цена после одржано јавно наддавање.

(5) Во случаите кога на земјоделското земјиште кое е предмет на продажба според програмата, е склучен договор за закуп на земјоделско земјиште, пред донесувањето на одлуката за продажба, Министерството писмено го повикува закупецот да ја изрази својата волја за продажба на земјоделското земјиште со давање на писмена изјава за продажба на земјиштето. Писменото барање до закупецот на земјоделското земјиште се доставува во рок од осум дена од денот на донесувањето на програмата.

(6) Во случаите кога на земјоделското земјиште кое е предмет на продажба според програмата, а врз основа на договор за закуп се подигнати долгогодишни насади, пред донесувањето на одлуката за продажба, Министерството писмено го повикува закупецот да даде и изјава за заедничка продажба на долгогодишниот насад заедно со земјиштето кое е во сопственост на Република Македонија. Изјавата за заедничка продажба се дава во писмена форма заверена на нотар.

(7) Закупецот во случаите од ставовите (5) и (6) на овој член може во рок од десет работни дена од денот на приемот на барањето на Министерството за давање на изјава за продажба, а во случаите кога има долгогодишен насад и изјава за заедничка продажба да одлучи да даде таква изјава или да ја одбие понудата на Министерството. Во случаите кога по истекот на десет работни дена од денот на приемот на барањето закупецот не доставил одговор до Министерството, се смета дека истиот ја одбил понудата на Министерството.

(8) Доколку закупецот до Министерството достави изјава за продажба на земјоделското земјиште може да започне постапката за продажба на земјиштето.

(9) Во случаите кога на земјиштето се засадени долгогодишни насади, а закупецот даде изјава за продажба и изјава за заедничка продажба на долгогодишниот насад заедно со земјоделското земјиште, предмет на заедничката продажба ќе биде земјиштето заедно со долгогодишниот насад, при што во постапката за утврдување на почетната цена на јавното наддавање се доставува процена на вредноста на земјоделското земјиште и процена на вредноста на долгогодишниот насад, кои заеднички ја сочинуваат проценетата вредност.

(10) Доколку после јавното наддавање се постигне повисока купопродажна вредност на вака понуденото земјиште со долгогодишен насад од проценетата вредност, а закупецот не го искористи правото на првенствено купување од членот 17 од овој закон, поранешниот закупец на земјиштето за долгогодишниот насад од купопродажната цена ќе добие средства во висина на проценетата вредност на насадот.

(11) Во случај кога закупецот ќе ја одбие понудата на Министерството за продажба, Министерството нема да предложи одлука за продажба на земјоделското земјиште.

(12) Доколку Министерството ги стори следниве повреди:

1) не донесе одлука за продажба на земјоделско земјиште во рокот од ставот (1) на овој член и

2) не го повика писмено закупецот да достави изјава за заедничка продажба во рокот од ставот (5) на овој член, е сторена повреда за не постапување во рок, поради која службеното лице, односно лица кои биле задолжени за постапување, ќе се казнат со парична казна од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност, раководителот на соодветниот сектор со казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со казна од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвредност.

Член 10

(1) Министерството во рок од 15 дена од донесувањето на одлуката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост од страна на Владата на Република Македонија распишува јавен оглас за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост со јавно наддавање. Доколку Министерството не го распише огласот во овој рок, се смета дека е сторена повреда за не постапување во рок, поради која службеното лице, односно лица кои биле задолжени за постапување, ќе се казнат со парична казна од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност, раководителот на соодветниот сектор со казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со казна од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвредност.

(2) Јавниот оглас ги содржи следниве податоци:

- површина во хектари што се продава,
- катастарски податоци содржани во имотниот лист, односно поседовниот лист или податоци за тоа каде се објавени истите,
- проценетата вредност на земјиштето која е почетна цена на јавното наддавање,
- службеност и други товари на земјиштето,
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не),
- доказите што понудувачите треба да ги поднесат,
- рокот за поднесување на понудите за учество во постапката за јавно наддавање и
- доказ за уплатен депозит или банкарска гаранција во износ од 5% од проценетата вредност на земјиштето.

(3) Составен дел на јавниот оглас од ставот (2) на овој член е договорот за продажба на земјоделско земјиште. Во јавниот оглас задолжително се наведуваат податоци за тоа каде може да се обезбедени текстот на договорот, а задолжително истиот треба да биде поставен на интернет страницата на Министерството и истиот не смее да се менува, освен заради технички прилагодувања или несуштински измени. Во случаите кога предмет на продажба е земјоделско земјиште со површина до 10 ха, подносителите на понудата доставуваат и доказ за живеалиштето, односно седиштето на подносителот на понудата.

(4) Во случај кога предмет на продажба е земјоделско земјиште со долгогодишен насад, подносителите на понудата се должни да поднесат понуди за купување на земјиштето заедно со долгогодишниот насад, како и доказ за уплатен депозит, односно банкарска гаранција во износ од 5% од проценетата вредност на земјиштето и долгогодишниот насад.

(5) Јавниот оглас за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, во три дневни весници кои се издаваат во Република Македонија, од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на половина

страница од дневниот весник, како и на огласните табели во општините, подрачните единици на Министерството и месните заедници во руралните средини во кои се наоѓа земјоделското земјиште во државна сопственост, кое е предмет на продажба.

(6) Рок за поднесување на пријавите за учество во постапката за јавно наддавање е во времетраење од 90 дена од денот на објавувањето на јавниот оглас во „Службен весник на Република Македонија“.

(7) Проценетата вредност на земјоделското земјиште е почетната цена на јавното наддавање која, во случај на неуспешно спроведено наддавање, може да се намали. При повторување на постапката за продажба на земјоделското земјиште, почетната цена на јавното наддавање може да се намали за најмногу 20% при вториот обид за продажба на земјоделското земјиште, а доколку и тоа е неуспешно, за уште најмногу дополнителни 10% при третиот обид за продажба на земјоделското земјиште.

Член 11

(1) Право на учество на јавниот оглас имаат физички лица кои се државјани на Република Македонија и правни лица кои се резиденти на Република Македонија и во кои сопственоста на акциите или уделите во процент од најмалку 51% треба да биде во сопственост на физички лица државјани на Република Македонија или правни лица резиденти на Република Македонија.

(2) Правни лица од ставот (1) на овој член се лица на кои земјоделското производство или преработка на примарни земјоделски производи им е претежна дејност.

(3) Право на учество на јавниот оглас немаат лицата од ставот (1) на овој член кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост.

(4) Право на учество на јавниот оглас немаат лицата од ставот (1) на овој член кои ги немаат регулирано и намирено обврските по основ на даноци и придонеси од задолжително социјално осигурување.

(5) Право на учество на огласот немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации.

(6) На јавниот оглас не може да се дава заедничка понуда од повеќе лица. Заедничка понуда за купување на земјоделско земјиште во државна сопственост се смета за неважечка.

Член 12

(1) Учесниците согласно со објавениот јавен оглас се должни да достават:

- 1) за правни лица:
 - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица,
 - доказ за намирени јавни давачки,
 - изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор,
 - друга потребна документација утврдена во јавниот оглас и
 - банкарска гаранција или депозит за учество на огласот во износ од 5% од проценетата вредност на земјоделското земјиште објавена во јавниот оглас и
- 2) за физички лица:
 - државјанство,
 - решение за регистриран вршител на земјоделска дејност или доказ од централен регистар за регистриран трговец поединец,

- доказ за намирени јавни давачки,
- потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и други јавни давачки (водарина, пашарина и други надоместоци),

- изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор и

- банкарска гаранција или депозит за учество на огласот во износ од 5% од проценетата вредност на земјоделското земјиште објавена во јавниот оглас.

(2) Ненавремено доставени пријави на јавниот оглас ќе се отфрлат со решение.

Член 13

(1) За спроведување на постапката за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост се основа Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост (во натамошниот текст: Комисијата). Сите административно-технички работи за потребите на Комисијата ги обезбедува Министерството.

(2) Комисијата е составена од претседател и шест члена.

(3) Членовите на Комисијата ги именува Владата на Република Македонија со примена на начелото за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците, за период од четири години, со право на повторно именување. Членовите функцијата ја извршуваат професионално и истата е неспоива со вршење на каква било друга професија, дејност или должност.

(4) За членови на Комисијата може да се изберат лица кои:

- имаат завршено високо образование, при што два члена се дипломирани правници, два члена се дипломирани економисти и три члена имаат завршено високо образование од областа на земјоделските науки и
- имаат најмалку пет години работно искуство во струката.

(5) Функцијата на член на Комисијата пред истекот на мандатот може да престане во следниве случаи:

- на смрт,
- со поднесување на оставка на функцијата,
- со одземање на деловната способност,
- доколку со правосилна судска одлука е осуден на безусловна казна затвор во траење од шест месеци и
- со разрешување од страна на Владата на Република Македонија.

(6) За својата работа претседателот и членовите примаат плата. Платата на претседателот на Комисијата е во висина на две просечни нето плати исплатени во Република Македонија, а на членовите во висина од една и пол просечна нето плата исплатена во Република Македонија.

Член 14

(1) Членовите на конститутивната седница избираат претседател од редот на членовите на Комисијата.

(2) Работата на Комисијата се уредува со деловник за работа кој, на предлог на претседателот на Комисијата, го усвојува Владата на Република Македонија. Претседателот на Комисијата доставува предлог на деловник за работа до Владата на Република Македонија на усвојување најдоцна во рок од 15 дена од денот на одржувањето на конститутивната седница.

Член 15

(1) Комисијата врши прием на понудата и документите од подносителите за учество на јавното наддавање и врши проверка на комплетноста на доставената документација.

(2) Доколку доставената документација не е комплетна, Комисијата ги известува учесниците да ги достават останатите потребни документи во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето од Комисијата.

(3) По завршување на постапката за поднесување на понуди од страна на заинтересираните учесници во постапката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, Комисијата утврдува листа на лица кои ќе бидат поканети да учествуваат на јавното наддавање.

(4) Комисијата ги известува поединечно сите пријавени учесници од утврдената листа од ставот (3) на овој член за времето и местото на одржување на јавното наддавање најмалку 15 дена пред одржувањето на наддавањето.

Член 16

(1) Комисијата ја организира и спроведува постапката за електронско јавно наддавање, води записник од одржаните електронски јавни наддавања и во рок од 15 дена по завршувањето на јавниот оглас донесува одлука за избор на најповолен понудувач.

(2) Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјоделското земјиште предмет на продажбата, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците во јавното наддавање.

(3) Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

(4) Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

(5) По донесувањето на одлуката од ставот (1) на овој член, Комисијата ги известува учесниците по писмен пат за извршениот избор, во рок од три дена од денот на донесувањето на одлуката.

(6) Критериум за избор на најповолен понудувач со кој ќе се склучи договор за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост е највисоката цена постигната на јавното наддавање.

(7) На учесниците во јавното наддавање кои не се избрани, Комисијата им ја враќа банкарската гаранција/депозитот за учество на огласот во рок од седум дена по правосилноста на одлуката за избор на најповолен понудувач.

(8) Против одлуката од ставот (1) на овој член може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од добивањето на одлуката.

Член 17

(1) Во случај на продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за кое постои договор за закуп кој е во сила, право на првенство на купување има постојниот закупец на земјиштето чиј договор за закуп сè уште е во сила.

(2) Лицата од ставот (1) на овој член можат да го остварат правото на првенство на купување под услов:

- уредно да ги исполнувале обврските од договорот за закуп,
- да ги намирале сите обврски за плаќање на закупнината,
- доказ за намирени јавни давачки и

- потврда од подрачна единица на Министерството дека нема обврски по однос на неплатена закупнина за користење на земјоделско земјиште во државна сопственост и други јавни давачки (водарина, пашарина и други надоместоци).

(3) Лицата од ставот (1) на овој член може да го остварат правото на првенство на купување доколку учествувале во постапката за продажба на земјиштето со доставување на понуда, без оглед на тоа дали се наддавале на јавното наддавање.

(4) Правото на првенствено купување се остварува на тој начин што по завршување на јавното наддавање и утврдување на највисоката постигната цена за земјиштето на јавното наддавање, Комисијата писмено ќе му понуди на закупецот да ја прифати и да ја плати највисоката понудена цена на јавното наддавање во рок од пет работни дена од денот на завршувањето на јавното наддавање.

(5) Доколку закупецот ја прифати продажбата на земјиштето по така утврдената цена во рок од седум дена од денот на приемот на понудата од ставот (4) на овој член и преземе обврска да ја плати во рок од десет дена од денот на правосилноста на одлуката со која е избран како најповолен понудувач, Комисијата ќе донесе одлука со која ќе се утврди дека закупецот го искористил правото на првенствено купување и ќе го избере за најповолен понудувач во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето од страна на закупецот.

(6) Доколку закупецот не ја прифати продажбата по така постигнатата цена, или не достави никаков одговор во рок од седум дена од денот на писмената понуда на Комисијата, Комисијата во рок од пет дена од приемот на известувањето од закупецот или по истек на рокот од седумте дена ќе констатира на записник дека закупецот се откажал од правото на првенствено купување и ќе го избере за најповолен понудувач оној кој според одредбите на овој закон понудил највисока цена на јавното наддавање.

(7) Доколку Комисијата ги стори следниве повреди:

1) не понуди писмено на закупецот да ја прифати и плати највисоката понудена цена на јавното наддавање во рокот од ставот (4) на овој член и

2) не донесе одлука за избор на најповолен понудувач во роковите од ставовите (5) и (6) на овој член, е сторена повреда за не постапување во рок, поради која членовите и претседателот на Комисијата ќе се казнат со казна од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност.

Член 18

(1) Купопродажната цена за земјоделското земјиште може да се плати во целост со склучување на договорот за купопродажба или на пет еднакви годишни рати. Подносителите на понудите за купопродажба го наведуваат начинот на плаќање на купопродажната цена во моментот на поднесување на понудата до Министерството.

(2) Доколку понудувачите изберат постигнатата купопродажна цена да ја платат на пет еднакви годишни рати, тогаш првата годишна рата се плаќа во моментот на склучување на договорот за купопродажба, а останатите годишни рати се уплаќаат во следните календарски години после склучување на договорот, но најдоцна до 31 март во таа календарска година.

(3) Во случај на ненавремено плаќање на годишните рати договорот за купопродажба ќе се раскине.

Член 19

(1) Врз основа на одлуката за избор на најповолен понудувач, министерот склучува договор за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост со најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на правосилноста на одлуката за избор.

(2) Избраниот понудувач ќе биде повикан со писмено известување да го склучи договорот од ставот (1) на овој член во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето.

(3) Доколку во рокот од ставот (2) на овој член избраниот понудувач не го склучи договорот за продажба, земјоделското земјиште кое е предмет на продажба повторно се објавува на наредниот јавен оглас за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

(4) Доколку Министерството ги стори следниве повреди:

1) не го повика избраниот понудувач да го склучи договорот во рокот од ставот (2) на овој член и

2) не го склучи договорот во рокот од ставот (1) на овој член, се смета дека е сторена повреда за не постапување во рок, поради која службеното лице, односно лица кои биле задолжени за постапување ќе се казнат со парична казна од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност, раководителот на соодветниот сектор со казна од 3.000 до 5.000 евра и министерот со казна од 5.000 до 7.500 евра во денарска противвредност.

Член 20

(1) Договорот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост особено содржи:

- површина на земјоделското земјиште што се продава,
- катастарски податоци содржани во имотниот лист,
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не) и

- земјоделско земјиште во државна сопственост кое е предмет на продажба не смее да се продава, да се подарува и да се разменува со друго земјоделско земјиште, исто така, и не смее да се пренаменува во градежно земјиште во период од осум години од денот на склучувањето на договорот од ставот (1) на овој член.

(2) Содржината на договорите за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост поблиску ќе ја пропише министерот.

(3) На договорот од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, доколку поинаку не е уредено со овој закон.

(4) Доколку по склучувањето на договорите за купопродажба согласно со членот 20 од овој закон, остане непродадено земјоделско земјиште кое било предвидено за продажба согласно со програмата и одлуката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, Министерството на барање на Комисијата е должно во рок од 15 дена да распише нов јавен оглас за продажба на непродаденото земјоделското земјиште во државна сопственост.

(5) Огласот од ставот (4) на овој член може да се објави во периодот за кој важи програмата.

Член 21

(1) Во случај на продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост во површина над 50 ха, услови за учество на јавниот оглас се:

1) најмал износ на инвестиции во првите пет години од купопродажбата и

2) најмал број на вработувања во првите пет години од купопродажбата.

(2) Условите од ставот (1) на овој член Владата на Република Македонија поблиску ги утврдува во програмата за продажба и во одлуката за продажба и се дел од јавниот оглас и договорот за купопродажба.

Член 22

Постапката за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост може да се спроведе иако во неа зел учество и само еден понудувач, под услов неговата понуда да не е помала од почетната цена утврдена со јавниот оглас.

Член 23

(1) Средствата стекнати од продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост претставуваат приход на Буџетот на Република Македонија.

(2) Средствата во висина на проценетата вредност на повеќегодишните насади стекнати од продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост кое се продавало заедно со повеќегодишни насади, се приход на сопственикот на повеќегодишните насади.

Член 24

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството.

Член 25

Министерството на секој шест месеци до Владата на Република Македонија доставува извештај за спроведување на овој закон и за реализација на програмата.

Член 26

(1) Подзаконските акти од членот 7 став (10) од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила во овој закон.

(2) Подзаконските акти од членот 8 ставови (2) и (3) од овој закон се донесуваат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

(1) Министерството подготвува и предлага програмата за 2013 година и ја доставува на усвојување до Владата на Република Македонија во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Јавниот увид за предлог-програмата од ставот (1) на овој член е во траење од 30 дена.

(3) Заинтересираните лица може да дадат предлози, приговори и иницијативи на предлог-програмата од ставот (1) на овој член, најдоцна во рок од десет дена по завршувањето на јавниот увид, кои Министерството ги разгледува во рок од пет дена од денот на приемот.

Член 28

(1) Закупците кои можат да ги користат правата утврдени во членовите 7 став (4) и 9 ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10) од овој закон се закупците кои склучиле договор за закуп на земјоделско земјиште со Министерството до денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Во случаите кога договорот за закуп на земјоделско земјиште е склучен по денот на влегувањето во сила на овој закон, земјоделското земјиште за кое има склучено договор за закуп може да биде предмет на продажба во следниве случаи, доколку:

- закупецот писмено побара од Министерството да биде започната постапка за продажба на земјиштето над кое има договор за закуп,
- на писмено барање на Министерството до закупецот за продажба на земјиштето, закупецот писмено изречно се согласи дека се согласува со започнување на постапка за продажба на земјоделското земјиште за кое има договор за закуп со Министерството и
- од кои било причини наведени во закон престане договорот за закуп над соодветното земјоделско земјиште.

(3) Во сите случаи од ставот (2) на овој член закупецот нема право на првенствено купување на земјиштето, односно ги има истите права, како и сите останати учесници во постапката за продажба на земјиштето.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR SHITJE TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHTETËRORE

Neni 1

Me kete ligj rregullohet shitja e tokes bujqesore në pronesi shteterore në menyre, procedure dhe kushte sipas ketij ligji.

Neni 2

Qellime të ketij ligji janë:
 - mbrojtja e tokes bujqesore dhe zhvillimi i bujqesise,
 - shfrytezimi racional i tokes bujqesore si resurs i kufizuar natyror,
 - lehtësimi i zhvillimit të tregut të patundshmerive nepermjet shitjes së tokes bujqesore në pronesi shteterore,
 - garantimi i sigurise juridike të pronareve dhe shfrytezuesve të tokes bujqesore dhe
 - shfrytezimi i tokes bujqesore në pajtim me dedikimin e vet për shkak të mirembajtjes dhe rritjes së frytshmerise dhe parandalimit të ndotjes së saj.

Neni 3

(1) Pronesi të tokes bujqesore në pronesi shteterore nuk mund të marrin persona të huaj fizike dhe juridike, pervec nese me marreveshje nderkombetare nuk eshte percaktuar ndryshe.

(2) Pronesi të tokes bujqesore në pronesi shteterore mund të marrin shtetas të shteteve anetare të Bashkimit Evropian pas kalimit të shtate viteve nga aderimi i Republikes së Maqedonise në Bashkimin Evropian.

(3) Marreveshjet për shitje të nenshkruara në kundersh-tim me paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni jane të pavlefsh-me.

Neni 4

(1) Toke bujqesore në pronesi shteterore në aspekt të ketij ligji jane: ara, kopshte, pemishte, vreshta, ullishte, mbeltme tjera shumevjecare, livadhe, mocale, kallamishte dhe peshkore në pronesi shteterore, si dhe toke tjeter në pronesi shteterore që shfrytezohet ose nuk shfrytezohet (toke e paperpunueshme), e cila me aplikim të masave agroteknike dhe agromeliorative dhe hidromeliorative mund të pershtatet për prodhimtari bujqesore.

(2) Kultura e tokes bujqesore percaktohet sipas evidences së tokes që mbahet në kadastrën e tokes, derisa nuk deshmohe e kunderta.

Neni 5

Lende e shitjes së tokes bujqesore në pronesi shteterore nuk mund të jete:

- toka bujqesore në pronesi shteterore e dedikuar për hulumtim,
- toka bujqesore në pronesi perkatesisht shfrytezim të Ministrise së Mbrojtjes,
- toka bujqesore në pronesi perkatesisht në shfrytezim të Ministrise së Drejtesise,
- toka bujqesore në pronesi perkatesisht në shfrytezim të Ministrise së Puneve të Brendshme dhe
- toka bujqesore e cila eshte pjese e parqeve nacionale.

Neni 6

(1) Shitja e tokes bujqesore në pronesi shteterore kryhet në baze të programit vjetor për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shteterore (në tekstin e metejme: programi) dhe vendimit për shitjen e tokes bujqesore.

(2) Programin nga paragrafi (1) të ketij neni e miraton Qeveria e Republikes së Maqedonise, me propozim të ministrit të Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave (në tekstin e metejme: ministri), më së voni deri më 30 nentor në vitin rrjedhes për vitin e ardhshem.

(3) Vendimin për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shtetërore e merr Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (në tekstin e metejme: Ministria).

Neni 7

(1) Propozim-programi nga neni 6 paragrafi (2) të këtij ligji vendoset në shqyrtim publik me kohezgjatje prej më së paku 90 ditësh, më së voni deri më 31 maj në vitin rrjedhës.

(2) Ministria e njofton publikun për fillimin dhe kohezgjatjen e shqyrtimit publik përmes publikimit në së paku tri gazeta ditore të cilat botohen në Republikën e Maqedonisë, prej të cilave njëra nga gazetat që botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetareve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, në së paku gjysmen e faqes së gazetës ditore, si dhe në tabelat e shpalljeve në komuna, në njesitë rajonale të Ministrive dhe bashkesitë lokale në mjediset rurale në të cilat gjendet toka bujqesore në pronesi shtetërore, që është lende e shitjes.

(3) Personat e interesuar mund të japin propozime, kundërshtime dhe iniciativë të Propozim-programit, më së voni 30 dite pas përfundimit të shqyrtimit publik, të cilat Ministria i shqyrton në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit.

(4) Personat fizikë dhe juridikë të cilët kanë lidhur marrëveshje për marrje me qira të tokës bujqesore në pronesi shtetërore kanë të drejtë të dorezojnë iniciativë për shitjen e tokës e cila është lende e marrëveshjes për marrje me qira në Ministri, në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj, në çdo kohë gjatë kohezgjatjes së marrëveshjes për qira, në ç'rast Ministria është e obliguar ta pranojë iniciativën e qiramarresit në afat prej 20 ditësh dhe të zbatojë procedurë për shitjen e tokës në pajtim me këtë ligj.

(5) Ministria në afat jo më të gjatë se 60 dite pas shqyrtimit të propozimeve, kundërshtimeve dhe iniciativave nga paragrafi (3) i këtij neni, e dorezon Propozim-programin në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për miratim.

(6) Me Propozim-program dorezohet mendimi nga Këshilli i Komunes ose Këshilli i Qytetit të Shkupit, për shitjen e tokës bujqesore të përcaktuar në Propozim-programin i cili gjendet në rajonin e komunes ose Qytetit të Shkupit.

(7) Nëse toka bujqesore nga paragrafi (6) i këtij neni gjendet në territorin e më shumë komunave, me Propozim-program dorezohet mendimi i Këshillave të komunave në rajonin e të cilave gjendet së paku 10% e sipërfaqes së tokës.

(8) Me Propozim-program Ministria e dorezon edhe përcaktimin e vlerës së tokës bujqesore në pronesi shtetërore e cila është lende e shitjes.

(9) Vlera e përcaktuar e tokës ndërtimore dhe mbeltimeve kryhet në pajtim me Metodologjinë për përcaktimin e vlerës së tokës bujqesore dhe mbeltimeve në pronesi shtetërore, të cilën me propozim të Ministrisë e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(10) Metodologjinë për përcaktimin e vlerës së tokës bujqesore dhe mbeltimeve në pronesi shtetërore, Ministria është e obliguar që ta propozojë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(11) Vlerësimin e tokës bujqesore në pronesi shtetërore e kryen Zyra për Ekspertizë Gjyqësore.

(12) Nëse Ministria i kryen keto shkelje:

1) nuk e dorezon në shqyrtim publik propozim programin deri më 31 maj të vitit rrjedhës;

2) nuk e paraqet propozim-programin në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për miratim dhe

3) nuk e pranon iniciativën e qiramarresit të tokës bujqesore dhe nuk e fillon procedurën për shitje në afat prej dhjetë ditësh, atëherë: është kryer shkelje për mosveprim në afat, për të cilën personi zyrtar, perkatesisht personat të

cilet kanë qene të ngarkuar për veprim, do të denohen me denim me para prej 500 deri 1500 euro në kundërvlerë me denare, udhëheqesi i sektorit perkates me denim prej 3 000 deri në 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 7 500 euro në kundërvlerë me denare.

Neni 8

(1) Programi në vecanti i përmban keto të dhëna;

1) sipërfaqen e plote të tokës bujqesore është në pronesi shtetërore;

2) sipërfaqen e tokës bujqesore në pronesi shtetërore e cila do të jetë lende e shitjes në vitin e ardhshëm, e ndarë në parcela në sipërfaqe deri në 10 ha;

3) sipërfaqen e tokës bujqesore në pronesi shtetërore e cila do të jetë lende e shitjes në vitin e ardhshëm, e ndarë në parcela në sipërfaqe mbi 10 ha;

4) të dhëna të kadastrës të përmbajtura në fletëpronesise, dedikimin e tokës, të dhëna nëse ka marrëveshje të lidhur për qira të tokës bujqesore, të dhëna për kohezgjatjen e qirase, servitute ose ngarkesa të tjera të tokës dhe gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulturë ose jo);

5) sipërfaqen maksimale të tokës bujqesore në pronesi shtetërore e cila mund t'i shitet një personi fizik, perkatesisht një personi juridik, duke përfshirë edhe personat e lidhur të parapare me programin, përpos në rastet kur shitet toka bujqesore për të cilën ka marrëveshje të lidhur për qira dhe

6) sipërfaqen komulative të tokës bujqesore në pronesi shtetërore e cila mund t'i shitet një personi fizik, perkatesisht një personi juridik, duke përfshirë edhe persona të lidhur në mënyrë të ndërsjelle, në të cilën janë llogaritur të gjitha sipërfaqet bujqesore të marra përmes blerjes së tokës bujqesore në pronesi shtetërore në vitet paraprake, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, përveç në rastet kur shitet toka bujqesore për të cilën ka të lidhur marrëveshje për qira.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit e miraton Metodologjinë për përcaktimin e sipërfaqes maksimale dhe kumulative të sipërfaqes së tokës bujqesore në pronesi shtetërore që është lende e shitjes nga paragrafi (1) pikat 5 dhe 6 të këtij neni.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit me akt nenligjor më afërmsisht e përcakton përmbajtjen e Programit nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Në pajtim me paragrafin (1) pikat 5 dhe 6 të këtij neni "persona të lidhur" janë persona të lidhur juridike, persona të lidhur fizike dhe person fizik i lidhur me person juridik:

1) persona të lidhur juridike janë: personi juridik i cili në mënyrë të drejtperdrejte ose indirekte, posedon së paku 10% nga pjesëmarrjet ose aksionet me të drejtën e votes nga personi tjetër juridik ose ka të drejtë të caktojë ose shkarkojë shumicën e anëtarëve të organeve të menaxhimit të personit tjetër juridik;

2) persona të lidhur fizike janë persona të cilët janë në martesë ose në bashkësi jashtëmartesore, fëmijë dhe prindër dhe persona nën kujdesje të personit tjetër fizik, si dhe vellezer dhe motra dhe

3) person fizik i lidhur me person juridik është: person i cili në mënyrë të drejtperdrejte ose indirekte, posedon së paku 10% nga pjesëmarrjet ose aksionet me të drejtën e votes në personin juridik ose ka të drejtë të emerojë ose shkarkojë shumicën e anëtarëve të organeve të menaxhimit të personit juridik.

Neni 9

(1) Në bazë të Programit, Ministria propozon në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë vendim, perkatesisht vendime për shitjen e tokës bujqesore në pronesi shtetërore në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të programit.

(2) Vendimi nga paragrafi (1) i këtij neni i përmban:

- parcelen, perkatesisht parcelat të cilat janë lende e çdo shitje të vecante, me të dhëna për sipërfaqen e tokës e cila ofrohet në shitje, të dhëna të kadastrës të përmbajtura në fletëpronesinë, dedikimin e tokës, të dhëna nese ka marrëveshje të lidhur për qira të tokës bujqësore, të dhëna për kohezgjatjen e qirase, servitute ose ngarkesa të tjera të tokës dhe gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulture ose jo),

- cmimin fillestar të ankandit publik të tokës për çdo shitje të vecante dhe

- kohen e shpalljes së konkursit publik për shitje të çdo shitjeje të vecante të percaktuara në vendim.

(3) Në rastin e shitjes së tokës bujqësore me sipërfaqe deri në 10 ha, në Vendimin për shitje, Ministria percakton se të drejte në pjesëmarrje kanë persona vendas fizike dhe juridike të cilet kanë vendbanim, perkatesisht seli në rajonin e komunes në të cilën gjendet pjesa më e madhe e tokës bujqësore lende e shitjes. Në kete rast personat fizike dhe juridike duhet t'i plotesoje edhe keto kushte:

- personat fizike të kene të regjistruar vendbanim, ndersa personat juridike seli së paku pese vite para dites së miratimit të vendimit për shitje, dhe

- personat juridike të mos kene kryer ndryshime prone-sore, perkatesisht të mos jete ndryshuar pronari ose pronaret e aksioneve, perkatesisht pjesëmarrjeve në shoqeri ose shoqeri të lidhura në pese vitet e fundit, duke llogaritur nga dita e miratimit të vendimit për shitje.

(4) Në rast të shitjes së tokës bujqësore me sipërfaqe deri në 10 ha dhe mbi 10 ha, ofertuesi më i volitshëm zgjidhet vetem në baze të kriterit cmimit më të larte të arritur pas mbajtjes së ankandit publik.

(5) Në rastet kur për token bujqësore e cila është lende e shitjes sipas programit, është lidhur marrëveshje për qira të tokës bujqësore, para miratimit të Vendimit për shitje, Ministria me shkrim e thirr qiramarresin që ta shprehe vullnetin e vet për shitjen e tokës bujqësore me dhenin e deklarates me shkrim për shitjen e tokës. Kërkesa me shkrim qiramarresit të tokës bujqësore i dorezohet në afat prej tete ditësh nga dita e miratimit të programit.

(6) Në rastet kur toka bujqësore e cila është lende e shitjes sipas programit, e në baze të marrëveshjes për qira janë ngritu mbeltime shumevjecare, para miratimit të Vendimit për shitje, Ministria me shkrim e thirr qiramarresin që të jape deklarate për shitjen e perbashket të mbeltimeve shumevjecare së bashku me token e cila është në pronesi të Republikës së Maqedonisë. Deklarata për shitje të perbashket jepet në forme të shkruar, e vertetuar te noteri.

(7) Qiramarresi në rastet nga paragrafet (5) dhe (6) të ketij neni, mundet në afat prej dhjete ditësh pune nga dita e marrjes së kërkeses së Ministrise për dhenien e deklarates për shitje, e në rastet kur ka mbeltime shumevjecare edhe deklarata për shitje të perbashket, të vendose që të jape deklarate të tille ose ta refuzojë ofertën e ministrise. Në rastet kur pas skadimit të dhjete diteve të punes nga dita e pranimit të kërkeses qiramarresi nuk ka dorezuar pergjigje në Ministri, konsiderohet se i njejt e ka refuzuar ofertën e ministrise.

(8) Nese qiramarresi ka dorezuar në Ministri deklarate për shitjen e tokës bujqësore mund të filloje procedura për shitjen e tokës.

(9) Në rastet kur në toke janë mbjellur mbeltime shumevjecare ndersa qiramarresi jep deklarate për shitje dhe deklarate për shitje të perbashket të mbeltimeve shumevjecare, së bashku me token bujqësore, lende e shitjes së perbashket do të jete toka së bashku me mbeltimet shumevjecare, në ç'rast në procedure për percaktimin e cmimit fillestar të ankandit publik dorezohet percaktimi i vleres së tokës bujqësore dhe percaktimi i vleres për mbeltim shumevjecar, të cilet së bashku e perbejne vleren e percaktuar.

(10) Nese pas ankandit publik arrihet vlere më e larte e shitblerjes të tokës së tille të ofruar me mbeltim shumevjecar nga vlere e percaktuar, ndersa qiramarresi nuk e shfry-

tezon të drejten e perparese së blerjes nga neni 17 të ketij ligji, qiramarresi paraprak i tokës për mbeltimin shumevjecar nga cmimi i shitblerjes do të marre mjete në shumen e vleres së percaktuar të mbeltimit.

(11) Në rast kur qiramarresi e refuzon ofertën e Ministrise për shitje, ministria nuk do të propozojë vendim për shitjen e tokës bujqësore.

(12) Nese Ministria i kryen keto shkelje:

1) nuk merr vendim për shitjen e tokës bujqësore në afatin nga paragrafi (1) i ketij neni dhe

2) nuk e thirr me shkrim qiramarresin që të dorezoje deklarate për shitje të perbashket në afatin nga paragrafi (5) i ketij neni;

është kryer shkelje për mosveprim në afat, për të cilin personi zyrtar, perkatesisht personat të cilet kanë qene të ngarkuar për veprim do të denohen me denim me para prej 500 deri 1 500 euro në kundervlere me denare, udheheqesi i sektorit perkates me denim prej 3 000 deri në 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 7 500 euro në kundervlere me denare.

Neni 10

(1) Ministria në afat prej 15 ditësh nga miratimi i Vendimit për shitjen e tokës bujqësore në pronesi shtetore nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë shpall konkurs publik për shitjen e tokës bujqësore në pronesi shtetore me ankand publik. Nese ministria nuk shpall konkurs në kete afat, konsiderohet se është kryer shkelje për mosveprim neafat, për të cilën personi zyrtar, perkatesisht personat të cilet kanë qene të ngarkuar për veprim do të denohen me denim me para prej 500 deri 1 500 euro në kundervlere me denare, udheheqesi i sektorit perkates me denim prej 3 000 deri 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 7 500 euro në kundervlere me denare.

(2) Konkursi publik i permban keto të dhëna:

- sipërfaqen në hektare që shitet,

- të dhëna kadastrale të përmbajtura në fletëpronesi perkatesisht fletëposedim ose të dhëna për atë se ku janë shpallur të njejtat,

- vleren e percaktuar të tokës që është cmim fillestar i ankandit publik,

- servitutet dhe ngarkesat tjera të tokës,

- gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulture ose jo),

- deshmite që ofertuesit duhet t'i dorezojne,

- afatin për miratimin e ofertave për pjesëmarrje në procedurën e ankandit publik dhe

- deshmime për depozite të paguar ose garanci bankare me shume prej 5% nga vlere e percaktuar e tokës.

(3) Pjesë perberese e ankandit publik nga paragrafi (2) i ketij neni është Marrëveshja për shitjen e tokës bujqësore. Në konkursin publik detyrimisht shenohen të dhënat për atë se ku mund të sigurohet teksti i marrëveshjes, ndersa detyrimisht i njejt duhet të jete i vendosur në faqen e internetit të ministrise dhe i njejt nuk guxon të ndryshohet, perpos për shkak të pershtatjeve teknike ose ndryshimeve joesenciale. Në rastet kur lende e shitjes është toka bujqësore me sipërfaqe deri në 10 ha, parashtruesit e ofertes dorezojne edhe deshmi për vendbanimin, perkatesisht seline e parashtruesit të ofertes.

(4) Në rastet kur lende e shitjes është toka bujqësore me mbeltim shumevjecar, parashtruesit e ofertave janë të obliguar që të dorezojne oferta për blerjen e tokës së bashku me mbeltimin shumevjecar, si dhe deshmi për depoziten, perkatesisht garancine bankare të paguar në shume prej 5% nga vlere e percaktuar e tokës me mbeltimin shumevjecar.

(5) Konkursi publik për shtien e tokës bujqësore në pronesi shtetore shpallet në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" në tri gazeta ditore të cilat botohen në Republikën e Maqedonisë, prej te cilave një gazete që botohet në gjuhen qe e flasin së paku 20% e qytetareve të cilet flasin gjuhe zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase,

në së paku gjysmen e faqes së gazetes ditore, si dhe në tabelat e shpalljeve në komuna, në njesite rajonale të Ministrive dhe bashkesive lokale në mjediset rurale në të cilat gjendet toka bujqesore në pronesi shtetërore, që është lende e shitjes.

(6) Afati për dorezimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në procedurën për ankand publik është në kohezgjatje prej 90 ditësh nga dita e shpalljes së konkursit publik në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

(7) Vlera e percaktuar e tokës bujqesore është cmimi fillestar i ankandit publik e cila në rast të zbatimit të pasuksesshem të ankandit publik mund të zvogelohet. Gjate perseritjes së procedurës për shitjen e tokës bujqesore, cmimi fillestar i ankandit publik mund të zvogelohet për së paku 20% gjate tentimit të dyte për shitjen e tokës bujqesore, e nese edhe kjo është pa sukses, edhe për më së shumti 10% gjate tentimit të trete për shitjen e tokës bujqesore.

Neni 11

(1) Të drejte në pjesëmarrje të konkursit publik kanë personat fizike të cilet janë shtetas të Republikës së Maqedonise dhe personat juridike të cilet janë rezidente në Republikën e Maqedonise dhe te të cilet pronesia e aksioneve ose pjesëmarrjeve në perqindjen prej së paku 51% duhet të jete në pronesi të personave fizike shtetas të Republikës së Maqedonise ose personave juridike rezidente të Republikës së Maqedonise.

(2) Persona juridike nga paragrafi (1) i ketij neni janë persona të cileve prodhimi bujqesor ose perpunimi i prodhimeve primare bujqesore u është veprimtari kryesor.

(3) Të drejte pjesëmarrjeje në shpallje publike nuk kanë personat nga paragrafi (1) i ketij neni të cilet nuk i kanë permbushur detyrimet në baze të qirase sipas marreveshjeve të lidhura paraprakisht për qira të tokës bujqesore në pronesi shtetërore.

(4) Të drejte pjesëmarrjeje në shpalljen publike kanë personat nga paragrafi (1) i ketij neni të cilet i kanë rregulluar dhe permbushur detyrimet në baze të tatimeve dhe kontributeve nga sigurimi i detyrueshem social.

(5) Të drejte pjesëmarrjeje në shpallje nuk kanë personat juridike për të cilet është hapur procedure e falimentimit, si dhe për organizatat jofitimprurese.

(6) Në shpallje publike nuk mund të jepet oferte e perbashket nga më shumë persona. Oferta e perbashket për blerjen e tokës bujqesore në pronesi shtetërore konsiderohet e pa vlefshme.

Neni 12

(1) Pjesëmarrësit në pajtim me konkursin e shpallur publik janë të obliguar që të dorezojnë:

1) për persona juridike:

- deshmi (akti) ileshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonise për regjistrimin e kryer në regjistrin tregtar ose nga organi tjetër kompetent për regjistrimin e personave juridike,

- deshmi për detyrimet e paguara publike,

- deklarate (e vertetuar te noteri) nga themeluesit dhe personi pergjegjes në personin juridik se nuk kanë qene themelues ose udheheqes të personit juridik i cili e ka shfrytëzuar token bujqesore në pronesi shtetërore me qira, e nuk i ka plotësuar obligimet e kesaj marreveshjeje,

- dokumentacion tjetër të nevojshem të percaktuar në konkurs publik dhe

- garanci bankare ose depozite për pjesëmarrje në shpallje në shumë prej 5% nga vlera e percaktuar e tokës bujqesore të publikuar në shpalljen publike.

2) për persona fizike:

- shtetesi,

- aktvendim për kryeres të regjistruar të veprimtarise bujqesore ose deshmi nga regjistri qendror për tregtar të regjistruar individual,

- deshmi për detyrime publike të permbushura,

- vertetim nga njesia rajonale e ministrise se nuk ka obligime për qiran të papaguar për shfrytëzimin e tokës bujqesore shtetërore dhe detyrime tjera publike (takse për ujë, takse për kullota dhe kompensime tjera),

- deklarate të vertetuar te noteri se nuk ka qene theme-lues ose person pergjegjes në personin juridik që ka shfry-tezuar toke bujqesore në pronesi shtetërore, me qira, e që nuk i ka permbushur obligimet nga ajo marreveshje dhe

- garanci bankare ose depozite për pjesëmarrje në shpallje në shumë prej 5% nga vlera e percaktuar të tokës bujqesore të publikuar në shpalljen publike.

(2) Fletëparaqitje të dorezuara jo në kohe në shpallje publike do të hidhen posht me aktvendim.

Neni 13

(1) Për zbatimin e procedurës për shitje të tokës bujqesore në pronesi shtetërore, themelohet Komisioni për shitjen e tokës bujqesore në pronesi shtetërore (në tekstin e metejme: Komisioni). Të gjitha punet teknike administrati-ve për nevojat e Komisioni i siguron Ministria.

(2) Komisioni perberhet nga kryetari dhe gjashte anetare.

(3) Anetaret e Komisioni i emerom Qeveria e Republikës së Maqedonise me zbatimin e parimit të perfaqesimit të drejte dhe adekuat të pjesetareve të bashkesive, për periudhe prej kater vitesh, me të drejte riemerimi. Anetaret funksionin e kryejne në menyre profesionale dhe e njejta është jokohërente me kryerjen e cfaredo profesioni, veprimtarie ose detyre tjetër.

(4) Anetare të Komisionit mund të zgjidhen persona të cilet:

- kanë mbaruar arsim të larte, me ç'rast dy anetare janë juriste të diplomuar, dy anetare janë ekonomiste të diplomuar dhe tre anetare kanë mbaruar arsimin e larte nga sfera e shkencave bujqesore dhe

- kanë së paku pese vjet pervoje pune në profesion.

(5) Funksioni anetari i Komisionit para mbarimit të mandatit mund të pushoje në rastet në vijim:

- me vdekje,

- me paraqitjen e doreheqjes së funksionit,

- me heqjen e aftesise për pune,

- nese me vendim të plotfuqishme gjyqesor është denuar me denim me burg pakusht në kohezgjatje prej gjashte muajsh dhe

- me shkarkim nga ana e Qeverise së Republikës së Maqedonise.

(6) Për punen e tij, kryetari dhe anetaret marrin paga. Paga e kryetarit të Komisionit është në shumë prej dy pagave mesatare neto të paguara në Republikën e Maqedonise, kurse e anetareve në shumë prej një page e gjysme mesatare e paguar në Republikën e Maqedonise.

Neni 14

(1) Anetaret në mbledhje konstituive zgjedhin kryetar nga radhet e anetareve të komisionit.

(2) Puna e Komisionit rregullohet me rregullore për punen, rë cilin me propozim të kryetarit të Komisionit e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonise. Kryetari i Komisionit dorezon propozim për rregullore pune në Qeverine e Republikës së Maqedonise për miratim më së voni në afat prej 15 ditësh nga dita e mbajtjes së mbledhjes konstitutive.

Neni 15

(1) Komisioni kryen pranim të ofertes dhe dokumente nga parashtruesit për pjesëmarrje në ankand publik dhe kryen kontroll të kompletimit të dokumentacionit të dorezuar.

(2) Nese dokumentacioni i dorezuar është jokomplet, Komisioni i njofton pjesëmarrësit t'i dorezojnë dokumentet tjera të nevojshme në afat prej pese ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga Komisioni.

(3) Pas mbarimit të procedurës për parashtrimin e ofertave nga ana e pjesëmarrësve të interesuar në procedurën për shitjen e tokës bujqësore në pronësi shtetërore, Komisioni përcakton listë të personave të cilët do të ftohen të marrin pjesë në ankandin publik.

(4) Komisioni i njofton individualisht të gjithë pjesëmarrësit e paraqitur nga lista e përcaktuar nga paragrafi (3) i këtij neni për kohën dhe vendin e mbajtjes së ankandit publik së paku 15 dite para mbajtjes së ankandit.

Neni 16

(1) Komisioni e organizon dhe zbaton procedurën për ankand publik elektronik, mban procesverbal nga ankand publik elektronik të mbajtura dhe në afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes publike miraton Vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm.

(2) Ankandi elektronik publik fillon me shpalljen e cmimit fillestar të tokës bujqësore lende e shitjes, e zbatohet me ankand nga ana e pjesëmarrësve në ankandin publik.

(3) Ankandi publik nuk mund të zgjate më pak prej 15 minuta. Ankandi publik konsiderohet i mbaruar në momentin e mbarimit të kohës së përcaktuar në shpallje, me ç'rast nese pas kalimit të dy minutave të fundit nga koha e caktuar për këzgjatjen e ankandit publik, nga ana e pjesëmarrësve është dhënë oferta, afati përfundimtar për mbarimin e ankandit publik vazhdon për edhe dy minuta, e do të mbarojë kur në periudhë prej dy minutash të ardhshme nuk ka oferte të re.

(4) Ankandi publik vazhdon pakufi derisa në intervalin kohor prej dy minutash ka oferte të re.

(5) Pas miratimit të Vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, Komisioni i njofton pjesëmarrësit me shkrim për zgjedhjen e kryer, në afat prej tri ditësh nga dita e miratimit të vendimit.

(6) Kriter për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm me të cilin do të lidhet Marreveshje për shitjen e tokës bujqësore në pronësi shtetërore, është cmimi më i lartë i arritur në ankandin publik.

(7) Pjesëmarrësve në ankandin publik të cilët nuk janë zgjedhur, Komisioni ua kthen garancinë bankare/depoziten për pjesëmarrje në shpallje në afat prej shtatë ditësh pas plotfuqishmerisë së vendimit për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm.

(8) Kunder vendimit nga paragrafi (1) i këtij neni mund të ngritet kontest administrativ në afat prej 30 ditësh nga marrja e vendimit.

Neni 17

(1) Në rast të shitjes së tokës bujqësore në pronësi shtetërore për të cilën ekziston marreveshje për qira që është në fuqi, të drejte perparësie në blerje ka qiramarresi ekzistues i tokës marreveshja për qira e të cilit ende është në fuqi.

(2) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni mund ta realizojnë të drejtën e perparësisë në blerje nën kusht:

- me rregull t'i kenë plotësuar obligimet nga marreveshja për qira,
- t'i kenë përbushur të gjitha obligimet për pagimin e qirase,

- deshmë për detyrime të përbushuar publike dhe
- vertetim nga njesia rajonale e Ministrisë se nuk ka obligime për qira të papaguar për shfrytëzimin e tokës bujqësore shtetërore dhe detyrime tjera publike (takse e ujit, takse e kullotave dhe kompensime tjera).

(3) Personat nga paragrafi (1) i këtij neni mund të realizojnë të drejtën e perparësisë së blerjes nese kanë marre pjesë në procedurën për shitjen e tokës me dorezimin e ofertes, pa marre parasysh nese janë kanë marre pjesë në ankandin publik.

(4) E drejta e blerjes me perparësi realizohet në atë mënyrë që pas mbarimit të ankandit publik dhe përcaktimit të cmimit më të lartë të arritur të tokës bujqësore në ankand publik, Komisioni me shkrim do t'i ofrojë qiramarresit ta

pranojë dhe ta paguajë cmimin më të lartë të ofruar në ankand publik në afat prej pesë ditësh pune nga dita e mbarimit të ankandit publik.

(5) Nese qiramarresi e pranon shitjen e tokës bujqësore me cmim të tillë të përcaktuar në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimit të ofertes nga paragrafi (4) i këtij neni dhe merr obligim që ta paguajë në afat prej dhjetë ditësh nga dita e plotfuqishmerisë së vendimit me të cilin është zgjedhur si ofertuesi më i volitshëm, Komisioni do të marrë vendim me të cilin do të përcaktohet se qiramarresi e ka shfrytëzuar të drejtën e perparësisë në blerje dhe do ta zgjedhë si ofertues më të volitshëm në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga ana e qiramarresit.

(6) Nese qiramarresi nuk e pranon shitjen me cmim të tillë të arritur, ose nuk dorezon kurrfarë përgjigje në afat prej shtatë ditësh nga dita e ofertes me shkrim të komisionit, komisioni në afat prej pesë ditësh nga pranimi i njoftimit nga qiramarresi ose pas kalimit të afatit prej shtatë ditësh do të konstatojë në procesverbal se qiramarresi ka hequr dorë nga e drejta e perparësisë për blerje dhe do ta zgjedhë për ofertues më të volitshëm atë i cili sipas dispozitave të këtij ligji ka ofruar cmim më të lartë në ankand publik.

(7) Nese Komisioni i kryer shkeljet në vijim:

1) nuk i ofron me shkrim qiramarresit ta pranojë dhe ta paguajë cmimin më të lartë të ofruar të ankandit publik në afat nga paragrafi 4 i këtij neni dhe

2) nuk merr vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm në afatet nga paragrafet (5) dhe (6) të këtij neni, është kryer shkelje për mosveprim në afat, për të cilin anetaret dhe kryetari i Komisionit do të denohen me denim prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denare.

Neni 18

(1) Cmimi shitbleres i tokës bujqësore mund të paguhet në teresi, pas lidhjes së marreveshjes për shitblerje ose në pesë keste vjetore të barabarta. Parashtruesit e ofertave për shitblerje e theksojnë mënyrën e pagimit të cmimit shitbleres në momentin e parashtrimit të ofertes në Ministri.

(2) Nese ofertuesit zgjedhin që cmimin e arritur shitbleres të paguajë në pesë keste të barabarta vjetore, atehere kesti i parë vjetor paguhet në momentin e lidhjes së marreveshjes për shitblerje, kurse keestet tjera vjetore paguhet në vitet vijuese kalendarike pas lidhjes së marreveshjes, e më së voni deri më 31 mars në atë vit kalendarik.

(3) Në rast të pagimit jo në kohe të kesteve vjetore, marreveshja për shitblerje do të priset.

Neni 19

(1) Në bazë të vendimit për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm, ministri lidh marreveshje për shitje të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me ofertuesin më të volitshëm në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmerisë së vendimit për zgjedhje.

(2) Ofertuesi i zgjedhur do të thirret me njoftim me shkrim që ta lidhë Marreveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit.

(3) Nese në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni ofertuesi i zgjedhur nuk e lidh Marreveshjen për shitje, toka bujqësore e cila është lende e shitjes serish publikohet në shpalljen e ardhshme publike për shitjen e tokës bujqësore në prone shtetërore.

(4) Nese Ministria i kryen shkeljet në vijim:

1) nuk e thirr ofertuesin e zgjedhur që ta lidhë marreveshjen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni dhe

2) nuk e lidh marreveshjen në afatin nga paragrafi (1) të këtij neni, konsiderohet se është kryer shkelje për mosveprim në afat, për të cilën personi zyrtar, respektivisht personat e obliguar për veprim do të denohen me denim me para prej 500 deri 1 500 euro në kundërvlerë me denare, udhëheqesi i sektorit perkates do të denohet prej 3 000 deri në 5 000 euro dhe ministri me denim prej 5 000 deri në 7 500 euro në kundërvlerë me denare.

Neni 20

(1) Marreveshja për shitjen e tokes bujqesore në prone-si shtetërore i përmban:

- sipërfaqen e tokes bujqesore që shitet,
- të dhënat kadastrale të përmbajtura në fletëpronesi,
- gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulturë ose jo) dhe
- token bujqesore në pronesi shtetërore e cila është len-de e shitjes nuk guxon të shitet, të dhurohet dhe të shkëm-behet me toke tjetër bujqesore, gjithashtu nuk guxon as të ridedikohet në toke ndërtimore për periudhë prej të paktën viteve nga dita e lidhjes së Marreveshjes nga paragrafi (1) të këtij neni.

(2) Përmbajtjen e marreveshjeve për shitjen e tokes bujqesore në pronesi shtetërore nga afërsisht do t'i përca-ktojë ministri.

(3) Në Marreveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrë-dhenie obliguese, nëse ndryshe nuk është rregulluar me këtë ligj.

(4) Nëse pas lidhjes së marreveshjeve për shitblerje në pajtim me nenin 20 të këtij ligji, mbetet e pa shitur toka bujqesore e cila është parapare për shitje në pajtim me Pro-gramin dhe Vendimin për shitjen e tokes bujqesore në pro-nesi shtetërore, Ministria me kërkesë të Komisionit është e obliguar që në afat prej 15 ditësh të shpallë shpallje të re publike për shitje të tokës së pa shitur bujqesore në pronesi shtetërore.

(5) Shpallja nga paragrafi (4) i këtij neni, mund të pub-likohet për periudhën për të cilën vlen programi.

Neni 21

(1) Në rast të shitjes së tokes bujqesore në pronesi shtet-erore në sipërfaqe mbi 50 ha, kushtet për pjesëmarrje në shpallje publike janë:

1) shumica më e vogël e investimeve në pesë vitet e para nga shitblerja dhe

2) numri më i vogël i punësimeve në pesë vitet e para nga shitblerja.

(2) Kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni Qeveria e Re-publikes së Maqedonisë më afërsisht i përcahton Programi për shitje, në vendim për shitje dhe janë pjesë e shpalljes publike dhe marreveshjes për shitblerje.

Neni 22

Procedura për shitjen e tokes bujqesore në prone shtet-eror mund të zbatohet edhe pse në të ka marrë pjesë edhe vetëm një ofertues, me kusht që oferta e tij mos të jetë më e vogël se çmimi fillestar i përcahtuar me shpalljen publike.

Neni 23

(1) Mjetet e marra nga shitja e tokes bujqesore në pro-nesi shtetërore paraqesin të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Mjetet në lartësi të vlerës së përcahtuar të mbelti-meve shumëvjeçare të marra nga shitja e tokes bujqesore në pronesi shtetërore e cila është shitur së bashku me të mbeltime shumëvjeçare, janë të hyra të pronarit të mbelti-meve shumëvjeçare.

Neni 24

Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në bazë të këtij ligji kryen Ministria.

Neni 25

Ministria në çdo gjashtë muaj në Qeverinë e Republi-kes së Maqedonisë dorëzon raport për zbatimin e këtij ligji dhe për realizimin e programit.

Neni 26

(1) Aktet nenligjore nga neni 7 paragrafi (10) i këtij lig-ji do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Aktet nenligjore nga neni 8 paragrafet (2) dhe (3) të këtij ligji do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 27

(1) Ministria përparat dhe propozon program për vitin 2013 dhe e dorëzon për miratim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Shqyrtimi publik për propozim-programin nga para-grafi (1) i këtij neni zgjat 30 ditë.

(3) Personat e interesuar mund të japin propozime, kun-dershtime dhe iniciativa për propozim-programin nga pa-ragrafi (1) i këtij neni, më së voni në afat prej dhjetë ditësh pas mbarimit të shqyrtimit publik, të cilat Ministria i shqyr-ton në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit.

Neni 28

(1) Qiramarresit të cilet mund t'i shfrytëzojnë të drejtat e përcahuara në nenet 7 paragrafi (4) dhe 9 paragrafet (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10) të këtij ligji janë qiramarresit të cilet kanë lidhur marreveshje për qira të tokës bujqesore me ministrinë deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Në rastet kur marreveshja për qira të tokës bujqeso-re është lidhur pas ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, toka bujqesore për të cilën është lidhur marreveshje për qira mund të jetë lende e shitjes në këto raste:

- nëse qiramarresi me shkrim kërkon nga ministria që të fillohet procedura për shitjen e tokës bujqesore për të cilën ka kontratë për qira,

- nëse me kërkesë me shkrim të ministrisë të bleresi për shitjen e tokës, qiramarresi me shkrim në mënyrë të prap-pajtohet për fillimin e procedurës për shitjen e tokës bujqeso-re për të cilën ka marreveshje për qira me ministrinë dhe

- nëse nga çfaredo arsye të theksuara në këtë ligj pus-hon marreveshja për qiramarrje mbi token bujqesore përka-tese.

(3) Në tërë raste nga paragrafi (2) i këtij neni, qiramar-resi nuk ka të drejtë për blerje me përparësi në tokës, respe-ktivisht i ka të njëjtat të drejta si dhe tërë pjesëmarrësit tje-rë në procedurën e shitjes së tokës.

Neni 29

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tërë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1998.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-лика Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-ње на Законот за здравствената заштита, што Собранието на Република Македонија го доне-се на седницата одржана на 10 јуни 2013 година.

Бр. 07-2408/1
10 јуни 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12 и 145/12), во членот 16 став (4) зборовите: „надоместокот што го плаќаат правните лица кои произведуваат или увезуваат тутунски производи што содржат штетни материи по здравјето на населението надоместокот“ се заменуваат со зборовите: „дел од акцизата на пиво во износ од 1 денар по литар и дел од акцизата на етил алкохол во износ од 40 денари /литар чист алкохол“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Акцизите од ставот (4) на овој член се приход на Буџетот на Република Македонија - Министерство за здравство и се уплатуваат на соодветна сметка на Министерството за здравство во рамките на трезорската сметка.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Делот од акцизите од ставот (4) на овој член ги пресметува царинската управа при наплата на акцизите за пиво и етил алкохол и ги уплатува на соодветна сметка на Министерството за здравство во рамките на трезорската сметка.“

Член 2

Во членот 26 став (3) по зборот „услуги“ се додаваат зборовите: „и тежинските коефициенти на здравствените услуги за утврдување на резултатите од работењето на здравствените работници, утврдени врз основа на сложеноста и времетраењето на здравствената услуга и можноста од компликации“.

Член 3

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

„Упатување на пациенти

Член 39-а

(1) Избраниот лекар е должен да ги упатува пациентите на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита за специјалистичко-консултативните услуги преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции.

(2) Медицинскиот директор на здравствената установа во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита е должен да определи календар со слободни термини за специјалистичко-консултативни услуги однапред најдоцна до десеттиот ден во тековниот месец за следниот месец за секој здравствен работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во здравствената установа.

(3) Заради обезбедување на календарот од ставот (2) на овој член, здравствените работници кои даваат специјалистичко-консултативни услуги во здравствените установи од ставот (2) на овој член се должни да определат календар со слободни термини за специјалистичко-консултативни услуги однапред најдоцна до петтиот ден во тековниот месец за следниот месец и да ја достават до директорот на здравствената установа.

(4) Бројот на утврдени слободни термини во текот на месецот не смее да биде помал од просечниот број на извршени специјалистичко-консултативни услуги за истиот месец во претходните две години од страна на здравствениот работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во здравствената установа од ставот (2) на овој член, односно од просечниот број на извршени специјалистичко-консултативни услуги за целиот период во кој здравствениот работник извршувал специјалистичко-консултативни услуги, доколку периодот е пократок од две години.

(5) Здравствениот работник кој врши хируршки интервенции во здравствените установи од ставот (2) на овој член самиот го определува терминот за хируршката интервенција во договор со пациентот.

(6) Медицинскиот директор на здравствената установа од ставот (2) на овој член го определува времетраењето на секоја хируршка интервенција без компликации и со компликации врз основа на меѓународни прифатени стандарди, односно стандарди на професионални медицински здруженија.

(7) Пациентите се должни да го почитуваат терминот закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции.

(8) Ако пациентот задоцни на терминот закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции во текот на денот, истиот може да биде примен по завршувањето со сите други закажани термини на крајот од работниот ден.

(9) Ако пациентот не се јави на закажаниот термин преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции во денот кога е закажан, истиот повторно треба да закаже термин преку матичниот лекар.

(10) Доколку уредно закажаниот термин не може да се реализира од која било причина поврзана со здравствената установа, а за истото пациентот не е известен по телефон или со смс порака најмалку три часа пред закажаниот термин, патните трошоци кои пациентот ги имал заради не реализирање на закажаниот термин во висина на билет за автобуски превоз се на товар на здравствената установа во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита во која бил закажан терминот, за што пациентот поднесува барање до директорот на здравствената установа.

(11) Директорот на здравствената установа ги надоместува патните трошоци од ставот (10) на овој член во рок од еден ден од поднесувањето на барањето од пациентот од ставот (10) на овој член и истовремено е должен да побара трошоците од ставот (10) на овој член да бидат надоместени од вработениот во здравствената установа по чија вина дошло до не реализирање на закажаниот термин или по чија вина пациентот не бил известен во рокот од ставот (10) на овој член.

(12) Заради непречено функционирање на електронската листа на закажани прегледи и интервенции, директорите на здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита се должни да обезбедат за здравствените установи постојана интернет врска со 99,9% достапност, преку симетрична врска која ќе се употребува само за комуникација со Министерството за здравство и Фондот.

(13) Заради непречено функционирање на електронската листа на закажани прегледи и интервенции, директорите на здравствените установи во која работат матичните лекари се должни да обезбедат за здравствените установи постојана интернет врска со 99,9% достапност, преку асиметрична врска која ќе се употребува само за комуникација со Министерството за здравство и Фондот.

(14) Директорите на здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита и здравствените установи во која работат матичните лекари покрај интернет врските од ставовите (13) и (14) на овој член се должни да обезбедат и резервна постојана интернет врска со 99,9% достапност, преку асиметрична врска која ќе се употребува само за комуникација со Министерството за здравство и Фондот, преку друг оператор или преку ист оператор со различен начин на остварување на врската.

(15) Здравствените установи со операторите од кои обезбедуваат интернет врска склучуваат СЛД договори со кои се уредува особено прашањето за одговорност на операторот во случај да дојде до пречки при функционирањето на интернет врската од ставовите (12), (13) и (14) на овој член.“

Член 4

Во членот 132 став (2) точка 6 зборот „членот“ се заменува со зборовите: „членовите 222 и“.

Во ставот (2) по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9) врши здравствени или консултантски услуги и/или склучува договор за вршење на здравствени или консултантски услуги со приватни здравствени установи спротивно на членот 167-а од овој закон.“

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:

„(3) Во случајот од ставот (2) точки 6 и 9 на овој член на здравствен работник со високо образование му се одзема лиценцата за работа за период од четири години и истиот не може да врши дополнителна дејност во период од две години од денот на повторното издавање на лиценцата за работа.

(4) Привремено одземање на лиценцата за работа на здравствен работник со високо образование за период кој ќе го утврди Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската комора се врши и во случај ако со правосилна судска одлука се утврди дека здравствениот работник со високо образование сторил кривично дело поврзано со вршењето на здравствената дејност.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Член 5

Во членот 164 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Здравствен работник кој врши специјалистичко-консултативна здравствена дејност во приватна здравствена установа може да биде преземен во јавна здравствена установа доколку тоа има позитивни финансиски ефекти за јавната здравствена установа и ако за тоа се согласни здравствениот работник, директорите, односно надлежниот директор на јавната здравствена установа во која треба да биде преземен, Министерството за здравство и Фондот.“

Член 6

По членот 167 се додава нов член 167-а, кој гласи:

„Консултантски услуги на пациенти

Член 167-а

Вршењето каков било вид на здравствени или консултантски услуги на пациенти и/или склучувањето на договори за вршење на здравствени или консултантски услуги на пациенти со приватни здравствени установи од страна на здравствените работници, односно здравствените соработници вработени во јавни здравствени установи, претставува конкурентско работење и истото е забрането.“

Член 7

Во членот 168 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Забрането е давање консултантски услуги на пациенти од страна на здравствени работници, односно здравствени соработници вработени во јавна здравствена установа надвор од здравствената установа во која се вработени.“

Член 8

Во членот 186 став (1) по точката 18 се додава нова точка 19, која гласи:

„19) постапи спротивно на членот 39-а став (3) од овој закон за прв пат.“

Член 9

Во членот 205 став (1) по алинејата 3 се додаваат три нови алинеи 4, 5 и 6, кои гласат:

„- се утврди дека здравствениот работник, односно здравствениот соработник врши дополнителна дејност спротивно на одредбите од овој закон,

- се утврди дека здравствениот работник, односно здравствениот соработник вработен во јавна здравствена установа дава консултантски услуги на пациенти надвор од здравствената установа во која е вработен,

- се утврди дека постапил спротивно на членот 39-а став (3) од овој закон по втор пат;“

Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 7 и 8.

Член 10

Во членот 222 по ставот (6) се додаваат девет нови става (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15), кои гласат:

„(7) Здравствените работници од ставот (1) на овој член можат да укажуваат здравствени услуги како дополнителна работа во приватни здравствени установи под услови утврдени со овој закон, како и ценовникот и начинот на вршење на дополнителна дејност утврдени со подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член, само врз основа на договор склучен меѓу јавната здравствена установа и приватната здравствена установа во која ќе се врши дополнителната работа.

(8) Со договорот склучен меѓу јавната здравствена установа и приватната здравствена установа во која ќе се врши дополнителната работа од ставот (7) на овој член се уредува особено плаќањето на дополнителната работа.

(9) Врз основа на договорот од ставот (8) на овој член здравствениот работник од ставот (7) на овој член склучува договор со јавната здравствена установа во која е вработен, со кој се уредува начинот на плаќањето на дополнителната работа од ставот (7) на овој член.

(10) Договорот склучен меѓу јавната здравствена установа и приватната здравствена установа во која ќе се врши дополнителната работа од ставот (7) на овој член, јавната здравствена установа го доставува во рок од три дена од склучувањето до Министерството за здравство кое ќе врши надзор над спроведувањето на договорот.

(11) На здравствените услуги укажани како дополнителна работа во приватни здравствени установи се применуваат цените пропишани во подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член зголемени за 20%.

(12) Директорот на јавната здравствена установа во зависност од степенот на исполнетост на условите за укажување здравствени услуги како дополнителна дејност на здравствените работници определува кој здравствен работник од ставот (1) на овој член ќе изврши здравствена услуга како дополнителна работа во приватната здравствена установа со која има склучено договор согласно со ставот (7) на овој член, врз основа на претходно утврдена листа на здравствени работници од ставот (1) на овој член кои, согласно со утврдениот редослед во листата, ќе извршуваат здравствена услуга како дополнителна работа.

(13) Доколку приватната здравствена установа од ставот (12) на овој член бара одредена здравствена услуга како дополнителна работа да ја изврши точно определен здравствен работник од ставот (1) на овој член, се применуваат цените пропишани во подзаконскиот акт од ставот (3) на овој член зголемени за 35%.

(14) Надоместоците од извршените услуги приватните здравствени установи согласно со ставот (7) на овој член, ги уплаќаат на посебна (наменска) сметка на јавната здравствена установа од ставт (5) на овој член.

(15) Јавната здравствена установа е должна да го склучи договорот од ставот (8) на овој член со сите приватни здравствени установи кои ќе побараат склучување на таков договор под исти услови.“

Член 11

Во членот 223 став (1) по зборот „дејност“ се додаваат зборовите: „во јавна здравствена установа“.

По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Здравствен работник на кого му е одобрено вршење на дополнителна дејност може 10% од услугите утврдени согласно со ставот (1) на овој член да ги врши во приватна здравствена установа под услови утврдени со членот 222 став (2) од овој закон.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случаи на потреба од вршење на сложени медицински интервенции, министерот за здравство или од него овластено лице може не повеќе од десет пати годишно да даде согласност здравствена установа да изврши конкретна здравствена услуга во рамките на дополнителната дејност, најмногу до двапати годишно за здравствената установа.“

Ставот (2) станува став (4).

Член 12

Во членот 230 став (9) зборот „концедентот“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“.

Член 13

Во членот 235 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Внатрешното следење и унапредување на квалитетот на здравствената заштита во вршењето на здравствената дејност од ставот (1) на овој член задолжително вклучува и евалуација на најмалку 10% од здравствените услуги дадени од страна на здравствен работник со високо образование, од страна на друг здравствен работник со високо образование, со најмалку истите образовни квалификации како тие на здравствениот работник чија проверка се врши, вработен во истата здравствена установа, ако во здравствената установа има повеќе од еден здравствен работник со високо образование.“

Член 14

Главата „XV. ДРУГИ ОДРЕДБИ“ со насловите пред членовите и членовите 289, 290, 291, 292 и 293 се бришат.

Член 15

По Главата XVI. НАДЗОР се додава нова Глава „XVI-а. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ и нов член 304-а, кој гласи:

„Давање здравствени услуги без дозвола за работа

Член 304-а

Здравствен работник, односно соработник кој дава здравствени услуги во простор за кој нема дозвола за работа, кривично ќе одговара и ќе се казни со затвор до најмалку четири години.“

Член 16

Во членот 305 став (1) точка 1 зборовите: „член 223 став (1)“ се заменуваат со зборовите: „членовите 222 и 223“.

Член 17

Во членот 307 став (1) точка 14 зборовите: „членот 223“ се заменуваат со зборовите: „членовите 222 и 223“.

Член 18

Во членот 312 по ставот (3) се додаваат десет нови става (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13), кои гласат:

„(4) Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на здравствената установа ако во истата работи здравствен работник, односно здравствен соработник, кој не е наведен во дозволата за работа на здравствената установа.

(5) Глоба во износ од 5.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во здравствената установа за прекршокот од ставот (4) на овој член.

(6) Глоба во износ од 8.000 до 12.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на здравствениот работник, односно здравствениот соработник за прекршокот од ставот (4) на овој член.

(7) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на медицинскиот директор ако не определи календар за слободни термини согласно со членот 39-а став (2) од овој закон.

(8) Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на медицинскиот директор доколку не го определи најголемото времетраење на хируршката интервенција согласно со членот 39-а став (6) од овој закон.

(9) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на директорот на здравствена установа доколку во рок од еден ден од поднесувањето на барањето од пациентот не ги надомести патните трошоци согласно со членот 39-а став (10) од овој закон.

(10) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на директорот на здравствената установа доколку не обезбеди постојана интернет врска согласно со членот 39 ставови (12), (13) и (14) од овој закон.

(11) Глоба во износ од 1.800 до 2.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице доколку не организира здравствен пункт како внатрешна организациона единица согласно со членот 96 ставови (3), (4) и (5) од овој закон.

(12) Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице доколку не организира здравствен пункт како внатрешна организациона единица согласно со членот 96 ставови (3), (4) и (5) од овој закон.

(13) Глоба во износ од 5.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице доколку не склучи договор под исти услови со приватна здравствена установа која ќе побара склучување на договор согласно со членот 222 став (15) од овој закон.“

Член 19

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравствената заштита.

Член 20

Одредбите од членовите 1 и 14 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 13 јули 2013 година.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SHENDETESORE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje shendetesore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 43/12 dhe 145/12) në nenin 16 paragrafi (4) fjalet: "kompensimin që e paguajne personat juridike të cilet prodhojne ose importojne prodhime të duhanit që permbajne materie të demshme për shendetin e popullsisë kompensimin" zevendesohet me fjalet: "pjesa e akcizes së birres në shume prej 1 denare për liter dhe pjesa e akcizes së etil alkoolit me shume prej 40 denare/liter alkool i paster".

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Akcizat nga paragrafi (4) të ketij neni jane të hyra në Buxhetin e Republikës së Maqedonise - Ministria e Shendetesise dhe paguhen në llogari perkatese në Ministrine e Shendetesise në kuader të llogarise së thesarit."

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

"(6) Pjesen e akcizave nga paragrafi (4) i ketij neni i llogarit drejtoria doganore gjate arketimit të akcizave për birre dhe etil alkool, dhe i paguan në llogari perkatese të Ministrise së Shendetesise në kuader të llogarise së thesarit."

Neni 2

Në nenin 26 paragrafi (3) pas fjales "sherbime" shtohen fjalet: "edhe koeficientet e peshes së sherbimeve shendetesore për percaktimin e rezultateve nga puna e punetoreve shendetesore, të percaktuar në baze të nderlikimit dhe kohezgjatjes së sherbimit shendetesor dhe mundesia e komplikimeve".

Neni 3

Pas paragrafit 39 shtohet paragrafi i ri 39-a, si vijon:

"Udhezimi i pacienteve

Neni 39-a

(1) Mjeku i zgjedhur eshte i obliguar që t'i udhezoje pacientet në nivelin sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore për sherbime specialiste - konsultuese permes listes elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara.

(2) Drejtori mjekesor i institucionit shendetesor në rrjetin e nivelit sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore eshte i obliguar të percaktoje kalendar me termine të lira për sherbime specialiste - konsultuese paraprakisht më së voni deri në ditën e dhjete të muajit rrjedhes për muajin e ardhshem për çdo punetor shendetesor që ofron sherbime specialiste - konsultuese në institucionin shendetesor.

(3) Për sigurimin e kalendarit nga paragrafi (2) i ketij neni punetoret shendetesore të cilet japin sherbime specialiste - konsultuese në institucionet shendetesore nga paragrafi (2) i ketij neni jane të obliguar të percaktojne kalendar me termine të lira për sherbimet specialiste -konsultuese paraprakisht më së voni deri në ditën e peste të muajit rrjedhes për muajin e ardhshem dhe ta dorezojne te drejtori i institucionit shendetesor.

(4) Numri i termineve të lira të percaktuar gjate muajit nuk guxon të jete më i vogel se numri mesatar i sherbimeve të kryera specialiste- konsultuese për muajin e njejte në dy vitet paraprake nga ana e punetorit shendetesor që ofron sherbime specialiste konsultuese në institucionin shendetesor nga paragrafi (2) i ketij neni perkatesisht, nga numri mesatar i sherbimeve të kryera specialiste - konsultuese për tere periudhen në të cilen punetori shendetesor ka kryer sherbime specialiste konsultuese, nese periudha eshte më e shkurtes se dy vite.

(5) Punetori shendetesor i cili kryen intervenime shendetesore në institucionet shendetesore nga paragrafi (2) i ketij neni vet e percakton terminin për intervenim kirurgjik në marreveshje me pacientin.

(6) Drejtori mjekesor i institucionit shendetesor nga paragrafi (2) i ketij neni e percakton kohezgjatjen e çdo intervenimi kirurgjik pa komplikime dhe me komplikime në baze të standardeve të pranuarja nderkombetarisht perkatesisht standardeve të shoqatave profesionale mjekesore.

(7) Pacientet jane të obliguar që ta respektojne terminin e caktuar permes listes elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara.

(8) Nese pacienti vonohet në terminin e caktuar permes listes elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara gjate dites, i njejti mund të pranohet pas perfundimit të të gjitha termineve tjera të caktuara, në fund të orarit të punes.

(9) Nese pacienti nuk paraqitet në terminin e caktuar permes listes elektronike për terminet dhe intervenimet e caktuara në ditën kur eshte caktuar, i njejti duhet të ricaktojte termin permes mjekut amë.

(10) Nese termini i caktuar me rregull nuk mund të realizohet nga cilido shkak lidhur me institucionin shendetesore, ndersa për të njejtin pacienti nuk eshte i informuar me telefon ose porosi sms më së paku tri orë para terminin të caktuar, harxhimet e rruget të cilat pacienti i ka pasur për shkak të mosrealizimit të terminin të caktuar në shume të biletës për transport me autobus jane në llogari të institucionit shendetesor në rrjetin e nivelit sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore në të cilin ka qene i caktuar termini, për kete parashtron kerkese te drejtori i institucionit shendetesor.

(11) Drejtori i institucionit shendetesor i kompenson harxhimet e rruget nga paragrafi (10) i ketij ligji në afat prej një dite nga dorezimi i kerkeses së pacientit nga paragrafi (10) i ketij neni dhe njekohesisht eshte i obliguar të kerkoje që harxhimet nga paragrafi (10) i ketij neni të kompensonen nga i punesuari në institucionin shendetesor me fajin e të cilit ka ardhur te mosrealizimi i terminin të caktuar ose me fajin e të cilit pacienti nuk ka qene i informuar në afatin nga paragrafit (10) i ketij neni.

(12) Për funksionim të papenguar të listes elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara, drejtoret e institucioneve shendetesore në rrjetin e nivelit sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore jane të obliguar që të sigurojne për institucionet shendetesore lidhje të perhershme të internetit me 99,9% qasje, permes lidhjes simetrike që do të perdoret vetem për komunikim me Ministrine e Shendetesise dhe Fondin.

(13) Për funksionim të papengese të listes elektronike të kontrolleve dhe intervenimeve të caktuara, drejtoret e institucioneve shendetesore ku punojne mjeket amë jane të obliguar që të sigurojne për institucionet shendetesore lidhje te perhershme të internetit me 99,9% qasje, permes lidhjes asimetrike e cila perdoret vetem për komunikim me Ministrine e Shendetesise dhe Fondin.

(14) Drejtoret e institucioneve shendetesore në rrjetin e nivelit sekondar dhe terciar të mbrojtjes shendetesore dhe institucionet shendetesore në të cilin punojne mjeket amë krahas lidhjes së internetit nga paragrafet (13) dhe (14) të ketij neni jane të obliguar që të sigurojne edhe lidhje të perhershme rezerve të internetit me 99,9 % qasje, permes lidhjes asimetrike e cila do të perdoret vetem për komunikim me Ministrine e Shendetesise dhe Fondin, permes operatorit tjetër ose permes operatorit të njejtë me menyre të ndryshme të realizimit të lidhjes.

(15) Institucionet shendetesore me operatorët prej të cilëve sigurojne lidhjen e internetit lidhin marreveshje SLA me të cilën rregullohet në vecanti ceshtja e pergjegjesise së operatorit në rast vjen te pengesa gjate funksionit të lidhjeve të internetit nga paragrafi (12), (13), dhe (14) i ketij neni."

Neni 4

Në nenin 132 paragrafi (2) pika 6 fjala "neni" zevendesohet me fjalet: "nenet 222 dhe".

Në paragrafin (2) pas pikes 8 shtohet pika e re 9, si vijon:

"9) kryen sherbime shendetesore ose konsultuese dhe/ose lidh marreveshje për kryerjen e sherbimeve shendetesore ose konsultuese me institucione private shendetesore në kundershtim me nenin 167-a të ketij ligji."

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafe të rinj (3) dhe (4), si vijojne:

"(3) Në rastin e paragrafi (2) pikat 6 dhe 9 të ketij neni punetorit shendetesor me arsim të lartë i hiqet licenca e punës për periudhe katervjecare dhe i njejtë nuk mund të kryejë veprimtari plotesuese në periudhe prej dy vitesh nga dita e ridhenies së licences për punë.

(4) Heqja e perkohshme e licences për punë e punetorit shendetesor me arsim të lartë për periudhen që do ta percaktoje Oda e Mjekarve, Stomatologeve, perkatesisht Farmacisteve kryhet edhe në rast se me vendim të plotfuqishem gjyqësor percaktohet se punetori shendetesor me arsim të lartë ka kryer vepr penale lidhur me kryerjen e veprimtarise shendetesore."

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (5) dhe (6).

Neni 5

Në nenin 164 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Punetori shendetesor i cili kryen veprimtari specialiste -konsultuese në institucionin shendetesor privat mund të merret në institucionin shendetesor publik nese kjo ka efekte pozitive për institucionin shendetesor publik dhe nese për kete pajtohet punetori shendetesor, drejtori perkatesisht drejtori kompetent i institucionit publik shendetesor në të cilin duhet të merret, Ministria e Shendetesise dhe Fondi."

Neni 6

Pas neni 167 shtohet neni i ri 167-a si vijon:

"Sherbime konsultuese të pacienteve

Neni 167-a

Kryerja e cfaredo lloji të sherbimit shendetesor ose konsultues të pacienteve ose nenshkrimi i marreveshjes për kryerjen e sherbimeve shendetesore ose konsultuese të pacienteve me institucione private shendetesore nga ana e punetoreve, perkatesisht bashkepuntereve shendetesore të punesuar në institucionin publik shendetesor, paraqet punë konkurruese dhe e njejtë eshte e ndaluar."

Neni 7

Në nenin 168 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Ndalohej dhënia e sherbimeve konsultuese të pacientëve nga ana e punetoreve shendetesore, perkatesisht bashkepuntereve shendetesore të punesuar në institucionin shendetesor publik, jashte institucionit shendetesor në të cilin jane të punesuar."

Neni 8

Në nenin 186 paragrafi (1) pas pikes 18 shtohet pika e re 19, si vijon:

"19) vepron në kundershtim me nenin 39-a paragrafi (3) të ketij ligji për here të pare."

Neni 9

Në nenin 205 paragrafi (1) pas aline 3 shtohen tre aline të reja 4, 5 dhe 6, si vijojne:

"- konstatohet se punetori shendetesor, perkatesisht bashkepunterori shendetesor kryen veprimtari plotesuese në kundershtim me dispozitat e ketij ligji,

- konstatohet se punetori shendetesor, perkatesisht bashkepunterori shendetesor i punesuar në institucionin shendetesor publik u ofron sherbime konsultuese pacientëve jashte institucionit shendetesor në të cilin eshte i punesuar dhe

- konstatohet se ka vepruar në kundershtim me nenin 39-a paragrafi (3) i ketij ligji, për here të dyte,"

Alinete 4 dhe 5 behen aline 7 dhe 8.

Neni 10

Në nenin 222 pas paragrafit (6) shtohen nente paragrafe të rinj (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) dhe (15), si vijone:

"(7) Punetoret shendetesore nga paragrafi (1) i ketij neni mund të ofrojne sherbime shendetesore si pune plotesuese në institucione private shendetesore në kushtet e peracktuara me kete ligj si dhe listen e cmimeve dhe menyren e kryerjes së veprimtarise plotesuese të peracktuar me aktin nenligjor nga paragrafi (3) i ketij neni, vetem në baze të marreveshjes së lidhur ndermjet institucionit shendetesor publik dhe institucionit shendetesor privat në të cilin kryhet puna plotesuese.

(8) Me marreveshjen e lidhur ndermjet institucionit shendetesor publik dhe institucionit shendetesor privat në të cilin do të kryhet pune plotesuese nga paragrafi (7) i ketij neni rregullohet vecaerisht pagesa e punes plotesuese.

(9) Në baze të marreveshjes nga paragrafi (8) i ketij neni punetori shendetesor nga paragrafi (7) i ketij neni lidh marreveshje me institucionin shendetesor publik në të cilin eshte i punesuar, me të cilën rregullohet menyra e pagimit të punes plotesuese nga paragrafi (7) i ketij neni.

(10) Marreveshjen e lidhur ndermjet institucionit shendetesor publik dhe institucionit shendetesor privat në të cilin kryhet veprimtari plotesuese nga paragrafi (7) i ketij neni, institucioni shendetesor publik e dorezon në afat prej tri ditesh nga dita e lidhjes në Ministrine e Shendetesise e cila do të kryejë mbikeqyrje mbi zbatimin e marreveshjes.

(11) Për sherbimet shendetesore të ofruara si pune plotesuese në institucionet shendetesore private zbatohen cmiimet e peracktuara në aktin nenligjor nga paragrafi (3) i ketij neni, të rritura për 20%.

(12) Drejtori i institucionit shendetesor publik varesisht nga shkalla e plotesimit të kushteve për ofrimin e sherbimeve shendetesore si veprimtari plotesuese e punetoreve shendetesore cakton se cili punetor shendetesor nga paragrafi (1) i ketij neni do të kryejë sherbim shendetesor si pune plotesuese në institucionin shendetesor privat me të cilin ka lidhur marreveshje në pajtim me paragrafin (7) të ketij neni, në baze të listes paraprake të peracktuar të punetoreve

shendetesore nga paragrafi (1) i ketij neni, të cilet në pajtim me radhitjen e percaktuar në liste do të kryejne sherbim shendetesor si pune plotesuese.

(13) Nese institucioni shendetesor privat nga paragrafi (12) i ketij neni kerkon sherbim të caktuar shendetesor si pune plotesuese që ta kryejë punetori i caktuar saktesisht shendetesor nga paragrafi (1) i ketij neni, zbatohen cmimet e percaktuara në aktin nenligor nga paragrafi (3) i ketij neni të rritura për 35%.

(14) Kompensimet nga sherbimet e kryera, institucionet shendetesore private në pajtim me paragrafin (7) të ketij neni, i paguaje në llogari të vecante (me dedikim) të institucionit shendetesor publik nga paragrafi (5) i ketij neni.

(15) Institucioni shendetesor publik obligohet që të lidhe marreveshje nga paragrafi (8) i ketij neni me të gjitha institucionet shendetesore private të cilat do të kerkojne lidhje të marreveshjes së ketille në kushte të njejta."

Neni 11

Në nenin 223 paragrafi (1) pas fjales "veprimtari" shtohen fjalet: "në institucion shendetesore publik".

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafe të rinj (2) dhe (3), si vijojne:

"(2) Punetori shendetesor të cilit i lejohet kryerja e veprimtarise plotesuese mundet 10% nga sherbimet e percaktuara në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni t'i kryejë në institucionin shendetesor privat në kushte të percaktuara me nenin 222 paragrafi (2) të ketij ligji.

(3) Me perjashtim nga paragrafi (1) i ketij neni, në raste të nevojës për kryerjen e intervenimeve të nderlikuara mjekesore, ministri i Shendetesise ose personi i autorizuar prej tij mund të jape pelqim jo më shume se dhjete here në vit që institucioni shendetesor të kryejë sherbim konkret shendetesor në kuader të veprimtarise plotesuese, më së shumti deri dy here në vit për institucionin shendetesor."

Paragrafi (2) behet paragraf (4).

Neni 12

Në nenin 230 paragrafi (9) fjala "koncedenti" zevendesohet me fjalet: "Ministria e Shendetesise".

Neni 13

Në nenin 235 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Percjellja e brendshme dhe perparimi i kualitetit të mbrojtjes shendetesore në kryerjen e veprimtarise shendetesore nga paragrafi (1) i ketij neni, detyrimisht i perfshin edhe evaluimin e së paku 10% të sherbimeve shendetesore të dhena nga ana e punetorit shendetesor me arsim të larte, nga ana e punetorit tjeter shendetesor me arsim të larte, me më së paku kualifikimet e njejta arsimore si ato të punetorit shendetesor kontrolli i të cilit kryhet, i punesuar në institucionin e njejte shendetesor, nese institucioni shendetesor ka më shume se një punetor shendetesor me arsim të larte."

Neni 14

Kreu "XV. DISPOZITA TË TJERA" me titujt para neve dhe nenet 289, 290, 291, 292 dhe 293, shlyhen.

Neni 15

Pas kreut XVI MBIKEQYRJA shtohet kreu i ri XVI-a. DISPOZITA NDESHKUESE dhe neni i ri 304-a, si vijojne:

"Dhenia e sherbimeve shendetesore pa leje për pune

Neni 304-a

Punetori perkatesisht bashkepunetori shendetesor, që ofron sherbime shendetesore në lokal për të cilin nuk ka leje pune, do të pergjigjet penalisht dhe do të denohet me burg deri së paku kater vite."

Neni 16

Në nenin 305 paragrafi (1) pika 1 fjalet: "neni 223 paragrafi (1)" zevendesohet me fjalet: "nenet 222 dhe 223".

Neni 17

Në nenin 307 paragrafi (1) pika 14 fjalet: "neni 223" zevendesohet me fjalet: "nenet 222 dhe 223".

Neni 18

Në nenin 312 pas paragrafit (3) shtohen dhjete paragrafe të rinj (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dhe (13), si vijone:

"(4) Gjobe me shume prej 8 000 deri në 12 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje institucionit shendetesor nese në të njejtin punon punetori shendetesor, perkatesisht bashkepunetori shendetesor, i cili nuk eshte i shenuar në lejen për pune të institucionit shendetesor.

(5) Gjobe me shume prej 5 000 deri në 9 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit pergjegjes në institucionin shendetesor për kundervajtje nga paragrafi (4) i ketij neni.

(6) Gjobe me shume prej 8 000 deri në 12 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit shendetesor për kundervajtje nga paragrafi (4) i ketij neni.

(7) Gjobe me shume prej 500 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit mjekesor nese nuk cakton kalendar për termine të lira në pajtim me nenin 39-a paragrafi (2) të ketij ligji.

(8) Gjobe me shume prej 1 500 deri në 2 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit mjekesor nese nuk e percakton kohezgjatjen më të madhe të intervenimit kirurgjik në pajtim me nenin 39-a paragrafi (6) të ketij ligji.

(9) Gjobe me shume prej 500 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit të institucionit shendetesor nese në afat prej një dite nga dorezimi i kerkeses nga pacienti nuk i kompenson harxhimet e rruges në pajtim me nenin 39-a paragrafi (10) të ketij ligji.

(10) Gjobe me shume prej 500 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet drejtorit të institucionit shendetesor nese nuk siguron lidhje të perhershme interneti në pajtim me nenin 39 paragrafi (12), (13) dhe (14) të ketij ligji.

(11) Gjobe në shume prej 1 800 deri në 2 200 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohen personit juridik nese nuk organizon pike shendetesore si njesi e organizimit të brendshem në pajtim me nenin 96 paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij ligji.

(12) Gjobe në shume prej 500 deri në 800 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohen personit pergjegjes në personin juridik nese nuk organizon pike shendetesore si njesi e organizimit të brendshem në pajtim me nenin 96 paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij ligji.

(13) Gjobe në shume prej 5 000 deri në 9 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohen personit pergjegjes në personin juridik nese nuk lidh marreveshje në kushte të njejta me institucion që do të kerkoje lidhje të marreveshjes në pajtim me nenin 222 paragrafi (15) të ketij ligji."

Neni 19

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje shendetesore.

Neni 20

Dispozitat e neneve 1 dhe 14 të ketij ligji do të fillojne të zbatohen në nga 13 korriku 2013.

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1999.**

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

УРЕДБА**ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2014 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации од областа на културата, по општините и Градот Скопје во 2014 година.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2014 година финансирање на пренесените надлежности од областа на културата ќе се врши во раздел 18010, Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, преку блок дотации.

Член 3

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на Градот Скопје, за пренесените надлежности од областа на културата.

Член 4

Распределбата на средствата за блок дотации во 2014 година ќе се врши според следните критериуми:

- број на вработени во локалните установи од областа на културата по општини
- трошоци за реализирање на дејностите од областа на културата според вкупната површина на објектите во кои се сместени локалните установи во општината
- реализирање на дејностите од областа на културата.

Распределбата на средствата од блок дотацијата за културата по општини се врши според формулата:

$$БДК = \sum БДо \quad \text{каде} \quad o = 1, 2, \dots, x$$

$$БДо = Тбпо + ТДКо$$

$$Тбпо = \sum Ибплуо$$

$$ТДКо = (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + \sum ТДКЛЗо$$

$$ТДК1 = СДк1 / ВПОлуо$$

$$ТДК2 = СД К2 / ВПОлуо$$

$$ТДК3 = СД К3 / ВПОлуо$$

$$ТДКЛЗо = ИСДК / БО$$

БДК – вкупна блок дотација за култура

х – број на општини што се финансираат со блок дотации

БДо – вкупна блок дотација за општина

Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во општината

ТДКо – трошоци за дејноста култура за општината

Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината (Платите во установите од областа на културата се определуваат согласно Колективниот договор за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу Министерството за култура и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија - СОНК, и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата).

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музичката и сценско-уметничката дејност

ТДК3 - трошоци за дејноста на локалните установи од областа на музејската дејност

ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен интерес од локално значење во општините во кои нема национални и локални установи од областа на културата

СДК1-средства за дејноста на локалните установи од областа на библиотекарството

СДК2- средства за дејноста на локалните установи од областа на музичката и сценско уметничката дејност

СДК3- средства за дејноста на локалните установи од областа музејската дејност

ВПОлу-вкупна површина на објектите во кои се сместени локалните установи од областа на културата во општината

ИСДК – износ на средствата за дејноста култура во општините во кои нема локални установи од областа на културата

БО – број на општини во кои нема национални и локални установи од областа на културата.

Член 5

Средствата за блок дотации за пренесените надлежности од областа на културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика договорена со Министерството за финансии.

Општините во кои нема локални установи од областа на културата, средствата определени за таа намена да ги повлечат по претходно подготвена програма.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-3652/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2000.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2013) во членот 2 став (2) во точка 1) во првата алинеја по зборовите: „маслодајна репка“ се додаваат зборовите: „добиточна репка“.

По точката 2) се додава нова точка 2а) која гласи:

„2а) За директни плаќања за откупена или преработена оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи.

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои се корисници на средства од подмерката 1.16 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година и оствареното производство од ориз го имаат продадено во регистрирани капацитети за откуп од 16.12.2012 година до 30.08.2013 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по килограм за пријавени производни капацитети со ориз до 2,5 хектари, 2 денари по килограм за пријавени производни капацитети со ориз од 2,6 хектари до 5 хектари, 1,5 денари по килограм за пријавени производни капацитети со ориз од 5,1 хектари до 7,5 хектари и 1 денар по килограм за пријавени производни капацитети со ориз од 7,6 хектари до 10 хектари.

- При пресметка на директните плаќања се земаат во предвид само количините кои не надминуваат 6 тони по хектар.“

Во точка 5) алинеја 1 по зборовите: „декоративни садници“ се додаваат зборовите: „и брзорастечки садници“.

Во алинеја 3 по зборот „грашок“ зборот „краставици“ се брише.

Во точка 8) алинеја 1 зборовите: „со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад“ се заменуваат со зборовите: „и не поднеле барање за користење на средства за подигање на нови површини со овошни насади за истите катастарски парцели по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година“.

Во точка 10) алинеја 1 зборовите: „регистрирани во Националниот регистар на лозови насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад“ се заменуваат со зборовите: „регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и не поднеле барање за користење на средства

за подигање на нови површини со лозови насади за истите катастарските парцели по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година“.

Во став 3) во точка 22) во алинеја 2 втората реченица се брише.

Во став 4) по точка 37) се додаваат четири нови точки 38), 39), 40) и 41) кои гласат:

„38) Директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло).

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите ги имаат продадено.

- Висината на директните плаќања изнесува 2% од вредноста на произведените и продадени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

39) Директни плаќања за трговија или извоз на свежи и преработени на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои вршат трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

- Висината на директните плаќања изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

40) Посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи од областа на органското земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2013 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат издаден од овластено тело во 2013 година.

41) Посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и други материи на почва и во органски производи во 2013 година

- Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и други материи на почва и во органски производи во 2013 година.

- Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.“

Член 2

Во член 3 ставот (4) се менува и гласи:

„Спроведување на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои се совпаѓаат со површината на катастарските парцели евидентирани во Системот за идентификација на земјишни парцели до денот на поднесување на барањето.“

Член 3

Во членот 4 точка 1 зборовите: „до 31 мај 2013 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 август 2013 година“, а по точката: „2“ се додава нова точка: „2а“.

Во точка 2 по точката 7) сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по точката 9) се додаваат зборовите „38), 39), 40) и 41)“.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4045/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2001.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на општина Велес се дава на трајно користење, без надомест недвижна ствар - земјиште запишано во ИЛ бр. 30776, за КО Велес, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.1812, викано место/улица – Алексо Демниевски, катастарска култура–С, со површина од 22581 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3180/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2002.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА И УСЛУГИ ХИДРОИНВЕСТ ДОО ИЗВОЗ УВОЗ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице Трговско друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО извоз увоз Скопје (ЕМБС:6439675), со седиште во Скопје, ул.„Огњен Прица“ Бр.41А, за градежното земјиште во вкупна површина од 807м² и тоа:

Г.П 1.1 формирана од
- КПбр.2153/19 КО Бањани со површина од 87м² евидентирано во Имотен лист број 1352 КО Бањани;
- КПбр.31/6 КО Бањани со површина од 216м² евидентирано во Имотен лист број 1383 КО Бањани;
Г.П 1.2 формирана од
- КПбр.31/2 КО Бањани со површина од 378м² евидентирано во Имотен лист број 1383 КО Бањани и
- КПбр.2153/2 КО Бањани со површина од 126м² евидентирано во Имотен лист број 1352 КО Бањани.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3559/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2003.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на медицината и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на учебникот на англиски, македонски и албански јазик	Автор	Издавачка кука	ISBN	Бр. на страни	Колич. на макед. и албан. јазик	Инвентарен број
1.	Wintrobe's Clinical Hematology	John P. Greer, John Foerster, John N. Lukens		978-0781736503	2800		10062
	Клиничка хематологија на Винтроуб	Дон П. Грир Дон Ферстер Дорџ М. Роџерс Фриксос Параскевас Бертил Глејдер Даниел А. Арбер Роберт Т. Минс, помладиот	Табернакул	978-608-210-270-2 978-608-210-273-3	2756	1000	
	Hematologjia klinike e Wintrobe	John P. Greer John Foerster George M. Rodgers Frixos Paraskevas Bertil Glader Daniel A. Arber Robert T. Means, Jr.	Табернакул	978-608-210-269-6 978-608-210-272-6	2756	500	
2.	Rang & Dale's Pharmacology	Humphrey P. Rang, Maureen M. Dale, James M. Ritter, Rod Flower		978-0443069116	844		10063
	Ранг и Дејл Фармакологија	Х.П.Ранг, М.М. Дејл, Џ.М.Ритер, Р.Џ.Флауер	Академски печат	978-608-231-080-0	844	1000	
	RANG dhe DALE FARMAKOLOGJIA	H P Rang, M M Dale, J M Ritter, R J Flower	Академски печат	978-608-231-081-7	844	500	
3.	Bates' Guide to Physical Examination and History Taking	Lynn S. Bickley, Peter G., M.D. Szilagyi		978-0781789608	902		10064
	Бејтсов прирачник за клинички прегледи и земање историја	Лин С. Бекли, Питер Г. Шилаги	Академски печат	978-608-231-091-6	902	0	
	Doracak i Bejtsit për kontrollë fizike dhe marrja e historisë	Lynn S. Bickley, Peter G., M.D. Szilagyi	Академски печат	978-608-231-092-3	902	500	
4.	Clinical Anesthesiology	G. Edward Morgan, Maged S. Mikhail, Michael J. Murray		978-007-142-358-8	1105		10065
	Клиничка анестезиологија	Г.Едвард Морган, Џуниор, д-р, Маџид С.Микаил, д-р, Мајкл Џ.Мареј, проф.д-р	Магор	978-608-223-060-3	1120	0	
	Anesteziologjia klinike	G. Eduard Morgan, Xhuniar, dr. Maxhid S. Mikail, dr. Majkl Xh. Marej, prof. dr.	Магор	978-608-223-138-9	1120	500	

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3571/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

2004.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за култура се дава на времено користење недвижни ствари – двор со површина од 295 м², земјиште под зграда со површина од 328 м², заеднички помошни згради со површина од 26 м² и објект зграда бр.1, кат приземје, влез 001, со површина од 268м² и кат 01, влез 002, со површина од 25 м², лоцирани на КП бр.6694/1, со адреса на ул. М.Митевски Брицо бр.5, КО Делчево, запишани во Имотен лист бр. 1027, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период до осум дена.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3575/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2005.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА НИКОЛА
ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ ОД ДЕЛЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на недвижните ствари – двор со површина од 295 м², земјиште под зграда со површина од 328 м², заеднички помошни згради со површина од 26 м² и објект зграда бр.1, кат приземје, влез 001, со површина од 268м² и кат 01, влез 002, со површина од 25 м², лоцирани на КП бр.6694/1, со адреса на ул. „М.Митевски Брицо“ бр.5, КО Делчево, запишани во Имотен лист бр. 1027, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3575/2
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2006.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/2013) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на:

- ажурирани геодетски подлоги за изработка на проект за инфраструктура за изградба на автопат на делницата Кичево - Подмоље и
- геодетски елаборат за нумерички податоци за реализација на проект за инфраструктура за изградба на автопат на делницата Кичево - Подмоље.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3833/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

2007.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА
ИЉО АНТЕСКИ СМОК - ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Центар за култура Иљо Антески Смок - Тетово се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, кое претставува КП бр.2064, КО Тетово-1, запишано во Имотен лист бр. 100199 со вкуп-

на површина од 57 м2 и дел од КП бр.2119/2 КО Тетово-1, запишано во Имотен лист бр.100199 со вкупна површина од 602 м2, кое согласно Извод од Детален урбанистички план бр. 09-2004/2 од 17.04.2013 година е наменето за изградба на објект – јавни институции - В3.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3977/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2008.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-2348/2 од 11.6.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4189/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2009.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за труд и социјална политика, бр. 07-2349/2 од 11.6.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4189/2
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2010.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за култура, бр. 07-2352/2 од 11.6.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4189/3
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2011.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда, бр. 07-2353/2 од 11.6.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4189/4
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2012.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда, бр. 07-2351/2 од 11.6.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4189/5
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2013.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за животна средина и просторно планирање, бр. 07-2350/2 од 11.6.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4189/6
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2014.

Врз основа на членот 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 31.500 литри еуродизел бс на Град Скопје.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток од страна на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-4196/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2015.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2012), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2006, 88/2008, 31/2010, 36/2011 и 53/2011), член 12 од Законот за вино („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 53/2011 и 6/2012) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/2008, 116/2010 и 23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.6.2013 година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2013 и 41/2013) во делот I во табелата во мерката 9 износот „4.664.900.000,00“ се заменува со износот „4.600.000.000,00“ и по мерката 9 се додава нова мерка 10 која гласи:

10	Финансиска поддршка за барањата поднесени согласно член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.69/2013)	64.900.000,00
----	--	---------------

2. Во делот II во табелата по подмерката 1.15 се додава нова подмерка 1.16 која гласи:

„1.16. Директни плаќања за откупена или преработена оризова арпа продадена на регистрирани откупувачи“.

3. Во делот VI по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:

- Дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејно-земјоделското стопанство освен објекти за домување или престолување на земјоделски производители

- Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство и

- Дополнителна помош од 20% на носител на земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување“.

4. Во делот VII став 2 зборовите „јавна набавка согласно член 59” се заменуваат зборовите „јавен конкурс согласно член 60-б”.

5. Во делот X по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Корисници на мерката 10 се земјоделски стопанства кои имаат поднесен барања согласно член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.69/2013).“

6. Во делот XI во став 2 по бројот „4“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по бројот „5“ се додаваат зборовите „и 10“, а зборовите: „31.05.2013 година“ се заменуваат со зборовите: „30.08.2013 година“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-4046/1
11 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2016.

Врз основа на член 195 став (10) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА ВО ДЕТСКА ГРАДИНКА И ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој.

Член 2

(1) Педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој се води во хартиена и електронска форма.

(2) Евиденцијата која се води во хартиена форма се пополнува со темно сино мастило.

(3) Хартиената и електронската форма на педагошката документација и евиденција се идентични.

Член 3

(1) Главната книга на децата на корицата содржи грб и име на Република Македонија, назив „ГЛАВНА КНИГА НА ДЕЦАТА“ и податоци за: името на детската градинка/центарот за ран детски развој, место и општина. Првата страна содржи назив: „ГЛАВНА КНИГА НА ДЕЦАТА“ и податоци за: името на детската градинка/центарот за ран детски развој, место и општина, бројот на главната книга, редни броеви во воспитна година и податоци за директорот на градинката/центарот за ран детски развој (име и презиме, траење на мандатот и потпис). На втората страна се внесуваат податоци за: детето (редниот број во Главната книга на децата во детската градинка/центарот за ран детски развој, име, презиме на детето, име на таткото, име на мајката, датум и година на раѓање, место на раѓање, општина, држава, државјанство и адреса), податоци за детето кое преминало во детската градинка/центарот за ран детски развој во текот на воспитна година (име на градинката/центарот за ран детски развој од каде доаѓа детето, место, општина, воспитна година, број во Главната книга, датум и забелешка). Страната 2 се повторува 200 пати.

(2) Главната книга на децата се води по објекти и содржи листови кои се во корици со црвена боја и се прошиваат со емственик од кој двата краја се потпечуваат со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.

(3) Вкупниот број на листови во книгата со потпис го заверува директорот на детската градинка/центарот за ран детски развој.

(4) Главната книга на децата се води на Образец број 1 со димензии 44 см × 34 см кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Дневникот за работа на детската градинка/центарот за ран детски развој на корицата содржи грб и име на Република Македонија, назив „ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: името на детската градинка/центарот за ран детски развој, место и општина. Првата страна содржи назив: „Дневник за работа на детската градинка/центарот за ран детски развој“ и податоци за: името на детската градинка/центарот за ран детски развој, место и општина и податоци за директорот на градинката/центарот за ран детски развој (име и презиме, траење на мандатот и потпис). На втората страна се внесуваат податоци за воспитна година. Страните 3 и 4 се целина, и содржат наслов: „ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: број на запишани деца и групи на почетокот на воспитната година, број на групи и деца според возраста на децата во целодневен престој, број на групи и деца според возраста на децата во полудневен престој, број на групи и деца според возраста на децата во скратени програми на престој, број на деца со посебни образовни потреби, број на групи и деца во други просторни услови, вкуп-

но групи и деца, број на воспитувачи, број на негователи, број на стручни работници, број на стручни соработници и број на деца и групи на крајот на воспитната година и забелешка. Страните 5 и 6 се целина, и содржат наслов: „МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: објектот, извори на финансирање (проектиран буџет), трошоци (проектирани трошоци), останато и забелешка. Страните 7 и 8 се целина и содржат наслов: „ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ“ и податоци за: назив на Програмата, краток опис и цели и датум на спроведување. Страната 9 содржи наслов: „СЛЕДЕЊЕ, ВРЕДНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИТЕ АКТИВНОСТИ“ и податоци за: начин на кои се користат Стандардите за рано учење и развој за развивање на активности за поттикнување на раното учење кај децата, краток опис на содржината на Годишната програма за рано учење и развој, начини на документирање на преоценката на развојните достигнувања кај децата, наслови на теми за тематско планирање, број на реализирани дневни оперативни планови по возрастни групи и предлози за унапредување на воспитно-образовната работа. Страната 10 содржи наслов: „ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“ и податоци за: програма за заштита на децата, обем на здравствена заштита на децата, предавања за проблематиката на здравствена заштита и здравствено воспитување (конкретните теми, целите и реализаторите и групата кому биле наменети). Страната 11 содржи наслов: „СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА“ и податоци за: назив на обуката, датум на спроведување, број и профил на слушатели, институција која ја спроведува обуката, цели на обуката и број на часови на обуката. Страната 12 содржи наслов: „ВАЖНИ ОДЛУКИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ, ОРГАНОТ НА РАКОВОДЕЊЕ И СТРУЧНИОТ СОВЕТ“ и податоци за: назив на одлуката, датум на донесување и кој ја донел одлуката. Страната 13 содржи наслов: „ПРОЕКТИ И АКЦИСКИ ИСТРАЖУВАЊА“ и податоци за: назив на Проектот, краток опис и очекувани цели, датум на спроведување и забелешка. Страната 14 содржи наслов: „СОСТАНОЦИ НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ И СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ“ и податоци за: датум на состанокот, цел на состанокот, заклучоци од состанокот и забелешка. Страната 15 содржи наслов: „СОВЕТОДАВНО - ИНСТРУКТИВНА ДЕЛНОСТ“ и податоци за: посета од, датум на посета, констатирана состојба и препорака. Страната 16 содржи наслов: „НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА“ и податоци за: институција која спроведува, датум на надзор, констатирана состојба и препораки. Страната 17 содржи наслов: „СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ“ и податоци за: форма и опис на соработката, број на опфатени родители/старатели, датум и одговорно лице за соработката. Страната 18 содржи наслов: „СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИНА И СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“ и податоци за: назив на институцијата, опис на соработката и датум на реализација. Страната 19 содржи наслов: „ПЕДАГОШКО - МЕТОДСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ“ и податоци за: назив на високообразовна институција, број на студенти кои ја обавуваат праксата, период во кој се обавува праксата и одговорно лице за спроведување на педагошко-методската практика во установата. Страните 20 и 21 се целина и содржат наслов: „ПРОСЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ“ и податоци за: назив на прослава/манифестација, цели на прославата/манифестација, број на деца кои учествува-

ат во прославата/манифестација и датум на реализација на настанот. Страната 22 содржи наслов: „ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ“ и податоци за: назив на материјалот, број на примероци, краток опис на материјалот и датум на објавување. Страната 23 содржи наслов: „ПРИЗНАНИЈА И НАГРАДИ“ и податоци за: назив на институција која доделува признание/награда, опис на признание/награда, датум на објава и забелешка. На страната 24 се внесуваат податоци за воспитна година. На следните страни се повторуваат насловите од страната 3 до страната 24 уште четири пати.

(2) Дневникот за работа на градинката/центарот за ран детски развој се води по воспитни години и содржи листови кои се во корици со црвена боја.

(3) Дневникот за работа на градинката/центарот за ран детски развој се води на Образец број 2 со димензии 34 см × 29 см кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Дневникот за работа на воспитната група во детската градинка/центарот за ран детски развој се води за секоја воспитна група деца одделно.

(2) Дневникот за работа на воспитната група во детската градинка/центарот за ран детски развој на предната корица содржи грб и име на Република Македонија и податоци за името на детската градинка/центарот за ран детски развој, место, општина, назив: „ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНАТА ГРУПА“, воспитна група и воспитна година. Првата страна содржи грб и име на Република Македонија и податоци за името на градинката/центарот за ран детски развој, место и општина, назив „ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНАТА ГРУПА“, воспитна група, воспитна година, име и презиме на воспитувачот и име и презиме на негователот. Втората страна е празна. Третата страна содржи наслов: „ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РАЗВОЈНИ ДОМЕНИ“ и податоци за: реден број, домени и време на реализација, наслов „ФАКУЛТАТИВНИ ПРОГРАМИ (по избор на родителите и децата)“ и податоци за: реден број, наслов на програмата, име и презиме на реализаторот, број на деца и време на реализација. Страните 4 и 5 се целина и содржат наслов: „ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРЕМЕТО (времетраење на програми за престој)“ и податоци за: реден број, активности, време и забелешка. Страните 6 и 7 се целина и содржат наслов: „ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЦАТА“ и податоци за: реден број, број во Главната книга, име и презиме на детето, датум на раѓање, име и презиме на родителот/старателот, адреса, место на живеење, телефон, датум на испис, преглед на отсутни деца (месечно и вкупно), информирање, консултации со родителот и други забелешки. Содржината на страните 6 и 7 се повторуваат на наредните страни, до страна 13. Страната 14 содржи наслов: „ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА“ и податоци за: вид и содржина на активностите, име и презиме на реализаторот, време на одржување и број на присутни деца. Страните 15 и 16 се целина, и содржат наслов: „ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ“ и податоци за: форма и опис на соработката, содржина на соработката, број на родители и датум на одржување. Страните 17 и 18 се целина и содржат наслов: „ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОСЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ“ и податоци за: назив на прослава/манифестација, цели на прославата/манифестација и датум на реализација. Страната 19 содржи наслов: „ЕВИДЕНЦИЈА ЗА

СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА СРЕДИНА И СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“ и податоци за: назив на институција, опис на соработката и датум на реализација. Страната 20 содржи наслов: „ДОЛГОРОЧНО ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ“ и податоци за: реден број, глобални цели, теми, време на обработка, организациони форми на работа, методи на проучување и учење, место на реализација и форма на соработка со родителите/старателите. Се изготвува на почетокот на воспитната година. Страната 21 содржи наслов: „СРЕДНОРОЧНО-ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ“ и податоци за: наслов на темата, цели на темата, време на реализација, разгранување на темата со активности. Среднорочното планирање поаѓа од холистички пристап. На страната 22 се набројуваат целите на среднорочното планирање по домени од Стандардите за рано учење и развој. Страната 23 содржи наслов „РЕФЛЕКСИЈА НА РЕАЛИЗИРАНАТА ТЕМА ПО ДОМЕНИ“. Страните 21, 22 и 23 се повторуваат последователно 10 пати до страната 50. Среднорочното-тематско планирање се изготвува во текот на годината, пред започнување на реализација на нова тема. Страната 51 содржи наслов: „КРАТКОРОЧНО, ДНЕВНО ПЛАНИРАЊЕ - ДНЕВЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН“ и податоци за: стандард/и, наслов на дневната тема, цели, активности, време на реализација, место на реализација, материјали и средства за реализација, користени стратегии за рано учење и подучување, постигање на децата, индикатори и рефлексии на постигнатите резултати. Дневното планирање поаѓа од холистичкиот пристап и се изготвува секој ден. Страната 51 се повторува 200 пати до страна 251. Страната 252 содржи наслов „ГОДИШНА АНАЛИЗА НА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕМИ“ и податоци за: број на планирани и реализирани теми, како реализираните теми се рефлектираат врз развојните постигнувања на децата, посебни постигнувања кај децата во однос на Стандардите за рано учење и развој, опис на остварена соработка со родители, идентификација на следни чекори во планирање на активности за поттикнување на раното учење и прогрес кон исполнување на Стандардите за рано учење и развој. Страната 253 содржи наслов „ЗАБЕЛЕШКИ“.

(3) Дневникот за работа на воспитната група во детската градинка/центарот за ран детски развој се води по воспитни години и содржи листови кои се во корици со портокалова боја.

(4) Дневникот за работа на воспитната група во детската градинка/центарот за ран детски развој се води на Образец број 3 со димензии 34 см × 29 см кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 6

(1) Планирањето и подготвувањето на воспитно - образовната работа за секоја група деца во детската градинка/центарот за ран детски развој опфаќа: долгорочно - годишно планирање, среднорочно - тематско планирање и краткорочно дневно планирање - дневен оперативен план. При планирањето се поаѓа од Програмата за рано учење и развој базирана на Стандардите за рано учење и развој, а се земаат предвид возраста на децата, индивидуалните потреби, можности, способности и интереси на децата во групата, условите за работа и пошироката околина.

(2) Планирањето и подготвувањето на воспитно - образовната работа за секоја група деца во детската градинка/центарот за ран детски развој е составен дел на Дневникот за работа на воспитната група.

(3) Планирањето и подготвувањето на воспитно - образовната работа за секоја група деца од две до шест години го подготвува воспитувачот одговорен за таа група, а за групите деца од најрана предучилишна возраст (до две години) педагогот во градинката или определениот воспитувач.

Член 7

(1) Досието на детето во детската градинка/центарот за ран детски развој се води во форма на голема папка која на корицата содржи наслов „ДОСИЕ НА ДЕТЕТО“ и податоци за: Име и презиме на детето, датум и место на раѓање, националност, државјанство, адреса на живеење, број на главна книга, име на детска градинка/центар за ран детски развој, место и општина. Досието на детето содржи: Пријава за упис во детска установа (што ја пополнил еден од родителите/старателите на детето при запишување во детската градинка/центарот за ран детски развој); Податоци за здравствена состојба на детето (пополнува матичен лекар), Здравствен и социјален профил (пополнува негова тел/воспитувач), Здравствена состојба во текот на престојот во градинката/центарот за ран детски развој, Инструменти за проценка на степенот на достигнување на стандардите за 2-3, 3-4, 4-6 години и постигање и напредување на детето (ги пополнува воспитувачот), анегдотска белешка, извештај за настанат инцидент, извештај за појава на болест, извештај за однесување на детето, фотографии и изработки на детето и други значајни документи од посебен интерес за развојот на детето.

(2) Досието на детето се води од запишувањето на детето во градинката/центарот за ран детски развој па се до неговото запишување во прво одделение на основното образование, кога се предава на наставникот кој ќе реализира настава во одделението каде е запишано детето.

Член 8

(1) Во педагошката документација во која е извршен погрешен упис може да се вршат исправки.

(2) Исправката се врши така што со црвено мастило со тенка линија се прецртува податокот што се исправа и над него, со истото мастило се испишува исправениот податок, а потоа во забелешка се внесува бројот на решението со кое се врши исправката и забелешката се заверува со потпис и печат на директорот на детската градинка/центарот за ран детски развој.

Член 9

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за педагошката евиденција и документација и за начинот на нивното водење и издавање во организациите за згрижување и воспитание и во основните училишта („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 30/84 и 18/85).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2013 година.

Бр. 11-3588/1
3 јуни 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

Образец број 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГЛАВНА КНИГА

НА ДЕЦАТА

(име на детската градинка/центарот за ран детски развој)

Место _____ Општина _____

Корица

Стр.1

ГЛАВНА КНИГА НА ДЕЦАТА

(име на детската градинка/центарот за ран детски развој)

Место _____

Општина _____

ГЛАВНА КНИГА БР. _____

Од реден број _____ во воспитна 20____/____ година
до реден број _____ во 20 ____/____ година

Податоци за директорот на детската градинка/центарот за ран детски
развој

Име и презиме	Од	До	Потпис

печати

стр. 2

Податоци за детето

Реден број во Главната книга	Име	Презиме	Име на татко	Име на мајка
	Датум и година на раѓање	Место на раѓање	Општина, држава	Државјанство
Адреса				

Детето преминало во оваа детска градинка/центар за ран детски развој

Име на градинката/центарот за ран детски развој од каде доаѓа детето _____ _____ Место _____ Општина _____ Воспитна година _____	Број во Главна книга	Датум	Забелешка
---	----------------------	-------	-----------

Податоци за детето

Реден број во Главната книга	Име	Презиме	Име на татко	Име на мајка
	Датум и година на раѓање	Место на раѓање	Општина, држава	Државјанство
Адреса				

Детето преминало во оваа детска градинка/центар за ран детски развој

Име на градинката/центарот за ран детски развој од каде доаѓа детето _____ _____ Место _____ Општина _____ Воспитна година _____	Број во Главна книга	Датум	Забелешка
---	----------------------	-------	-----------

Страна 2 се повторува 200 пати

Образец број 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДНЕВНИК
ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ
РАЗВОЈ

(име на детската градинка/ центарот за ран детски развој)

Место _____

Општина _____

Корица

стр.1

**ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА
ГРАДИНКА/
ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ**

(име на детската градинка/ центарот за ран детски развој)

Место _____

Општина _____

**Податоци за директорот на детската градинка/центар за ран
детски развој**

Име и презиме	траење на мандатот		Потпис
	Од	До	

Печати:

стр.2

Воспитна 20____/____ година

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

1. Број на запишани деца и групи на почетокот на воспитната година

2. Број на групи и деца според возраст на децата во целодневен престој:

- Возрасна група (до 12 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 12 до 18 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 18 до 24 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 2 до 3 години) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 3 до 4 години) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 4 до 5 години) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 5 до 6 години) _____ групи _____ деца
- Хетерогена група (до две години) _____ групи _____ деца
- Хетерогена група (од две години до поаѓање во основно училиште)
_____ групи _____ деца
- Комбинирана група (од 12 месеци до поаѓање во основно училиште)
_____ групи _____ деца
- Група деца со посебни образовни потреби _____ групи _____ деца
- Група деца од 6 до 10 години _____ групи _____ деца

3. Број на групи и деца според возраст на децата во полудневен престој:

- Возрасна група (до 12 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 12 до 18 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 18 до 24 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 2 до 3 години) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 3 до 4 години) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 4 до 5 години) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 5 до 6 години) _____ групи _____ деца
- Хетерогена група (до две години) _____ групи _____ деца
- Хетерогена група (од две години до поаѓање во основно училиште)
_____ групи _____ деца
- Комбинирана група (од 12 месеци до поаѓање во основно училиште)
_____ групи _____ деца
- Група деца со посебни образовни потреби _____
_____ групи _____ деца
- Група деца од 6 до 10 години _____
_____ групи _____ деца

4. Број на групи и деца според возраста на децата во скратени програми на престој:

- Возрасна група (до 12 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 12 до 18 месеци) _____ групи _____ деца
- Возрасна група (над 18 до 24 месеци) _____ групи _____ деца

• Возрасна група (над 2 до 3 години) _____ групи _____ деца • Возрасна група (над 3 до 4 години) _____ групи _____ деца • Возрасна група (над 4 до 5 години) _____ групи _____ деца • Возрасна група (над 5 до 6 години) _____ групи _____ деца • Хетерогена група (до две години) _____ групи _____ деца • Хетерогена група (од две години до поаѓање во основно училиште) _____ групи _____ деца • Комбинирана група (од 12 месеци до поаѓање во основно училиште) _____ групи _____ деца • Група деца со посебни образовни потреби _____ групи _____ деца • Група деца од 6 до 10 години _____ групи _____ деца 5. Број на деца со посебни образовни потреби _____ 6. Број на групи во други просторни услови _____ групи _____ деца 7. Вкупно групи _____ вкупно деца _____ 8. Број на воспитувачи _____ 9. Број на негователи _____ 10. Број на стручни работници: Педагог _____ Психолог _____ Дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор _____ Логопед _____ Доктор на медицина _____ Доктор на стоматологија _____ Социјален работник _____ 11. Број на стручни соработници: Музички педагог _____ Ликовен педагог _____ Педагог по физичко воспитание _____ Професор по странски јазик и книжевност _____ Виша медицинска сестра _____ 12. Број на деца и групи на крајот на воспитната година _____ групи _____ деца Забелешка:
--

**МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ
ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ**

1. Податоци за објектот

- квадратура (внатре и дворно место) _____
- основна опрема (столчиња, маси, кујна, итн. – според попис)

- Број на занимални _____
- Број на останати помошни простории:

Канцеларии _____

Амбуланта _____

Кујна _____

Останато наброј: _____

- материјали за рано учење (дидактички материјали)

2. Податоци за извори на финансирање (проектиран буџет)

- Општина _____
- Родители /партиципација _____
- Донација _____
- Сопствени приходи _____

• _____ • _____ 3. Податоци за трошоци (проектирани трошоци) • Плати _____ • Одржување(струја, греење, вода...) _____ • Набавка на храна _____ • Набавка на материјали _____ • Капитални инвестиции _____ • _____ • _____ • _____
Забелешка:

ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ

Воспитно- образовни програми што се спроведуваат		
Назив на Програмата	Краток опис и цели	Датум на спроведување
Забелешка :		

стр.9

СЛЕДЕЊЕ, ВРЕДНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИТЕ АКТИВНОСТИ

1. Начин на кој се користат Стандарди за рано учење и развој за развивање на активности за поттикнување на раното учење кај деца

2. Краток опис на содржината на Годишната програма за рано учење и развој

3. Начини на документирање на преоценката на развојните достигнуања кај децата

4. Наслови на теми за тематско планирање

5. Број на реализирани дневни оперативни планови по возрасни групи:

Возрасни групи	Број на реализирани дневни оперативни планови	Вкупен број на деца

6. Предлози за унапредување на воспитно - образовната работа

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

1. Постои Програма за здравствена заштита на децата	ДА	НЕ
Во градинката се спроведува следната здравствена заштита		
Систематски прегледи на деца	ДА	НЕ
Стоматолошки систематски прегледи	ДА	НЕ
Здравствено едукација на родители/старатели	ДА	НЕ

2. Обем на извршена здравствена заштита на деца :

Здравствени услуги	1 тромесечје	2 тромесечје	3 тромесечје	4 тромесечје	Вкупно
Број на извршени систематски прегледи кај деца					
Број на извршени стоматолошки услуги					
Број на здравствено – воспитни предавања					

3. Предавања за проблематиката на здравствена заштита и здравствено воспитание (конкретните теми, целите, реализаторите и групата кому биле наменети):

[illegible]

ВАЖНИ ОДЛУКИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ, ОРГАНОТ НА РАКОВОДЕЊЕ И СТРУЧНИОТ СОВЕТ

[illegible]

стр.13

ПРОЕКТИ И АКЦИСКИ ИСТРАЖУВАЊА

Назив на Проектот	Краток опис и очекувани цели	Датум на спроведување
Забелешка:		

стр.14

СОСТАНОЦИ НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ И СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ

Датум на состанокот	Цел на состанокот	Заклучоци од состанокот

Забелешка:

стр. 15

СОВЕТОДАВНО - ИНСТРУКТИВНА ДЕЈНОСТ

Посета од:	Датум на посета	Констатирана состојба	Препорака

стр.16

НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА

Институција која спроведува	Датум на надзор	Констатирана состојба	Препораки

стр.17

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ

[illegible]

[illegible]

ПЕДАГОШКО - МЕТОДСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ

1. Назив на високообразовна институција

2. Број на студенти кои ја обавуваат праксата_____

3. Период во кој се обавува праксата_____

4. Одговорно лице за спроведување на педагошко - методската практика во установата_____

ПРОСЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Назив на прослава/ манифестација	Цели на прославата/ манифестација	Број на деца кои учествуваат во прославата/ манифестација	Датум на реализација на настанот

стр.22

ОБЈАВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД ДЕТСКАТА ГРАДИНКА/ЦЕНТАРОТ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ

[illegible]

[illegible]

Воспитна 20_____/_____/_____ година

Се повторуваат насловите од страна 3 до страна 24, 4 пати

Образец број 3



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(име на детската градинка/центарот за ран детски развој)

Место _____

Општина _____

ДНЕВНИК ЗА РАБОТА НА ВОСПИТНА ГРУПА

воспитна група _____

воспитна 20 ____ / ____ година

Корица

стр. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(име на детската градинка/центарот за ран детски развој)

Место _____

Општина _____

ДНЕВНИК
за работа на воспитната група

Воспитна група _____
воспитна година 20____/____ година

Воспитувач

(име и презиме)

Негователи

(име и презиме)

Печати:

стр.3

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РАЗВОЈНИ ДОМЕНИ

[illegible]

ФАКУЛТАТИВНИ ПРОГРАМИ (по избор на родителите и децата)

[illegible]

стр.4

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВРЕМЕТО

(времетраење на програми за престој)

[illegible]

Страните 4 и 5 се целина

стр.6

ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЦАТА

[illegible]

стр.7

Преглед на отсутни деца													Информирање, консултации со родителот/старателот	Други забелешки
Месеци														
	I X	X	X I	XI I	I	I I	II I	I V	V	V I	VI I	VII I		
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														
Најавено														
Ненајавено														
Вкупно														

страните 6 и 7 се целина и се повторуваат до страна 13

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

[illegible]

стр.15

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ

Форма и опис на соработката	Содржина на соработката	Број на родители	Датум на одржување

страница 15 – 16

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРОСЛАВИ И ДРУГИ ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Назив на прослава/манифестација	Цели на прославата/манифестацијата	Датум на реализација

стр.19

**ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПОШИРОКАТА ОПШТЕСТВЕНА
СРЕДИНА И СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ**

Назив на институција	Опис на соработката	Датум на реализација

стр.20

ДОЛГОРОЧНО - ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ


Ред број	Глобални цели	Теми	Време на обработка	Организациони форми на работа	Методи на проучување и учење	Место на реализација	Форма на соработка со родители/старателни

СРЕДНОРОЧНО - ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ

НАСЛОВ НА ТЕМАТА: _____

ЦЕЛИ НА ТЕМАТА: _____

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА ОД _____ ДО _____, _____

РАЗГРАНУВАЊЕ НА ТЕМАТА СО АКТИВНОСТИ

Стр. 22

Домен: Физичко здравје и моторен развој

Домен: Социоемоционален развој

Домен: Развој на пристап кон учењето

Домен: Развој на јазикот, описменување и комуникација

Домен: Когнитивен развој и стекнување на општи знаења

РЕФЛЕКСИЈА НА РЕАЛИЗИРАНАТА ТЕМА ПО ДОМЕНИ:

Страните 21, 22 и 23 се повторуваат 10 пати до страна 50

Стр. 51

**КРАТКОРОЧНО ДНЕВНО ПЛАНИРАЊЕ
ДНЕВЕН ОПЕРАТИВЕН ПЛАН**

ДАТУМ

1. Стандард/и:	
2. Наслов на дневната тема:	
3. Цели:	
4. Активности :	5. Време на реализација: 6. Место на реализација:
7. Материјали и средства за реализација:	
8. Користени Стратегии за рано учење и подучување:	

ПОСТИГНУВАЊА НА ДЕЦАТА

Индикатори:
Рефлексија на постигнатите резултати

Страна 51 се повторува 200 пати до страна 251

ГОДИШНА АНАЛИЗА НА РЕАЛИЗИРАНИ ТЕМИ

1. Број на планирани и реализирани теми (краток опис)

2. Како реализираните теми се рефлектираат врз развојните постигнувања на децата (краток опис)

3. Посебни постигнувања кај децата во однос на Стандардите за рано учење и развој

4. Опис на остварена соработка со родители

5. Идентификација на следни чекори во планирање на активности за поттикнување на раното учење и прогрес кон исполнување на Стандардите за рано учење и развој

[illegible]

2017.

Врз основа на член 174 став 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА УСПЕХОТ
НА ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ ОД РАЗВОЈНИОТ
ПЛАН НА УСТАНОВИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат индикаторите за вреднување на успехот на планираните активности од развојниот план на установата за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст (во натамошниот текст: индикаторите).

Член 2

Индикаторите кои се однесуваат на клучните области и подрачја од развојниот план на установата за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, се:

I. За програмите за згрижување и воспитување и годишниот план за работа на установата за деца:

1. Воспитни планови и програми
- Структура и содржина
2. Годишен план за работа
- Структура и содржина

II. За воспитувањето:

1. Планирање и подготовка
- Планирање : - годишно;
- тематско
- Дневни подготовки
2. Воспитен процес
- Комуникација и соработка
- Рационалност и организација
- Поттикнување на децата
- Корелација и примена на знаење
3. Воспитување
- Одговорност на децата
- Начин на воспитување
4. Следење на напредокот на децата
- Следење
- Известување

III. За поддршката на децата:

1. Згрижување на децата
- Безбедност и сигурност на децата во установата
- Следење на физичката, здравствената и емоционалната состојба на децата и нивните социјални потреби
2. Поддршка за воспитување
- Квалитет на понудени програми за поддршка на децата
- Напредување на децата
- Стручна помош на воспитувачите при давање на поддршка на децата во воспитниот процес
3. Личен и социјален развој на децата
- Поттикнување на позитивни ставови и развој на социјални вештини

IV. За етосот:

1. Углед и промоција на установата
- Култура на однесување
2. Атмосфера и меѓучовечки односи
- Почитување на личноста
- Еднаквост и правичност
- Естетско и функционално уредување на просторот на установата

3. Соработка со родителите, органите на управување и локалната заедница
- Комуникација со родителите
- Вклучување на родителите во работата на установата

V. За ресурсите:

1. Човечки ресурси
- Наставници, воспитувачи и стручни соработници
- Други работници
2. Материјално технички ресурси
- Простор и опрема на установите
- Воспитни средства
- Користење на расположливите материјални и технички средства
3. Финансиски ресурси
- Структура и намена на расположливи финансиски средства
- Користење на расположливите финансиски ресурси
4. Средства од локалната заедница
- Користење на расположливите средства од локалната заедница

VI. За управувањето, раководењето, организацијата и обезбедувањето на успех на установата:

1. Раководење на установата
- Професионална способност на директорот
- Способност за раководење
2. Организација на работата на установите
- Поделба на обврските и должностите на вработените во установата
- Организација и координација на работата во установата
3. Развоен план на установата
- Структура и содржината на развојниот план на установата
- Остварување на развојниот план
- Ефекти од остварувањето на развојниот план
4. Обезбедување на квалитетот на установата
- Самовреднување на установата
- Ефикасност и ефективност на установата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3624/1
4 јуни 2013 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

2018.

Врз основа на член 31 став (3) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/10 и 136/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОБЈЕКТИТЕ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ КОИ ТРЕБА
ДА ГИ ИСПОЛНАТ УВОЗНИЦИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските услови во поглед на објектите, опремата и кадарот кои треба да ги исполнат увозниците на ветеринарно-медицински препарати.

Член 2

Одредбите од овој правилник се применуваат и за хомеопатски ветеринарно-медицински препарати.

Член 3

Објектите, опремата и кадарот на увозниците на ветеринарно-медицински препарати треба да ги исполнуваат условите утврдени во Правилникот за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат промет на големо со ветеринарно-медицинските препарати и начинот на работа.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-2144/2
10 јуни 2013 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2019.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 17.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 40,411
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,808
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 40,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 39,764
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,180

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 79,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 80,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 66,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 55,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 40,675

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката „Г“ и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	78,50	78,00	77,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	80,00	79,50	79,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	66,00	65,50	65,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	55,00	54,50	54,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС – 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС – 98	ден/лит до 21,868 до 21,742
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,205
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.6.2013 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1112/1
17 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2020.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13) и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на седницата одржана на 14.6.2013 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со адреса на ул. Рилски конгрес бр. 99 Скопје, се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска централа „ФВ централа Моране“, со моќност од 49,68 kW.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши преку фотонапонска централа лоцирана на КП 1386/4, ИЛ бр. 754, КП 1387/5, ИЛ 866, КО Морани, м.в. Трлиште, Општина Студеничани.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УПП Бр. 07-51/13
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Рилски конгрес бр. 99 Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 125.01.1/13

4. Број на деловниот субјект – 5708664

5. Единствен даночен број – 4030002463262

6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаични центри, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

7. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши од фотонапонска централа „ФВ централа Моране“, изградена на КП 1386/4, ИЛ бр. 754, КП 1387/5, ИЛ 866, КО Морани, м.в. Трлиште, Општина Студеничани.

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производни капацитети чии технички податоци се составен дел од оваа лиценца.

9. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

10. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство и телекомуникации КОННЕКТЕЛ-МК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. Рилски конгрес бр. 99 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применети сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

13. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI од Правилникот:

1. име на фотонапонска централа – „ФВ централа Моране“;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа – приклучок во нов МО за полуиндиректно мерење поврзан со нов НН извод на постоечка ТС со заменет ЕТР со нов од 250 kV;
4. општи податоци:
 - година на почеток на градба – 2013 година,
 - година на завршеток на градба – 2013 година,
 - година на почеток на работа – 2013 година
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 25 години,
5. податоци за модулите:
 - број на фотоволтаични модули – 216;
 - тип и производител на фотоволтаичен модул: SOLSONICA 610-60-230, Italy од 216 X 230 Wp; 49,68 kW;

6. податоци за инверторот:

- тип и производител на инверторот: MASTERVOLT HS-6500, Holand од 10 X 5000 W;

7. податоци за батерија – нема батерија;

8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година – 1656 kWh/m²;

9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 70000 kWh.

2021.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13) и член 50 став 1 алинеја 4 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13), на седницата одржана на 14.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ПРОНЕРГИЈА ДООЕЛ Тетово, му престанува лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-87/11 од 9 февруари 2012 година и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/12.

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-87/11
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2022.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 14.6.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мраморец“ бр. 14А Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-117/13
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, ул. „Мраморец“ бр. 14А Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
14.6.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
14.6.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 128.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6530966

7. Единствен даночен број – 4058009502745

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФВС Свети Николе“ на КП 6234 во КО Свети Николе, Општина Свети Николе.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со техничките карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија и услуги ФОТОСОЛАРИС МИТ ДОО Скопје, ул. Мраморец бр. 14А Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала – „ФВС Свети Николе“;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1:25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - Согласно Решение за согласност за приклучување издадено од ЕВН Македонија АД Скопје;
4. општи податоци:
 - година на почеток на градба – 2012 година,
 - година на завршеток на градба - 2013 година,
 - година на почеток на работа – 2013 година
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 25 години,
5. податоци за модулите:
 - број на фотоволтаични модули и вкупна моќност: 216 X 230 W = 49,68 kW;
 - производител и тип на фотоволтаичниот модул: Canadian Solar, CS6P230P;
6. податоци за инверторот:
 - производител и тип на инверторот: Samil Power Co. Ltd, Solar Lake 17000TL, моќност 3 X 17000 W = 51 kW;
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година – 1500 kWh/m²;
9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 79000 kWh.

2023.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011 и 79/2013) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за јуни 2013 година, на седницата одржана на 13 јуни 2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ ОД 2013 ГОДИНА

Член 1

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец јуни од 2013 година, се утврдува да изнесува 25,3091 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 25,0133 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец јуни 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 26,5556 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец јуни од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,7800 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец јуни од 2013 година изнесува 31,3356 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 47,6200 денари за еден САД долар, за месец мај од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-150/13
13 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2024.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-117

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/7“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1529/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-154/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2025.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-118

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/8“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1529/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-155/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2026.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство и промет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Трговското друштво за производство и промет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван ДОО Скопје, со седиште на Булевар АВНОЈ бр.116/1-20, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ПАНТЕР МИС“ со планирана моќност од 36,015 kW и со локација на КП.бр.1193/2, КО Визбегово, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство и промет ПАНТЕР МИС експорт-импорт Иван ДОО Скопје, со седиште на Булевар АВНОЈ бр.116/1-20, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-119

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ПАНТЕР МИС“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1193/2, КО Визбегово, Општина Бутел

- планирана моќност на електроцентралата: 36,015 kW (147 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 44.346 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ПАНТЕР МИС“ со планирана моќност од 36,015 kW и со локација на КП.бр.1193/2, КО Визбегово, Општина Бутел, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-156/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2027.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, услуги и производство КАРНИКОМ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, услуги и производство КАРНИКОМ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Качанички пат“ бр. 66, Визбегово, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАРНИКОМ“ со планирана моќност од 50 kW и со локација на КП. бр.253/2, КО Визбегово, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, услуги и производство КАРНИКОМ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Качанички пат“ бр. 66, Визбегово, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-120

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАРНИКОМ“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр.253/2, КО Визбегово, Општина Бутел

- планирана моќност на електроцентралата: 50 kW (200 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАРНИКОМ“ со планирана моќност од 50 kW и со локација на КП. бр.253/2, КО Визбегово, Општина Бутел, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-157/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2028.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“, со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-121

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани

- планирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (207 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.460 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 1“, со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 1, Општина Кочани, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 08-158/12

14 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2029.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“, со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на булевар Јане Сандански бр.76/2, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-122

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани

- планирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (207 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.460 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАРСАНС КМ 2“, со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП. 280, катастарски број на ГП бр. 280/1, КО Долни Подлог, ГП бр. 1.1, градба 2, Општина Кочани, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-159/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2030.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Анри Барбис“ бр.12 А, Гази Баба, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/38, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Анри Барбис“ бр.12 А, Гази Баба, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-123
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1226/38, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија
- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ДЕ-КА ЕНЕРГИЈА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/38, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-160/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2031.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Леринска“ бр.48-а, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за инженеринг, маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Леринска“ бр.48-а, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-124
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ГЕНЧЕВ“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија
- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh
 - рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
 - датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ГЕНЧЕВ“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.1226/14, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-161/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2032.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште

на ул. „Железничка“ бр.40/6, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Фотонапонски систем за производство на електрична енергија, Говрлево, Општина Сопиште“ со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1, и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. „Железничка“ бр.40/6, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-125

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Фотонапонски систем за производство на електрична енергија, Говрлево, Општина Сопиште“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 904/1, 905/1, и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 69.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Фотонапонски систем за производство на електрична енергија, Говрлево, Општина Сопиште“ со планирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП.бр. 904/1, 905/1, и 906, КО Говрлево, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-164/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2033.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП. 840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на соларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги МЕТАЛСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Сопиште

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-126

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.380 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение,

согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-170/12

14 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2034.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи 5А“, бр.24, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи 5А“, бр.24, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-127

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.379 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-171/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2035.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи 5А“, бр.24, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за проектирање и услуги ПЛАН ДЕСИГН ДОО Скопје, со седиште на ул. „Скупи 5А“, бр.24, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-128

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 67.379 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 50 kW - 2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.891/1, КО Сопиште, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-172/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2036.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Самоилова“ бр.152, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 100 kW“ со планирана моќност од 99,84 kW и со локација на КП.бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Самоилова“ бр.152, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-129

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала до 100 kW“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел

- планирана моќност на електроцентралата: 99,84 kW (416 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 140.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала до 100 kW“ со планирана моќност од 99,84 kW и со локација на КП.бр.176/1, КО Визбегово, Општина Бутел, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-173/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2037.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“ со планирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-130

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 3“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево

- планирана моќност на електроцентралата: 54,72 kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 3“ со планирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 3, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-

водители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-175/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2038.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“ со планирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ГЕО СОЛАР ДОО увоз-извоз Делчево, со седиште на бул. Македонија бб, Делчево

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-131

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР 2“

- податоци за локација на електроцентралата: на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево

- планирана моќност на електроцентралата: 54,72 kW (228 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 90.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР 2“ со планирана моќност од 54,72 kW и со локација на ГП бр.2.1 градба 2, блок Б-2, КП бр.4039/2 и КП бр.4039/5, КО Град во стопански комплекс Пилана, Општина Делчево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-176/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2039.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на еле-

ктрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“ со планирана моќност од 124,8 kW и со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-132

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 124,8 kW (520 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 164.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1782“ со планирана моќност од 124,8 kW и со локација на КП.бр.1524, КП.бр.1525, КП.бр.1523/2, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-177/12

14 јуни 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2040.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валаново, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. „Никола Карев“ бр.12, Валаново, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ со планирана моќност од 962,36 kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/43, ГП 2-6, КО Раброво, Општина Валаново.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. „Никола Карев“, бр.12, Валаново

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-134

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/43, ГП 2-6, КО Раброво, Општина Валаново

- планирана моќност на електроцентралата: 962,36 kW (3928 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.335.681 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ со планирана моќност од 962,36 kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. бб, на КП.бр.643/43, ГП 2-6, КО Раброво, Општина Валаново, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-184/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2041.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валаново, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. „29-ти Ноември“, бр.7, Валаново, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ со планирана моќност од 926,1 kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 66, на КП.бр.643/16, ГП 2-5, КО Раброво, Општина Валаново.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. „29-ти Ноември“, бр.7, Валаново

- единствен регистарски број на електроцентралата: RP-PV-135

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 66, на КП.бр.643/16, ГП 2-5, КО Раброво, Општина Валаново

- планирана моќност на електроцентралата: 926,1 kW (3780 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.284.500 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ со планирана моќност од 926,1 kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 66, на КП.бр.643/16, ГП 2-5, КО Раброво, Општина Валаново, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-185/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2042.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“, бр. Комплекс/Пелагонка 2 - лам2/1, Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ со планирана моќност од 998,76 kW и со локација на КП бр. 330 и КП бр. 331, м.в. „Брзо кај чешма“, КО Лисолај, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул. „Климент Охридски“, бр. Комплекс/Пелагонка 2 - лам2/1, Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-136

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 330 и КП бр. 331, м.в. „Брзо кај чешма“, КО Лисолај, Општина Битола

- планирана моќност на електроцентралата: 998,76 kW (4872 панели со моќност на панел од 205 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.368.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ со планирана моќност од 998,76 kW и со локација на КП бр. 330 и КП бр. 331, м.в. „Брзо кај чешма“, КО Лисолај, Општина Битола, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-186/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2043.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Ратко Митровиќ“, бр. 143, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „Откупен пункт со фотонапонска централа“ со планирана моќност од 45,36 kW и со локација на КП бр. 4631, м.в. Село, КО Конче, Општина Конче.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Ратко Митровиќ“ бр. 143, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-137

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Откупен пункт со фотонапонска централа“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 4631, м.в. Село, КО Конче, Општина Конче

- планирана моќност на електроцентралата: 45,36 kW (378 панели со моќност на панел од 120 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 79.650 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Откупен пункт со фотонапонска централа“ со планирана моќност од 45,36 kW и со локација на КП бр. 4631, м.в. Село, КО Конче, Општина Конче, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-194/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2044.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за производство, промет и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар АВНОЈ, бр. 64-3/7, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „МАНАСКОВ-1“ со планирана моќност од 49,115 kW и со локација на КП бр. 258, КО Барово, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Трговско друштво за производство, промет и услуги МАНАСКОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар АВНОЈ, бр. 64-3/7, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-138

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МАНАСКОВ-1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 258, КО Барово, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,115 kW (209 панели со моќност на панел од 235 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 66.412 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „МАНАСКОВ-1“ со планирана моќност од 49,115 kW и со локација на КП бр. 258, КО Барово, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-202/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2045.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-139

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-211/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2046.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-140

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член

10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-212/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2047.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-141

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.3“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-213/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2048.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-142

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.4“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-214/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2049.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-143

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.5“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член

10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-215/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2050.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-144

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.6“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-216/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2051.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“, бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-145

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.7“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-217/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2052.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Разловечко Востание“ бр. 26Б/3-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-146

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 65.865 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „КАЛОЈАНИ ГП 1.8“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП бр. 1511, м.в.Преста, КО Белчишта, Општина Дебарца, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-218/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2053.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. ул. „Митко Недев-В'ник“ бр.10, Штип, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ со планирана моќност од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕСИ СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип, со седиште на ул. ул. „Митко Недев-В'ник“ бр.10, Штип

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-147

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци

- планирана моќност на електроцентралата: 999,58 kW (4346 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.155.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕСИ СОЛАР“ со планирана моќност од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/2, КО Крупиште, Општина Карбинци, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-224/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2054.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 14.6.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Киро Аци Арсов“ бр.7, Штип, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од

обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ со планирана моќност од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО СОЛАР ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. „Киро Аци Арсов“ бр.7, Штип

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-148

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци

- планирана моќност на електроцентралата: 999,58 kW (4346 панели со моќност на панел од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.155.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 14.6.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ЕУРО СОЛАР“ со планирана моќност од 999,58 kW и со локација на КП бр. 1738/14, КО Крупиште, Општина Карбинци, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-225/12
14 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2055.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплатата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2013 година, во однос на месец април 2013 година, е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец мај 2013 година, во однос на месец април 2013 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплатата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013087